

Ангелина БАНОВИЌ-МАРКОВСКА
ХИПЕРТЕКСТУАЛНИ ДИЈАЛОЗИ

Рецензиенти

Д-р Јадранка Владова
Д-р Венко Андоновски

© 2004, МАГОР ДОО Скопје. Сите права се задржани

Моќив на корица

De Chino Elio: *Urban Abstract I*

Дизајн на корица

Искра Петровска

Оваа публикација финансиски ја поддржа
Министерството за култура на Република Македонија

CIP – Каталогизација во публикација
Народна и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“, Скопје

801.73"19"
821.163.09"19"

БАНОВИЌ-Марковска Ангелина

Хипертекстуални дијалози: интертекстуалноста и јужнословенскиот
литературен 20 век / Ангелина Бановиќ-Марковска. – Скопје : Magor,
2004. – 206 стр. ; 20 см. – (Едиција Крепости)

Белешки кон одделни текстови. – За авторката и книгата: стр. 205.
- Библиографија: стр. [191]-200. – Регистар

ISBN 9989-144-17-6

I. Марковска, Ангелина Бановиќ види Бановиќ-Марковска, Ангелина
а) Текстуална критика – Интертекстуалност – 20 в.
б) Јужнословенски книжевности – Критики – 20 в.
COBISS.MK-ID 56630282

Ангелина Бановиќ-Марковска

ХИПЕРТЕКСТУАЛНИ ДИЈАЛОЗИ

Интертекстуалноста и јужнословенскиот
литературен 20 век

МАГОР
Скопје, 2004

СОДРЖИНА

ДИСКУРСИВНИТЕ ПРАВИЛА НА ИГРАТА	7
Passe-partout	9
Интердискурсивна конфигурација	10
Парадоксот на читањето	15
Просторот на паракритиката	17
БУКВИТЕ И ГЛАСОВИТЕ	21
Парадоксалноста на текстовите	23
Concerto a quattro mani (Еко; Понтица; Риота; Табуки)	24
Аптеката на Платон	27
Scripta manet, verba volant	31
DifférAnce	33
Бели траги	35
Текстуална трансценденција	41
ДИЈАЛОГИЗМОТ И ИНТЕРТЕКСТУАЛНОСТА	51
Од дијалог до дијалошка диегеса	53
Монолог-дијалог	53
Туѓиот говор (Ранко Маринковиќ)	56
Наративно многубоштво (Славко Јаневски)	65
Егзотопија и алтеритет	72
Децентриран субјект (Витомил Зупан)	74
Параграматикалност	80
Хомологија versus паралогија	82
Авантурите на диегесата	83
Матрица без сенка (<i>διαλογο-διηγησις</i>)	85
Ma torture, mon plaisir: Читање. Пишуваше	89
Бустрофедон: времето на полјоделците (М. Павиќ)	89
Нова реторика (Милорад Павиќ)	92
Langue d'oeil (Милорад Павиќ)	96
Хиперавторство	100
Хипертекст (Милорад Павиќ)	102
Дисеминација (Георги Господинов)	106
Parole-soufflée (Милорад Павиќ)	111
Од мимеса до симулакрум	116

Трансвеститите на мимесата	116
Мимесата е симулакрум (Милорад Павиќ)	120
Рефигурација: процес на создавање метафори (М. Павиќ)	127
Референција: дискурсивен ентитет (Влада Урошевик)	133
Поетиката на наводниците	141
Цитатоманија (Антун Шољан)	141
Метатекстуалност (Данило Киш)	151
POST-SCRIPTUM	181
Теориско-критичка библиографија (кирилична)	191
Теориско-критичка библиографија (латинична)	195
Белетристичка литература	200
ИНДЕКС	201
ЗА АВТОРКАТА И КНИГАТА	205
ABSTRACT	206

ДИСКУРСИВНИТЕ ПРАВИЛА НА ИГРАТА

*Библиотеката е како
магична соба. Во неа се
маѓејсаны најдобриште
духови на човештвото.
Го чекаат нашиот збор
за да излезат од
занеменоста. Треба само
да ја отвориме книгата и
што ќе се разбудат...*

Хорхе Луис Борхес

Passe-partout

Идиомот на новите лингвистички хиерофанатици ме уверува дека секое литературно дело е направено за да ги обнови останатите: да се постави зад нив, крај нив, среде нив, да ги потроши и да ги сведе на молчење. И по кој знае кој пат – оти сум скептична кон изворноста на фантазмите, кон нивната чиста миметичност – ги отворам кориците на една луцидно испишана книга. Во неа читам: литературата е имитирање без имитација, референција без референт, двојност без идентитет, и се замислувам над претставата за „чиста површина“ — небаре сликар застанат пред средето од картонот – баражки го „клучот“ за своето патешествие. *Нешто* недостига, си велам – оти „само^{што} себеси си недостига“ велеше Дерида (Jacques Derrida) (1990; 60) – мислејќи на работите кои притискаат врз границите на текстот кој „пека“ по својот *недостапок*, по своето passe-partout: по *марганиште* кои нè водат до сфаќањето дека текстот е структура со подвижна основа, трага на трагите од некои претходно напишани дела. Тие ме поттикнуваат да размислувам за парадоксот на нашата историска свест, за неизбежноста од *историзмот* во толкувањето на литературата, кој нè издигнува над светот во кој живееме, кој нè уверува дека литературното дело не е само биолошка метафора ами *настанување*, целина од повеќе слоеви кои имаат обележја свойствени за сите времиња. Но, има ли делото потреба од „нешто“ за кое никогаш не сме сигурни дека навистина му припаѓа, оти доаѓа „отстрана“, оти си допушта (оти му допуштаме) да се појави *шокрај*, да проговори (за нешто) *a bord?*

Писмото е претставник на трагата, но самото тоа не е трага, велеше Дерида. Тоа е слободната игра на текстот кој настојува да ја надвлададеје устоличената мудрост на јазикот, да им го сврти грбот на митосториите за центарот и за потеклото. Затоа за литературата, денес, не може да се каже дека е „мимеса, ниту дека е *mimesis*, туку *семиоса*,

авантура на неможното во јазикот, со еден збор, *Тексий*“ (Bart: 1992; 142) – отворен, децентриран, плурален и полисемичен – текст како експлозија од значења, како резултат на една иманентна меѓутекстовност. Таа е границата на која ги премостуваме јазовите меѓу естетското и историското, границата на која литературата ја прескокнува својата сопствена сенка.

Конечно, дали сум подготвена да говорам за таа *меѓутекстовност*, за писмото-по-себе, за Текстот – единствениот Голем Субјект?

Инъердискурсивна конфигурација

Многумина веруваат дека денешното пишување е само имитација на мртви стилови, дека е зборување од името на сите маски и гласови кои се наталожиле во замислениот музеј на глобалната култура и дека не треба да се напушта тивкиот брег на Големата Историја на Идеите. Но, крајно време е под платформата на дискурсивните практики да ги побараме оние недоречени а содржани нешта заради кои секој дискурс е дел и продолжеток на големата архива на човештвото. Таа не опстојува веќе врз темелите на генезата и континуитетот, врз идејата за оригиналноста на текстовите, врз нивното божемно благородничко потекло кое се мери со отсуството на претците. Тоа е симпатична но задоцнета забава за недораснати теоретичари, би рекол Фуко (Michel Foucault) истакнувајќи ја доминацијата на цела низа поими како праг, граница, преобразба. Но токму тие амбивалентни нешта го прават недоречен нашиот дискурс. Отвораат подземни премини во лавиринтот на түгите говори, во кои тонеме, неосетно. Луѓето пишуваат за да немаат лице, го слушам повторно, затоа, „не прашувајте ме кој(а) сум и не велете ми да останам ист(а): тоа е само моралот на моите лични податоци... Но, оставете ми ја барем слободата кога е во прашање пишувањето“ (Фуко: 1998; 22), слобода која нема

да се потпира врз правилата на моите „оригинални“ претходници, на оние кои го контаминирале и деформирале мојот дискурс, па не знам, говорам ли јас сопствени ставови или интерпретирам туѓи. Како и да е, извесно е само тоа дека мојот глас нема да „прераскажува“ концепции, статии или книги што ги потпишале големите магови на моќната теориска и филосовска мисла: можеби затоа што е таа веќе во мене, преплетена со моите погледи, размисли и чувства, можеби затоа што одбивам да се позиционирам, па од перспективата на некој „асиметричен друг“ да создавам екстензивен, сувопарен и академски стерилен израз, чија крајна цел е да постави докса. Моето писмо го отфрла лажливото, „маестетично“ pluralis modestatis и, нималку наивно, застанува зад своето дрско Јас кое не се срами да признае дека е побогато за милион туѓи гласови во себе¹. Им објавува војна на илјадниците суво испишани страници кои веќе никој не ги чита, оти се туѓи дури и за оние кои ги напишале, но притоа не заборавиле да го стават својот потпис, уверени дека создале оригинал. Моето писмо пека по една сублимирана, полифонична и отежната форма, доволно речита да создаде хаос во мојата глава, доволно мудра да предизвика желба лесно да се откажам од неа, оти зборовите никогаш не објаснуваат од каде доаѓаат, тие дури не прецизираат ни каде одат – кутрите, зависат од нашата несовршеност – но затоа пак, учествуваат во создавањето на разл., „A“*кайа* (*différance*), го креираат нејзиното одложување, го (по)кажуваат она што го мислиме, различно а толку слично на она што Другите веќе го (об)мислиле.

Туѓите истражувачки искуствота ме научија дека знаците упатуваат на други знаци, книгите на други книги, на други текстови – небаре „јазли во мрежа“. Тие не се чисти, единствени и пасивни креации, туку отворени простори за многубројни (*ne*)согласја, кошници од различни искази во кои треба да ја барам идејата за *инъердискурсивната конфигурација*. Таа е точката на која сакам да го задржам вашето внимание, но подвелекувам: мојот дискурс нема да биде идентичен на мојата свест – тој не е

дури ни идентичен на *јазикот* што го зборувам, на *субјектиите кои живеат во мене* – тој е *пракса* со сопствени форми на последователност и надоврзувања, една „распрнатост“ на која ѝ здодеале апсолутните оски на референцијата, едно постојано *децентирирање* кое упорно сака да продуцира разлики. Просторот на неговата комуникација опфаќа мноштво текстови, делови од една бескрајна дискурсивна творба – која само што ја надминала играта на влијанијата меѓу два автора или две различни книги – во која, независно од искуствата, учествувале многумина: се среќавале, се критикувале, се негирале, едни од други краделе и без свесно знаење, упорно ги вкрстувале своите одделни дискурси во основната потка на „ткаењето“, со која воопшто и не управувале. И тоа токму поради фактот што се работи за мокта на мојата *интегрална дискурсивност*, всушност за нејзината *интегрална дискурсивност* – за комуникацијата во која сакам да влезам со помош на една *историска априорност*². Таа го дефинира полето на мојата култура – дискурсивноста на моето постоење – го гради системот од некогаш изговорените искази кои, не само што ја имале страста да ја обработат мојата сегашност, туку ја имаат и мокта да ја истакнат нејзината Другост; искази кои го покажуваат она што е истовремено и *над* и *во* мене, она што ме одредува и што ме дефинира, но и она што потврдува дека сум Разлика, „дека (мојот) ум е разлика од дискурси, (мојата) историја разлика од времиња, (моето) Јас разлика од маски. Дека таа разлика... е токму онаа распрнатост која (сум) и која сам(ата) ја создавам“ (Фуко: 1998; 142).

Ова писмо нема да ви понуди сукцесивен преглед на различни студии и мислења – нема да интерпретира текстови што ги напишале некои луѓе а ги сочувала некоја култура – ќе расправа за клучните поими и проблеми кои ги дефинирале дискурсивни пракси на најважните теоретичари и мислители од минатото и сегашноста, за моките на нивните комплексни дискурсивни системи кои ги претвориле исказите во настани, а настаните во искази, за оние „нивни нешта“ кои се помалку *јазик* а повеќе *говорни*

чинови присутни во различни форми, но без можност за конечно дефинирање. Веројатно затоа повеќе сакам да го употребувам терминот „атоми на дискурсот“, одошто реченици³ или структури. Нивната привилегија е таква што тие можат да бидат повторени, преобразени и реактивирани, иако никој и ништо – ниту јазикот, ниту писмото – не може до крај да ги исцрпи. Сврзани со чинот на пишувањето „атомите на дискурсот“ си обезбедуваат продолжена егзистенција во полето на моето паметење, во материјалноста на нечии ракописи или книги, па наместо да бидат загубени во минатото – како „геолошка катастрофа или смрт на некој крал“ (Фуко: 1998; 114) – продолжуваат да циркулираат, се нудат за пренесувања, за поткраднувања, стануваат вечна тема на присвојување и спорување, стануваат *искажни функции* без ограничувања. Сепак, добар дел од нив останува непознат за лингвистиката. Тој „добар дел“ изгледа како издлабен со отсуство, како населен со некакво далечно Друго, спремно да го покаже *инаквото од себеси*, да го истакне *молкот* – заедничката метафора за *јазикот на разнината*, би рекол Ихаб Хасан (Ihab Hassan). Субверзивна е неговата мок: на тој анти-јазик кој е истовремено и самоуништувачки и самопревладувачки, кој ја релативизира граматиката на свеста и му допушта на присуство то да се преобрази во своето семантичко отсуство⁴. Не е ли тоа логиката на феномените?

Грчкото φαίνεμενον, велеше германскиот философ Мартин Хайдегер (Martin Heidegger), е изведенено од глаголот φαίνεσθαι. Неговото значење е да покаже или да осветли нешто со помош на Логосот кој го прави „видливо“ она што се нарекува „говор“. Тоа видливо Аристотел го нарече αποφαίνεσθαι⁵ и покажа дека говорот (λόγος) го открива она за коешто зборува, со помош на тоа со кое зборува. Но неговата откривачка способност не е постојана, оти логосот може да биде и вистинит и лажен. Да се биде лажен – ἴσειδοςται (ψευδεσθαι) – значи нешто што не е (Hajdeger: 1988; 36-37). Така е: тоа што вообичаено се нарекува феномен⁶, не под-

разбира само спектакл. Неговата непојавност, неговата прикриеност⁷, е оној дополнителен но важен атрибут кој му допушта на молкот да продре во говорот, да го досегне јазикот на симболното, јазикот на соништата – на оние амбивалентни, прикривачко-откривачки значења кои ја превладуваат антиномијата – оти секоја видлива формулатија, секоја манифестирана форма, во себе содржи друга. Таа уп равува: ја подбуџнува, ја удвојува, ја крои нејзината референцијална рамка. И во право е Барт (Roland Barthes) кога тврди дека јазикот што си го зборуваме самите *во себе*, не е од нашето време. Тој е онаа најдлабока, најскриена навика на нашиот дух да се сврзе со минатото, да биде нашето најцелосно наследство од мртвите и исчезнати богови. Прашање е само колку во него си го наоѓаме сопственото засолниште.

Затоа, нека не ве залажува монолошката форма на мојот дискурс. Таа е само првидна. Мојот јазик не е единствен: во него постојат остатоци од една *инојазичност* која станала моја опсесија – нели некој Друг живее во нас, ние само зборуваме во негово име⁸. „Знам за неизбежната подвоеност меѓу моето мислење (умното молчење во себеси) и зборувањето (она што го зборувам), кое никогаш не е наполно идентично со она што го мислам – пишува Епштейн (Михаил Эпштейн) – Авторот кој мисли, секогаш е оддалечен од авторот кој зборува“ (1998; 131). Оттаму, сето она што го говорам или пишувам, во мигот кога го изговорам или пишувам го претворам во *цитиштво*. Моето молчење добива *глас*, го живее *својот* сопствен живот, а јас продолжувам да чекорам низ *шума од туѓи зборови*. Пред мене е вавилонското мешање на јазиците. Се пробивам низ нивните јазични хоризонти. Го градам својот исказ врз аперцептивната подлога на моите соговорници. Живеам на работ од својот и туѓиот контекст. И не ми е срам.

Парадокситет на читаштето

Да се размислува за јазикот денес, значи да се сфати дека не постои ништо надвор од него, дека сме ние само негови субјекти, дека сме му подредени како и на несвесното кое сами го создаваме.

Пишуваам за да не полудам, велеше некогаш Батај, но јас пишувам затоа што сум схизофрена, затоа што чувствуваам неодоллива потреба да правам нешто обратно од намерата да го изразам, прецизно и точно, она што го мислам, затоа што умирам од желба да ги разбуричкам структурите на сопствениот јазик, да го обзナンам молкот на мртвите богови – туѓите гласови во моето писмо. Тие се оној „креативен вишок“, оној *парергон*⁹ кој му дава смисла на мојот говор. Затоа можеби, отсекогаш ми изгледало бесмислено игнорирањето на *неизреченото* во јазикот: како да е тоа некаков порочен круг кој ја потценува магијата на зборот. Но, токму тоа, „ускратеното“, она отсутното, ја одредува сферата на беззборовноста, ја претвора во неизречливо чиста моќ, оти како велеше Адорно (Theodor Wiesengrund Adorno), само интензивната насоченост на зборовите кон она што најдлабоко занемело во нас, ги отвора портите на креативното. Затоа моето исказно поле е постоејано активно: тоа никогаш не спие – ги бара пукнатинките низ кои го остварува своето неосетно изнурнување.

Порано верував дека литературата е историја на автори и на дела. Денес знам дека е таа историја на читатели, историја на реципиенти кои одбиле да ја играат улогата на пасивни филолози од стар ков и прифатиле да бидат активни чинители во процесот на рецепцијата, оти немаат тие желба да го задржат текстот, туку да ја живеат неговата *плуралност*, да ја видат моќта на неговите означувања, приодите кон неговите значења. И не бараме веќе одговори од текстот; сега тој очекува од нас да ги пополниме неговите празнини, да се однесуваме кон него како кон *прочиштан текст*. Затоа лесно прифаќам дека тој е една специфична *динамична структура* која постои само во про-

цесот на читањето, во процесот на различните читања кои оперираат со неговите маргини, кои создаваат нови текстови – производи на еден *схизо-јазик* кој разградува, декомпонира, врши сексуализација. Зарем ваквите и слични психосоматски гледишта не го означија крајот на праволиниската, хомогенизирачка и моносемична идеологија, зарем тие не беа оние кои го трасираа патот кон ерогената топографија на текстот, кон Бартовото *l'écriture?* И може ли тоа да се именува поинаку, освен како *лишерайра*, не затворена или ограничена, туку литература која ги надминала постоечките правила и норми?

Опседната од моќта на *текстиуалното производство*, ја менувам лесно својата теориска диоптрија. Сакам да го разберам самолегитимирачкиот статус на литературата, да ги следам трагите на текстовите кои покажале свест за сопствената позиција, за кодот кој ги организирал како дво-текст: текст и коментар. Но, прашањето за трагите, не смее да ми стане поважно од прашањето за пресеците и границите, од она за преобразбите, прекршувањата и мутациите, оти, токму тие ме водат кон *говорот* на замолнчилиот глас – кон „неговата бела *штрага* која, за среќа, може и да се одгатнува“, вели Фуко (1998; 11). Ако е така, тогаш дали сум подготвена да сфатам дека од другата страна на текстот, секогаш постои едно скриено потекло, „толку скриено и толку изворно што, само по себе, никогаш не може да биде досегнато“ (1998; 29)? Дали сум навистина подготвена да расправам за текстовите како *дискурси во насилување*, за просторот на нивните корелации без кои тешко може да се замисли денешната уметност?

Сето време говорам за текстови, но го имам предвид гласот на Другиот како *тиисмо*. Ги барам во него нескротливите и непредвидливи моќи на Бахтиновиот *дијалогизам*. Но, да се говори за *дијалогизмот*, а да не се практицира, макар и во најскромна форма, значи да се нема слух за неговото историско значење. Во такви околности, подобро е човек да отстапи пред искрените намери на некои полиберални и поалтернативни умови, подготвени да го прифатат

ризикот од исчезнувањето на личниот идентитет, оти да не заборавиме, *двојгласноста* беше таа со која го пречекоривме писменото фиксирање на текстот. Само со неа текстовите станаа повеќејазични и хибриидни. Можеби затоа француската семиотичарка (од бугарско потекло) Јулија Крстева покажа амбивалентен однос кон постоењето на субјектот. Таа веруваше дека писателот „како пишувачки субјект“ се „вметнува“ во текстот откривајќи го на тој начин своето постоење како некој Друг и различен, чиј идентитет едноставно преминал од некој претходен корпус. Тоа покажува дека писателот е најпрвин читател на текстови, дека пишувачето е секогаш само *тешкото пишување*, безгранично враќање кон постапката со која се пронаоѓаат туѓи зборови во зборот, туѓи текстови во текстот, едно бескрајно плетење на испресечените текстуални нишки. Така, со помош на *дијалогизмот* кој му остана верен на пишувачето писателот можеше да се подели: на „автор“ (субјект на исказувањето) и на „пишувачки субјект“ (субјект на исказаното), заправо да се сведе на шифра, да се *тешкоти* пред *кодот*: да се преобрази во празен простор, во *отискус* кое на *структурата* ѝ *дойшишта* да биде.

Просторот на паракритичката

Кога ги започнував овие редови имав намера да го илустрирам значењето на парергоналното, но потребата од неговото дисеминирање ме вовлече во еден паракритички¹⁰ простор. Тогаш отворено посакав да ја анулирам строгата дистинција меѓу дискурсот на теоријата и дискурсот на литературата, да ги разнишам стереотипните конвенции за она што претставува „уметничко“ дело, а што „академска“ критика. Меѓу академските кругови во светот, ваквите тенденции одамна се сметаат за работа од чест и углед – ги апсолвираат најновите предизвици на времето, па тоа што некогаш било само израз на гневен протест против стерилните критичко-теориски постулати, денес е само една

паралелна форма на изразување. Нејзиниот простор е просторот на цитирањата, на дебатите, на разнишаните конвенции. Тоа е оној некохерентен простор на Лиотаровиот *дисенсус*, кој може да се прочита и како антифундаменталистички текст.

Го говорам ова затоа што сакам да нагласам дека во оваа дисертација нема да создавам жанровски чист дискурс. Моите искази ќе бидат само груба смеша од теориски, литеарни и филосовски дискурсивни пракси. Таква е, впрочем, сета литературна теорија, денес. Затоа, ја напуштам, свесно, зоната на дискриминацијата што ја заговараат традиционалните сфаќања – онаа за постоење на замислена генетичка целисходност¹¹, која не допушта никакви излети во „загарантиранот“ простор на литературата – и ја прифаќам употребата на поимот „пишување“, оти, почитувани мои, не постои ништо надвор од ефектите на литературната спекулација. Оттаму можеби и лажливиот статус на ова поглавје: тоа сигурно не е предговор, не е ниту вовед, а најмалку рамка со која сакам да наметнам автономен израз или да сугерирам некаква власт над текстот што го создавам. Напротив, ова е само едно креативно бегство пред уништувачкиот налет на теориските постулати кои ме притискаат и чии „строги“ принципи налагаат „извесна“ структура за мојот самобендисан а хетероморфен и екцентричен дискурс кој, ниту верува во стабилно потекло, ниту бара стабилен идентитет. Мојата логика допушта „преплетување“ на различни типови говор, олеснети од строгиот надзор на правилата и контекстите. И бидејќи исказите се мојата омилена форма, од тука натаму, ќе инсистирам на едно бескрајно фразирање, секогаш отворено за натамошни сврзувања кои создаваат *дисенсус*.

Но, да се надвладее дисенсусот, значи да се сопре поврзувањето на дискурсите, да се задржи движењето на текстот, што е практично неможно, оти дијалогот е вечен. Тој ми го отвори патот кон *интертекстуалниот карактер* на литературата. За него сакам да зборувам во оваа студија.

¹ „Јас никогаш нема да поверувам – велеше рускиот философ Алексеј Лосев – дека *гласовите коишто се борат во мене*, некогаш биле *самиот јас*. Тие се, несомнено, некои *посебни сушилесија*, самостојни и независни, кои по својата сопствена волја се вселиле во мене, па кренале врева и спор во мојата душа“ (Лосев: 2000; 75).

² „Причината за употребата на овој по малку варварски израз – вели Фуко – е тоа што ова *a priori* треба да даде отчет за исказите во нивната распратнатост, во сите пукнатини отворени со нивната некохерентност, во нивното преплетување и взајемно заменување, во нивната истовременост која не може да се обедини и во нивната последователност која не може да се дедуцира. Накусо, тоа треба да покаже дека *дискурсот нema само смисла и висотинијост, туку и историја, и тоа специфична историја...* Се работи за... облик на распратнатост во времето, за начин на следење, за стабилност и за реактивирање... Уште повеќе што ова *a priori* не ѝ се измолкнува на историчноста: тоа не претставува безвремена структура, над настаниите или врз некое скаменето небо. Тоа се дефинира како збир од правила кои карактеризираат некоја дискурсивна пракса... *A priori* на позитивитетот не е само систем на временска распратнатост, туку збир подложен на преобразби... Напросто, историското *a priori* е еден емпириски лик“ (Фуко: 1998; 138-139; курсивот е мой). И времето, исто така.

³ „Реченицата е завршена. Уште повеќе, таа е јазик кој е завршен. Теоријата (на Чомски) вели дека реченицата е бескрајна права (бесконечно каталитичка), затоа праксата постојано тежне кон завршување на реченицата“ (Bart: 1975; 67).

⁴ „Во тоа можеме да видиме сигурни: *молкот* си направил место во интелектуалниот амбиент на времето; дискурсите на Хусерл, Хайдегер, Мерло-Понти и Сартр, го препознале во него принципот на својата субјективност. Витгенштајн ја видел во него несоопштливоста наспроти која, јазикот ги гради своите правила... За Леви-Строс, *молкот* станал мит за сите структури... Вистина, тој продирал и во перспективите на различни мислители, но секогаш останувал на прагот од нивната свест. Сепак, молкот е најкарактеристичната категорија на интелигенцијата од 20 век, особено на нејзината авангардна имагинација“ (Hassan: 11-12/1989; 619-620).

⁵ Да се извлече скриеното, да се направи видливо, да се открие.

⁶ Ако го нарековме *феноменолошко* сето она што му припаѓаше на чинот на покажувањето и на експликацијата, тогаш треба да видиме каква е заемната поврзаност меѓу двете значења на зборот *феноменон* - она што се покажува и феномен - првид. Имено, кога нешто претендира да се покаже, тоа може да го стори така, што ќе „изгледа како“, што ќе укаже на фактот дека зборот *феноменон* („првид“) веќе го содржи своето извorno значење, во смисла „откриено“. Затоа, „она што ги изразува *два-тица* термина нема абсолютно ништо со она што се нарекува ‘појава’...“, тврди Мартин Хайдегер (1975; 271).

⁷ Важно е да се увидат начините на тоа прикривање, зашто, некои феномени остануваат неоткриени. Тие може „да бидат *затрупани* – вели Хайдегер – поточно: еднаш откриени, па повторно добро прикриени..., тотално или делумно, небаре *привид*... *Ова прикривање како ‘предворје/предправјање’ е најојасно, оии создава можност за заведу-вање и за измама*“ (Hajdeger: 1975; 278; курсивот е мој). Можеби затоа феноменологијата некогаш се третира и како *херменевтика*, оти не го подразбира само откривањето, туку и толкувањето на феномените (1975; 280).

⁸ „Оригиналноста не е лична претензија, ниту агресија против другите, туку свесна неизбежност – вели Епштејн – Секој мора да биде прв во нешто. Затоа со себе постапувам како со некој друг – се цитирам себеси“ (Епштејн: 1998; 131). А тоа значи – го цитирам Другиот во себе.

⁹ Сето она што му припаѓа на делото (*ергон-от*) како вишок или како додаток, има функција на *йардергон*: тоа е она „надворешното“ кое го конституира делото однатре, она „споредното“ кое како *оисусциво* постои на самата негова граница.

¹⁰ Поопширна теориска експликација за овој термин, давам во есејот „Јазикот на паракритиката“ (Културен живот, 2/2001; 84-87).

¹¹ Во 1967 година, американскиот писател и критичар Џон Барт го пишува есејот „Литература на исрпеноста“, во кој го проблематизира дефинирањето на романот како жанр. Идејата му била да ја прошири неговата дефиниција, да ги вклучи во неа сите хибриидни форми и да му допушти на романот да значи нешто повеќе од она што значел во епохата на реализмот, оти, уште од самиот почеток, тој бил и останал хетерогена структура.

БУКВИТЕ И ГЛАСОВИТЕ

*Само (со тоа) што сум ги
изговорил, зборовите
што сум ги научил, веќе
не ми припаѓаат*

Жак Дерида

Парадоксалноста на текстовиите

Текстот постои во реализацирањето на говорот, во кружниот процес на своето самоподврдување, во чинот на *самоизведувањето*. Потекнува од јазикот и нему му се враќа, секогаш. Затоа и не може да запре. Едношто може е да мине низ мноштво други дела, да го предизвика искуството на своите можности. Така тој се постава зад границите на *доксија* и станува *парадоксален* (Bart: 1986; 182-183).

Кога еднаш ќе се одвои од авторот, текстот го започнува своето лебдење во празнината на бесконечниот простор. Бидејќи неговата логика е метонимска тој ги подразбира сите асоцијации, контигвитети и преобразби преку кои добива смисла. Потоа ја дисеминира. Затоа, се вели дека е во постојано одложување, во едно бесконечно отстапување од неа. Етимолошки, тој е ткиво, ткаена градба која се изработува од „вечно плетење“ на анонимни цитати: небаре огромна полифонија од постојните јазици на културата. „Ако сакаме неологизми, неговата теорија можеме да ја наречеме *хифолоѓија* (хифос – ткаење и пајажина)“, предлага Ролан Барт (Bart: 1975; 86), но, пред сè, мораме да сфатиме дека текстот е атопичен. Тој е *меѓутекстовноста* на некој друг текст. Затоа, сите обиди да се пронајдат неговите изворишта водат кон стапицата на митот за потеклото.

Но, некои текстови се субверзивни по однос на традиционалните жанрови урнеки; им пркосат на канонските структури на јазикот, на синтаксата, на лексиката, на логиката. Како да не се *еден* јазик, ами *сосијоба на јазикот* (Bart: 1975; 41-42), ткиво од калеми (*tissu de greffes*). Нивната конфигурација подразбира отвореност и плуралност. Таа е настанување, а не постоење. Нејзината енергија е дисеминантна. Произведува експлозија од значења и сугестии, едно бесконечно одложување на означеното. Таквите текстови немаат ни архе, ни телос. Тие се постојано отворени за различни толкувања, но ниту свеста на авторот, ниту тради-

цијата – а најмалку правилата на жанрот – можат да ги предвидат нивните влијанија. Затоа, ослободувањето од стегите на традиционалната естетика станало примарна задача за денешната уметност која, како и науката, е самолегитимна. Како конечно да сфатила дека поимот „неструктура“ е услов за секоја структура и дека структурата на литературниот текст, всушност, е „бесструктурна“ (Луси: 1999; 419), дека перформативноста, е посупериорна од денотативноста, дека да се пишува значи нешто повеќе од намерата да се искаже со структурата на јазикот и на писмото она што се мисли, дека зборовите се само воздишка на ветрот, „шум на крилјата кои едвај можат да се наслушаат“ (Фуко: 1998; 224). Но, зарем дискурсот, во своето најдлабоко одредување, не е *трага*, зарем сета наша историја, јазикот, митологијата на нашите предци, бајките од детството, не подлежат на правилата кои ѝ останале непознати на нашата свест? Зарем сè уште не сме сфатиле дека дискурсот е живот, дека неговото време не е нашето време, дека во него никогаш нема да се израмниме со смртта (Фуко: 1998; 226)? Затоа себеси веќе не можам да се замислам надвор од него. Под сугестијата на Дерида се губам себеси. Се претворам во текст... Веќе го правам тоа...

Concerto a quattro mani

Она за што не може да се теоретизира, треба да се раскаже – велеше познатиот италијански семиотичар и писател Умберто Еко (Umberto Eco). Неговиот луциден коментар на предизвикувачката Витгенштајнова (Ludwig Wittgenstein) сентенција¹, го сврти моето внимание кон еден необичен потфат...

Некаде во мај 1998 година, на страниците од ревијата ОКО², број 25, наидов на интересен литературен ко-проект. Ме освои веднаш. Ме вовлече во *игра* на *трагије* и во мултидимензионалниот простор на расказот со необичен наслов – „Проклетството на фараонот“, расплетував (како

„пајажина со прсти“, вели Витгенштајн) позната митема. Базирана врз дијалогот во *Федар/Фајдрос*, таа ја содржеше идејата за надмоќта на говорот врз писмото. Си помислив *што*: типичен постмодерен лупинг со идејата на античкиот философ, и задоволно се препуштил на играта која го предизвика духот на Платон. Се почувствуваа совршено удобно: ја стокмив својата иронична насмевка и нурнав во логоцентричниот лавиринт на големиот мислител. И веќе не бев Јас, туку мноштво собеседници во огледалната проекција на славните имиња што патем ги сретнав... Па, нели името ни е Легија, оти сме Мнозина...

Поттикнати од идејата за интертекстуална семиоза – иницирана од желбата на Валерија Нумерико, уредничка во реномираното италијанско списание *Sette* – четворица современи италијански писатели, без прелиминарни договори, без лични контакти потпирајќи се единствено врз *дисконтигуалноста* како позитивен и активен концепт кој преферира да си поигрува со различни контексти, да асоцира идеи и заплети, да повикува ликови од некои претходни дела, го прифатиле предизвикот да остварат *дијалог* меѓу своите просторно разделени писма. И покрај фактот што литературната историја познава колективно напишани дела³, оваа *игра* немаше да биде ништо ново ако *интарсубјективната* комуникација не претпостваше и *интардискурсивна симбиоза* меѓу нивните просторно разделени *писма*. Небаре крајна цел им била да ги разбият „големите целини“, да го разнишаат стариот модел на вертикално уредување на текстот и да ја потврдат тезата дека иманентните херметични поетики, базирани врз логиката на генезата,teleологијата и тоталитетот, треба да допуштат реконструкција. Спроведувајќи ги идеите на Фуковата „археолошка“ теорија и негувајќи ја желбата за пре(ис)пишување на големите текстови од минатото, Умберто Еко, Џузепе Понтица, Џани Риота и Антонио Табуки, ја искористиле постмодерната историо-

графија и изградиле приказна врз основа на изграденото: создале расказ отворен за бесконечен број читања. Го нарекле „Проклетството на Фараонот“.

Идејата за оваа крими-приказна лежи илјадници години пред нашата ера во песокта на Египетската пустина, во посмртните одаи на фараонот Тамус. Уверен дека „со изучувањето на пишуваниот збор, лубето ќе престанат да ја негуваат дарбата на помнењето“ (Еко: 1998/25; 153), тој го отфрлил пронајдокот на богот Тот. Случајното откритие на една гробница во Сахара, го навела Лорд Карнавон⁴ да поверија дека телото на фараонот Тамус Аграфос, најголемиот противник на писменоста, е погребано тука. Митот за него, за „Великата мајка на сите Мумии“, ги обединува: Дорис Карнавон – ќерката на Лордот, асистентот Белцони, Граам Ремзи⁵ – трговецот на уметнички предмети, археологот Антонио Витали⁶, доктор Переира⁷ – новинар во *Cairo World News* и мајорот на египетската служба за безбедност. Во гробницата, веднаш до отворениот саркофаг, тие откриваат обесена човечка фигура за која претпоставуваат некој португалски Темплар. Но мислењата се поделени: како, па гробницата е затворена веќе пет илјади години, а ниедна династија во Египет не зборува португалски!? Одеднаш Белцони се струполува испуштајќи пригушен крик. Дорис констатира брза смрт предизвикана од проклетството на Фараонот. Переира исчезнува...

Во истрагата околу сектата се вклучува и агентот Робер дела Грев⁸. Тој открива дека наводното убиство на Белцони го изрежирила Тајната секта на Аграфоите⁹, следбеници на фараонот Тамус. Опседнати со гестовите и мимиките, „дисциплини кои ја криеле возвишната и крајна цел, постепеното уништување на пишуваниот збор“ (Понтица: 1998/25; 157), тие се обиделе да го спречат ширењето на писмото и да го вратат времето на усното кажување. Во заговорот на нивната секта учествува и ќерката на Лорд Карнавон: како следбеничка на Диотима¹⁰, таа верувала дека фараонот Тамус е жена, дека „мажите ги потчиниле жените благодарение на пишуваниот збор“ (Риота: 1998/25,

159) и ја застапувала тезата дека со уништувањето на Гутенберговата галаксија ќе се врати Епохата на Верата и Чудата. Но, маскиран во расо од хотелски чаршав, Переира успева да влезе во злосторничката секта и да ја пропре лудата замисла на Аграфоите. Тој се досетува дека за да го одбрани пишуваниот збор, треба да се послужи со кажаниот и преку една Радио станица ќе објави : „слободоумни граѓани од демократскиот свет, една тешка и сериозна опасност ѝ се заканува на нашата слобода. Една секта од опасни поклоници на најнебулозната митологија, кои без размишлување можеме да ги наречеме ур-реакционери, ...сака да го уништи пишуваниот збор и заедно со него демократијата, за да ја врати назад уснота и... одново да ја воспостави аристократијата“ (Табуки: 1998/25; 163). Но, за среќа заверата е откриена: поклониците на Диотима се спречени во намерата да ги уништат пишуваните знаци. Така, без да ја потценат важноста на говорот, без да ја отфрлат улогата на Гласот, следбениците на Гутенберговата галаксија, успеваат – во чест на богот Тот, изумителот на буквите – да го сочуват писмото од уништувачката склоност на оние кои го презреле.

Айтекаќа на Плаќон

III то е тоа што ме тера да го сакам „Проклетството на фараонот“?

Има една фина, суптилна нишка која се провлекува низ целиот негов наративен тек. Ме држи во неизвесност, долго, потоа за миг ме напушта, за да ги пресврти нештата, за да ги разоткрие заблудите и да го зададе последниот удар на метафизичката традиција. Се фажам себеси затечена пред една необично јасна, но долго и успешно прикривана вистина... Мојот ум прави чудесен прелет низ вековите... Патува низ времето... Се движи по артикулираните гласови на јазикот кој е веќе писмо. Некој го докажува спротивното?

...Осумнаесетти век... Го гледам Русо (Jean-Jacques Rousseau). Сонува за чисти гласови, за зборови без согласки, за јазик без писмо. Говорот, вели тој, е најздравата, најприродната и (нај)првобитната состојба на јазикот¹¹. Тогаш, назад кон говорот! Кон природата! Митови за потеклото на говорот... Носталгија по метафора...

...Ран дваесетти век... Време на фонетска заслепеност... Сета научна мисла докажува дека фонемата ѝ претходи на графемата... Сосир (De Saussure) ја негува привилегијата на увото¹². Го урива „лажниот“ углед на писмото: тоа е само деперсонализиран медиум, лажлива сенка, закана за традиционалните заложби на умот... Понижување... Добра на патолошки феномени...

Намбиквара... Соништа по загубената невиност на примитивниот ум... *Тажниште ѹройи* на Леви-Строс (Claud Lévi-Strauss), ја истакнуваат политичката моќ на писмото... Нели е ли таа една од многуте закани за логоцентризмот? Сигурно не е сè... Можеби крајот, но каде е почетокот? Каде е примката на која се фатила сета лингвистика?

...Еве ме во 4 век пред нашата ера... Го гледам Платон... Ја пишува Сократовата беседа. Го кове најжестокиот напад врз придобивките на нашата цивилизација... Сакаш да ти раскажам приказна, вели. Приказна за изумителот на буквите и за неговиот фараон. Слушај ваму... Си бил еднаш еден крал. Го викале Тамус. Тамус Аграфос¹³. Си владеел со египетска Теба... Еден ден го посетил богот Тот¹⁴. Уверен во важноста на своето божествено открытие, се исправил гордо пред златните одори на фараонот и самоуверено рекол: „Кралу, го пронајдов *лекої* (фармаќов) за помнењето и за мудроста“. Овој скептично ги поткренал веѓите: „О премудар Тот, татко на писмените знаци... – прословил тажно – Ти не си измислил *лек* (фармаќов) за *їомнење* (μνημη), туку за *найомнување* (υπομνήσις), и на учениците им даваш *їправидна а не висийинска мудрост*... оти, во душата на оние кои ќе ги учат, тие ќе раѓаат заборав поради невежбањето на помнењето, зашто надевајќи се на писмото, луѓето ќе го предизвикуваат сеќавањето *однадвор*, со по-

мошта на тубите знаци, а не *однайре*, во самите себеси...“ (Платон: 1979; 179; курсивот и вметнатите гласови се мои).

И застанувам тука – кај *Φαιδρος η περι καλον*. Зборовите на Платоновиот Сократ звучат толку уверливо... Колку само малку требало, си мислам. Доволно било да се раскаже приказна за буквите, па сета лингвистичка традиција да се фати во примката на Платон, во заверата на Логосот – виден како Докса, како авторитетарен Глас-Татко¹⁵ – во заверата на метафизичкото присуство, кое дваесет и пет века му кове на писмото судбина на отпадник, на нешто кое треба да биде прогонето надвор од границите на јазикот¹⁶...

Ги сублимирам впечатоците: Платон тврди дека на луѓето не им требаат вештините на писмото; луѓето, вели тој, треба да се сеќаваат однадвор, а не однадвор... Но, зборовите се ефемерни, постојат само во мигот на изговореното, потоа се претвораат во заборав... Русо заговара метафорично писмо: азбучното, вели тој, е закана по живиот збор... Тоа е само бледа копија на говорот, комуникација од втора рака, прифаќа Сосир. И политичка опасност, додава Леви-Строс. Што ли ќе произлезе од ова?

Излегло следново: за големата епоха на логоцентризмот, со корени во времето на антиката, писмото станало опасно техничко помагало кое продуцирало „камена меморија“, ги намалувало природните способности на умот и ги поробувало народите. Но, што вели за тоа една нова дисциплина?

Најголемиот демистификатор на фоно(лого)центризмот – го почитувам многу – алжирскиот¹⁷ философ Жак Дерида, внимателно го проучувал текстот на *Федар /Фајдроs/*. Во Сократовата беседа тој насетил необично важен момент. Платон, вели Дерида, имал дилема околу две работи: прво, околу *независноста* според која, писмото, како спореден и надворешен феномен, можело да постои одделно од говорот; и второ, околу *суйлементарноста* која од писмото правела суштински „додаток“ на јазикот, мнетехничко средство или *дойолна* на човечката меморија.

За него, писмото требало да биде само *йойсейник* (хипомнесис – υπομνησις), а зборот – живо *йомнење* (мнеме – μνημη), самоприсутност која се живее себеси, зборовен *самопроизвод*, способен да се издигне над пишуваниот говор. Но иако се колебал меѓу двата принципа, голема е веројатноста, вели Дерида, дека – ако не категорично тогаш барем интуитивно – умот на Платон ги имал предвид двете контрадикции одеднаш¹⁸, оти не е можно прецизно разграничување на поимите надвор–внатре, или пак, на оние суштина–прекумерност.

Зборовите на Дерида ме тераат да се замислам над оваа логика: значењето, вели тој, никогаш не е присутно само по себе, зашто, во основа, тоа секогаш е различно од себеси. Така е. Но, дали ваквата логика допушта да се зборува за две работи одеднаш: за нешто што е истовремено и *феномен* – оти навистина постои надвор од зборот, оти е негова слика или симбол; и за нешто што е во исто време и *идеја* – оти ја претставува зборовната внатрешност која и самата е писмо?

Се чини дека системот на писмото не може да биде толку различен од системот на јазикот сфатен како говор. Заправо, писмото не може да е надворешно по однос на говорот, оти му помага: ги чува изговорените мисли и ги расејува, истовремено. Тогаш, ако колебањето меѓу надвор–внатре, му дало на Платона поттик да говори за разликата *меѓу* писмото и говорот, зошто Дерида не би можел врз Платоновата определба на писмото како *фармакон* (фармаќок) – чие значење варира од отров до лек – да ја развие тезата за *саморазликувачкайша структура* на јазикот и да тврди дека двете антиномни значења на *фармакон* се само услов за надминување на разликата која реално постои кај секој од нив одделно¹⁹? Тоа би бил првиот чекор кон сфаќањето дека писмото е истовремено и *надвор* и *внатре* во јазикот, дека веќе не може да се говори за приоритетот на говорот врз писмото, како што некогаш тврдеа Платон и по него сета Западна традиција. Конечно, наместо пишувачкото да се смета за противречно по однос на говорењето,

наместо да се протерува надвор од системот на јазикот, треба да се прифати, подучува Дерида, дека и писмото и говорот се наоѓаат во однос на *меѓусебна размена*. Оттаму, писмото нема да има само суплементарна (улога на расејувач), туку и фундаментална – улога на *произведувач* на значењето. Кога би ја прифатила само едната страна од логиката на Платон, пишувачкото никогаш не би можела да го доживеа како литература, оти нејзиното писмо е пишувачко заради самото пишувачко. Затоа, *говорот* (сфатен на Платоновски начин) не може да опстои без *писмото* (сфатено како фармакон), оти *логиката на суйлеменитарноста*, живее во структурата на секоја структура²⁰. Оваа логика продрела длабоко во интелигабилниот дискурс на нашата епоха. Ја препознавам дури и во становиштето на Кристофер Норис (Christopher Norris): „Штом ќе ја надрасне *фа-зайта на примишлен крик, јазикот* веќе ќе содржи во себе *писмото* или сите оние знаци на ‘артикулираната’ структура која Русо ја сметаше за декадентна“ (Norris: 1990; 57; курсивот е мој).

Зарем ваквата логика не ги разнишува столбовите на логоцентризмот? Зарем правилата на мислењето кои до средината на 20 век претставувале докса, не се доведени во прашање? Каде нè води ова?

Scripta manet, verba volant

Се надевам нема да претерам ако во рамките на овие филосовско–реторички дилеми, укажам на уште неколку размислувања до кои дошол алжирскиот философ. Неговата *обратна логика*, не само што ја означи лингвистичката пресвртница во философијата на дваесеттиот век, туку многу повеќе: таа засноваше цела една дисциплина која тргна од фактот дека писмото (грамата), не е само „слика“ или „тело“ на говорниот јазик, туку и негово *извориштие*. Но каде започна таа логика? Каде се корените, на тоа *пра-писмо*?

За да ја намалат разликата која ги одделува од предметите – и која не е надворешна, туку внатрешна закана за „природниот јазик“ – зборовите имаат потреба од *двојник*²¹. Тој двојник Дерида го нарече *йисмо*, всушност, *штага* (прafenомен на помнењето), оти разликата која постои во самите зборови, нема конкретена форма. Таа никогаш не може да биде изразена во „сеприсутноста“ на гласот, као што некогаш тврдеа Платон, Русо и Сосир, туку во *йра-йисмоЯ*²², во *архи-штагайа* која е *самото движење на различната* и кое му претходи на сето она што може да се нарече знак²³ (Derida: 1976; 76-85). Можеби затоа на психоанализата не ѝ беше тешко во јазикот на соништата²⁴ да препознае писмо – не фонетско, туку пиктографско, хиероглифско²⁵ – оти во структурата на неговата фигуративност опстојуваат оние „многугласни“ и латентни елементи кои едноставното исчтување никогаш не може да ги опфати. Но, кога сме кај нив, кај фигуративните (сликовни) писма, ќе ве потсетам дека за Платона, напишаните зборови содржат „нешто чудно“ и во тоа *личеа на сликарството*: „И производите на сликарската уметност – тврдеше тој – пред нас стојат како да се живи, но ако ги запрашаш нешто тие достоинствено молчат. Исто е и со напишаните знаци; човек би помислил дека говорат како да разбираат нешто, а ако ги прашаш... ќе видиш дека тие велат една иста работа. *А кога еднаш се напишани, шталкаат насекаде, како кај оние кои ги разбираат, шака и кај оние на кои им се наменети, па не знаат да различуваат кому треба, а кому не треба да се говори...*“ (Платон: 1979; 180-181; курсивот е мој).

Значи, првото писмо било пиктографско – писмо на природата, на сликата – една „затворена и нема целина, во која зборот немал право на влез..., целина во која постоел само чистиот одраз на предметите“ (Derida: 1976; 367; курсивот е мој). Во лапидарниот карактер на хиероглифите, втората развојна фаза на писмото ја заменила умртвената сликовност со жива сценичност. Таа ја будела фантазијата на толкувачите, но неконвенционалниот карактер на хиероглифските знаци (еден знак за повеќе предмети), ја отежну-

вал рецепцијата. Потребата од редукција на означителите го отворала патот кон едно друго писмо – азбучното. Пополнувано во *нелинеарниот карактер на своето минато*, во повеќедимензионалната природа на *мишо-грамије*, тоа ја градело моќната империја на Логосот. Но неговата целосна доминација била поткопана од една необична логика: „Во антиката постоело нешто кое ние, денес, тешко можеме да го разбереме – тврди Хорхе Луис Борхес (Jorge Luis Borges) – и кое се коши со нашето почитување на книгата (читај писмото!). Неа постојано *ја претпирале како продолжеток на усниот збор*, но подоцна, од Исток, наишла една нова концепција – Светата книга... Муслуманите верувале дека Куранот²⁶ му претходи на создавањето на светот, дека *му претпирати дури и на арапскиот јазик*; дека е еден од атрибутите на Бога, а не негово дело“ (Borges: 1990, 9; курсивот е мој). Зборовите на „усниот“ Борхес – дека писмото постоело пред јазикот и пред човекот²⁷ – како и логиката на Едмон Жабес – дека светот постои, затоа што постои книгата – ме прават поклонник на графоцентричната теорија на Жак Дерида која може да се сублимира во следниве зборови: „да бидеш, значи да-бидеш-во-книгата...“ (1998; 114). „Il n'y a pas de hors-texte²⁸“, повторувам по Дерида, свесна дека во епохата на постмодерната литературна теорија, примарноsekундарниот поредок во релацијата говор–писмо, веќе му припаѓа на минатото.

Différance

Итука некаде, по трагите на писмото, го замислив својот аналитички проект, како синтеза меѓу различни теоретичари и нивните концепции. Се разбира, немав намера да ги поништувам или да ги маргинализирам постоечките разлики, само сакав да укажам на меѓусебните влијанија и на идеите кои биле толку големи и моќни што ги надминале просторните и временските ограничувања на нивните писма. А тие, како да беа под постојан притисок на

едно *архе-тисмо* кое Дерида го нарече *différAnce*²⁹. И веројатно, го измисли за да го опише индикативното³⁰, она кое постои надвор од дофатот на свесната рефлексија.

И како што реков, тргнувајќи од *трагаја*, Дерида ја предложи под името *граматологија* теоријата на текстуалното производство, но не појде од Гласот, туку од Писмото (од знаците), обидувајќи се да го спаси од доминацијата на Логосот менувајќи го, притоа, и неговиот статус од транскрипција во *инскрипција на разлики*, во едно – несведливо „Друго“. Токму таа „несведливост“, го наведе американскиот литературен теоретичар Мајкл Холквист (Michael Holquist), да ја види сличноста меѓу двете најпревокативни концепции на 20 век: графоцентричниот деконструктивизам на Жак Дерида и Бахтиновата теорија за „двогласноста на зборот“. Еве што утврди Холквист: „деконструкцијата – велеше тој – е *nom de guerre* со кој, во поново време, лутето почнаа да го препознаваат вознемирувачкиот феномен кој Бахтин, инаку не толку гласно, го нарече двогласност, индиректен говор, полифонија и разноречие. Самото *différAnce*, како нешто што не е ‘ниту збор ниту поим’, е идеален пример за она кое тој го нарече *збор ишто се измолкнува*“ (Holquist: 1992; 109-111; курсивот е мој).

Мислам дека сум должна да појаснам некои работи. Ќе тргнам затоа од *différAnce*-от.

Изведен од латинскиот глагол *differeo*³¹, овој неологизам е глаголска именка³² која не реферира на нешто што постои, туку на она кое *не постои* во јазикот. Нејзиниот изговор денес, воопшто не се разликува од изговорот на зборот *différEnce*. Разликата во смислата ја открива само писмото. Имено: „буквата ‘а’ која го создава овој *portmanteau* збор, Дерида ја претвори во *мейафора за првениствија* на *тешкување*, оти изговорениот збор не успеваше да ја изрази разликата меѓу двета (претходни) збора“ (1992; 112), па тоа „а“ мораше да стане носител на темниот (беззвучен) глас кој кажува, но не допушта да биде уловен (како и ехото кое исчезнува откако ќе се чуе), кој може да се нарече

алоѓос³³ и кој ја поттикнува дилемата, како да се сфати она што не може да се изрече.

Па, можеме ли, конечно, да го сфатиме *алоѓос*-от на *différence*-от?

„Изгледа дека токму овде, во борењето со беззвучните гласови – појаснува Мајкл Холквист – Бахтиновиот посебен начин за разбирање на дејствувањето на *гласот* кој тој го нарече *дијалог*, може да ни помогне да го сфатиме дејствувањето на *тисмо* кое Дерида го нарече *différAnce*“ (1992; 112; курсивот е мој). Заправо, немата иронија содржана во овој необичен поим, му помогна на Дерида да создаде метафора со која нè направи свесни за *слободаја* на *тешкување*, за играта без почеток и без крај. Се чини дека токму таа го направи јазикот возможен³⁴. Затоа, онаа „нечујна“ грешка во графичката слика на *différAnce*, ме тера да размислевам во насока на *неслушнайтија*, во насоката на непостоечките а сеприсутни гласови. Но штом го напуштам дискурсот кој раководи со мојата мисла, кој го стеснува значењето, веќе стојам на маргините од метафизичкото категоријално мислење претпоставувајќи ја тиквата игра на трагите³⁵ – на оние препокриени но потвесно препознатливи траги – и веќе сум... веќе мислам по *заобиколниште* патишта на јазикот.

Каде ме водат тие?

Бели траги

Кога ја истакнав врската меѓу дијалогизмот и деконструкцијата, споменав дека графоцентричната теорија на Жак Дерида му даде приоритет на писмото. За разлика од него, фоноцентричната теорија на Михаил Бахтин, влијателен руски исследувач на хуманистичките науки, еден од најцитираните литературни теоретичари и, можеби, еден од најенигматичните³⁶ мислители на дваесет-

тиот век, како да застана зад присуството на гласот³⁷. Но, дали е (навистина) така?

Внимателно ги проучував списите на рускиот теоретичар и во неговите зборови ја пронајдов следнава логика: „Во основата на лингвистичкиот модел на мислење – резонира Бахтин – лежат практичната и теориската насоченост кон изучувањето на *шүйтє*, *мрїви* јазици, сочувани во *шишуванието* *їамейници*... Токму оваа филолошка насоченост, во огромна мера влијаела врз севкупното лингвистичко мислење... Тоа се формирало и зреело врз труповите на *шишуванието* јазици: во процесот на нивното оживување биле изградени основните категории... и навики на денешното мислење, а филологизмот станал неизбежна одлика на севкупната европска лингвистика“ (Bahtin: 1980; 78; курсивот е негов).

Но, зарем склоноста кон „скаменетите“ форми на јазикот, кон оние „мртви“ монолошки искази, не ја открива некрофилолошката потреба на нашата лингвистичка цивилизација, се прашува Бахтин? Дали таа, и покрај љубовта кон фоноцентризмот, не ги занемарила искуствата на живиот збор? Се чини дека оваа дилема би можела да нè одведе во погрешна насока, затоа, ќе истакнам дека, свесен за искушенијата што ги создавал површиот фонетски емпирисзам³⁸, Бахтин настојувал да ги потенцира најважните моменти во појаснувањето на своите становишта: *јазикот*, сметал тој, не е ниту чисто субјективен, ниту чисто објективен (материјален) феномен, но со оглед на фактот дека неговото разбирање претполага појава на субјект, тој ќе зависи од интеракцијата на повеќе индивидуални свести, поради што, освен како семиотички, ние го доживуваме и како *интиерсубјективен* производ. Така, во фокусот на Бахтиновиот јазичен процес влегол *исказот*. Тој ги отворил портите на неговиот *дијалошки* концепт истакнувајќи ги одликите кои го издвоиле од останатите приврзаници на фонологоцентризмот.

Се прашувате сега, зошто Бахтиновата теорија за исказите ја доведов во врска со концептот за трагите на

Жак Дерида и зошто двете заедно ги поврзав со идејата за дијалогизмот како интертекстуален феномен? Па еве: претпоставувам си спомнувате дека исказите не се автономни и затворени тоталитети, туку отворени елементи на коегзистенција, „нешта“ кои настојувавме да ги присвоиме, да ги пресоздадеме и удвоиме со егзегези и коментари, со „внатрешно пролиферување на смислата“, вели Фуко (1998; 130). Но токму тоа удвојување, тоа множење, ме поттикна да врувам дека Бахтиновото сфаќање на дијалогизмот не е по-малку метафорично од Холквистовото толкување на Деридовиот неологизам. Еве што вели Холквист во врска со ова прашање: „наместо да тврди дека сиот говор е една форма на пишување, Бахтин инсистираше дека *шишуванјето е облик на радикална дејност на говорот* која тој ја нарече исказ. Но, да нема забуна: да се каже ова не значи да се тврди дека говорот има привилегија над писмото... Тоа, пред сè, значи – *исказот, кој има две одвоени форми: изговорена и напишана, да се сфаќи како една сложена целина, која ги офаќа и двеите практики*, составени од разликите кои се значајни само затоа што се симултани“ (Holquist: 1992; 113; курсивот е мој).

Така е. Без оглед дали се изговорени или напишани, исказите се артикулации, обраќања, во кои не говорам само Јас, зашто, мојата свест е хибрид од Другости: од „Другото“ (како Јас за другите, позиција која е само релативно моја сопственост) и „Другото“ (како Другиот за мене, мојот „нем близнак“, она коешто јас го гледам како Друго). Ако претпоставиме дека од оваа позиција тргнал и Михаил Бахтин, тогаш е сосема јасно зашто во неговата дијалошка логика, освен теоријата на рецепцијата, се антиципирани и постулатите на современата херменевтика и постструктурализмот. Но кај него и натаму, сè е некако парадоксално.

Ете, на пример, тој укажуваше на фактот дека зборот живее на границата од својот и туѓиот контекст, дека јазикот не е затворен, туку отворен ЕКО-, или како што духовито коментира Мајкл Холквист, „EXOsистем“

(Holquist: 1992; 114). Но следејќи ја логиката на Бенвенист според која, само дијалогот меѓу „мене“ и „тебе“ можеше да создаде трето лице – нешто што потсетува на имперсоналниот субјект во „врне“ – американската семиотичарка Џилиет Мекканел (Juliet Flower MacCannell) ќе истакне дека, кај Михаил Бахтин, механизмот на тоа создавање нема да биде *граматика*, туку *реторика*. Значи, „не зборот, туку *фигуративно вообличениот збор*, ќе го отвори хијазмот меѓу Јас и Другиот“ (MacCannell: 1992; 53), хијазмот кон метафоричниот Друг, кон оној *насешен соговорник*, кон „малото божество“ кое е само општо место, *тийос*, колективен производ на дијалогот кој не признава хиерархизација меѓу „мене“ и „тебе“. Затоа треба да се следи линијата од општото кон посебното, вели Бахтин, од Другоста кон Сепството како граничен феномен меѓу надвор и внатре, како нешто *трансгредиенцијно* (релативно) а не *трансгресивно* (апсолутно). Статусот на таа трансгредиенција е екстериторијален (*вненаходимий*), а усвојувањето на јазикот, освен што ги подразбира законите на граматиката, синтаксата и фонетиката, мора да ги прифати и законите на *контекстот*, кој ја прекрива содржината на секој исказ. Но, да запрам малку кај исказите.

Како резултат на говорната интеракција, исказите не зависат само од субјектите, туку и од *сите актуализирани искази* кои, како жива реалност, учествуваат во процесот на комуникацијата формирајќи бесконечни *внатрешнојазични контексти* кои немаат изворишта и кои се наоѓаат во непрекината и напната интеракција. Затоа, поучени од Бахтин, ние не очекуваме дека ќе сртнеме неутрален збор во јазикот, збор ослободен од тубите интенции, збор кој нема да биде населен со гласови. Напротив. Него секогаш ќе го преземаме од нив – од тубите зборови, исполнети со *туѓи гласови* како *траги* на мејусебни вклучувања кои се најважниот момент во металигвистичкото³⁹ проучување на уметничкиот збор. Еве зошто.

Инструиирани од наивноста на хронологијата, сите ние, во принцип, секогаш сме насочени кон некоја точка од

текстот која постојано исчезнува пред нашите очи, оти, во својата основа, дискурсот не означува само нов почеток, туку и ново отстапување од веќе кажаното или веќе напишаното. Тоа „веќе-нешто“ е „дискурс без тело, глас тиков како воздишка, *тисмо* кое и самото е отпечаток на сопствената трага“, вели Фуко во *Археологијата на знаењето* (1998; 29). Тоа ми допушта да се присетам на оној *portmanteau* збор на Дерида и да заклучам дека она коешто се обидувам да го формулирам со мојот дискурс, веќе е артикулирано во едно *полумолчење* кое му претходи и кое упорно го следи. Но јас го прикривам. Постојано. Можеби затоа своето писмо го доживувам како *ретресивна присутиност* на сето она кое не сум успеала да го кажам – на *неискажаното* – кое однатре го поткопало она што сум го напишала. Но, не создавам ли така дискурс кој говори за „немиот, мрморечки, несекнат збор кој однатре го придвижува гласот што се слуша, за воспоставувањето на бледиот и *невидлив тексти* кој се провлекува меѓу напишаните редови нарушувајќи ги понекогаш“, ме потсетува Фуко (1998; 32)? Затоа, веројатно, и не можам да ја занемарам помислата дека мојата тенка дискурсивна површина е резултат на едно полумолчливо настанување: дека е, во основа, нешто *пред-дискурсивно*, нешто кое некогаш ѝ припаѓало на некоја многу важна „неномост“, нешто *предсисијемско*, кое не влегува во поредокот на ниеден систем, но кое се наоѓа во постојано одложување, за да не запре никогаш (Епштейн: 1998; 98). Ќе наведам затоа еден извадок од Бахтиновата теорија кој ќе ме одведе пред портите на современите сознанија: „Реално – тврдеше некогаш Бахтин – секој пишуван паметник, како и секој монолошки исказ... е ориентиран кон тоа да биде сфатен во *контекстот* на постоечкиот научен живот, или во *контекстот* на тековната литературна стварност... како нејзин неодделив елемент“ (1980; 80). Зарем овие зборови не ја антиципираат теоријата на *трагије*, реалноста за која се залагаат денес, големите умови на мојата епоха – *реалноста на описувањето*, на она бесконечно одложување на означителите за кое зборуваше и Жак Дерида? Ако е така,

а верувам дека е, си земам слобода да констатирам дека нашата цивилизација е огромен отворен систем од корелативни знаци, кои упатуваат едни на други и кои создаваат *хиперреалност*.

Затоа, јазикот не е неутрален. Тој е населен. Пренаселен е, велеше Бахтин, сиот е во акценти; „секој збор мисира на контекстот и на контекстите во кои го живеел својот општествено напнат живот; сите зборови и облици се *населени со интенции*“ (Bahtin: 1989: 49). Оваа динамичка постапка на умножување гласови, ова „населување“, го открива сценскиот простор на кој се одигрува двојна игра: на идентификација и на дистанција, на насетување и на премолчување, на гласови и на писма, оти смислата не е само во напишаното (ниту пак, во мојата или во вашата душа), таа е ефект од нашето заемно дејствување – електрична искара меѓу два различни пола. Затоа е писмото само миг од непрекинатата говорна комуникација со огромни размери, „островче во бескрајниот океан на внатрешниот говор“ (Bahtin: 1980: 108). Слушнете само како резонира Бугарката Јулија Крстева: „За Бахтин – вели таа – дијалогот не е само преземен јазик од страна на субјектот, тој е еден *ракојис* (*une écriture*) во кој може да се прочита *другојис* (без никаква алузија на Фројд). Значи, Бахтиновиот дијалог означува *йисмо*, но истовремено и како субјективност и како комуникативност, поточно, како *интигексијуалност*“ (Kristeva: 1969: 88).

И еве нè сега пред една од петте⁴⁰ транстекстуални релации на францускиот теоретичар Жерар Женет, пред *интигексијуалноста* која подразбира паралелно постоење на два (или повеќе) текста и која, во структурната целина на едно дело, може да се појави во различни форми, како цитат, плагијат или алузија откривајќи го ефектот на *дијалогизмот* како *интигексијуален феномен* во модерната нарација.

Текстуална *трансценденција*

Но, пред да проговорам за интертекстуалните релации, ќе истакнам уште еднаш дека дискурсивните односи, не постојат само во внатрешноста на текстот – тие се, во извесна смисла, на самиот негов раб – поради што текстот го доживуваме како *йракса* која не е во состојба да го запре времето – „да го замрзне за неколку децении и векови“, велеше Мишел Фуко (Michel Foucault) (1998: 82). Текстот е таква дискурсивна пракса која развива схема на општење, која од *универзалниот дискурс на текс-шовије* создава децентриран, отворен и универзален *ин-тигексис*. Неговите поливалентни значења ги поткрепуваат границите на мојот индивидуален систем и ме прават отворена за дијалог со Другоста.

Кога во далечните шеесетти, Крстева ја прекрстуваше Бахтиновата *интигесубјективност* во *интигексијуалност*⁴¹, својата одлука ја крепеше со фактот дека текстовите се („мозаици од цитати“ – Бахтин), резултат на апсорпцијата и трансформацијата на некои други, „туѓи“ текстови (Kristeva: 1978: 85). Нејзината теза, не само што го афирмираше цитатолошкиот карактер на нашата епоха, туку во чијањето препозна *говор* а во него – некое друго читање. Тоа ѝ допушти, сопствената теорија за несводливата плуралност на текстовите, да ја дополни со Бахтиновата полифонија, хетероглосија и дијалогизам. Така нејзината *интигексијуалност* ги надмина етаблираните граници на релацијата автор-текст. Текстот доби значење само како дел од некој претходен дискурс, како *незавршен дијалог* со туѓата жива и полноправна свест⁴². Врз основа на Бахтиновата теорија за „двогласниот збор“, таа ги поставени темелите за динамичниот модел на литературната структура, која ги замени претходните статични артикулации. И бидејќи се утврди дека не постои литературно дело кое, барем во извесна мера, не евоцира на некои веќе постоечки, текстот стана бескрајна меморија која ги чува сите претходни знаци, туѓите зборови и литературните архетипи. Како

резултат на впивањето и трансформирањето на туѓите дискурси, текстот стана своевиден *déjà-vue* ефект, чија логика допушташе значењето да се бара, не во него, туку во дијалогот на текстовите од кои настанал, не во конструкцијата, туку во *деконструкцијата* (која се одигрува кај авторот) и *реконструкцијата* која продолжува кај читателот, задолжен за дисеминацијата на значењето.

Кога го одбираам материјалот за своето истражување, настојував да селектирам такви дела кои, не само што ќе алудираат на некои веќе постоечки литературни имагинации, туку ќе го задоволат и мојот естетски критериум. И дојдов до сознание дека оние кои реферираат на општото важечкиот литературен фонд ја продолжуваат традицијата на руските формалисти – ја соголуваат наративната постапка по пат на *очуд(н)ување*⁴³. Нивните реинтерпретации на познати теми и модели го откриваат она кое денешната „постмодерна“ терминологија смело го нарече *рециклирање*⁴⁴. Се разбира, тоа ја засегаше техниката, но тогаш кога очуд(н)увањето се остваруваше со разнишување на вербата во автентичноста на приказната – со бришењето на границите меѓу *раскажувањето* како *йостайка* и *размислувањето* за него во *штекот на рассказувачкиот процес*⁴⁵ – на преден план излегуваше сознанието дека менталната реализација на текстовите, заправо, зависи од мене. Како читател јас морав да ги надраснам тесните рамки на својата *конфекциска фантизија*⁴⁶. Но, што подразбираше тоа?

Најпрвин, требаше да прифатам дека современата литература, најголемиот дел од својата креативна енергија го претворила во *говор за себеси*, во автовор, заправо во *самошолкување* кое најчесто е надополнувачко: понекогаш како паралелна постапка во творечкиот процес (впишување на некои поетички принципи), а понекогаш и надвор од доминантниот тек на приказната (како фуснота или коментар). Тој *говор за уметноста во рамките на самата уметност*⁴⁷, создаваше своевидна вавилонска архитек(с)тура, која – барем за спрскиот литературен теоретичар Михајло

Пантиќ – беше доказ за постоење на еден Александристки синдром, *par exelance*. Но, да се комбинираат различни типови дискурс, да се сопоставуваат различни форми на творечка свест, подразбираше двојна техника, пливање во две насоки истовремено: едната отвораше необични наративни стратегии кои го засилуваат *йоетичкото осмислување на нарацијата*; другата ги *литераризираше базичниот йоетички принципи* на авторите кои создале две дела во едно. И, бидејќи импулсите на мојата критичка свест не функционираат одвоено од имагинативните, во авторефлексивните екскурси на овие писатели можев да ги препознаам најмаркантните техники на еден специфичен тип литература. Оттаму, сето она што можеше да биде доведено во очигледна или тајна врска со другите текстови – а кое Женет го нарече *шексијуална трансценденција* (Genette: 1982; 7) – се покажа сосема различно од она кое ги обединуваше текстовите со екстратекстуалната реалност⁴⁸. Затоа *шексијуалноста* не можев да ја третирам само како класа текстови, туку како текстуален – Рифатер би рекол *литерарен* – феномен. Но, она што се одигруваше меѓу текстовите и нивните работи: играта на воведите, маргиналните забелешки или придружните сигнали, кои обезбедуваат променливо окружување, „понекогаш и коментар, официјален или полуофицијален, со кој, дури и најпуристичкиот читател, оној кој е најмалку насочен кон една надворешна ерудиција, не би можел да располага лесно“ (Genette: 1982; 10), ми сигнализираше дека станува збор за известни *шарашкиуални релации*⁴⁹. Тоа беа истите оние врски кои на почетокот од оваа студија Жак Дерида ги нарече *шарергонални*. Со нив го започнав моето откривање на овие феномени, но сега е време да преминам на поконкретни нешта.

¹ „Она за коешто не може да се говори, треба да се премолчи“ (L. Wittgenstein, *Tractatus logico-philosophicus*, Veselin Masleša, Sarajevo, 1987)

² Македонска ревија за литература (OKO)

³ Во насока на овој феномен, интересни се имињата на англиските писатели Џонатан Свифт и Александер Поуп, потоа големиот аргентински креативец Борхес, но и италијанскиот поет Едуардо Сангинети.

Во рамките на јужнословенските простори, познат е обидот на српските прозаисти Фрањо Петриновиќ и Ѓорѓе Писарев – нивното метапоетичко дело *Мимезис мимезис романа* (1983). Без трошка доблест, во друштво на споменативе имиња, авторката на овие редови го вбројува и својот обид со македонската писателка Оливера Корвезирска. Нивниот заеднички експеримент е вклучен во книгата *Страдањата на младиот лекипер* (2000).

⁴ Еден од ликовите во расказот. Историска личност, мецина, со чија помош египтологот Хауард Картер ја открива гробницата на фараонот Тутанкамон (Тут Аин Амон), во Долината на кралевите, 1922 год.

⁵ Лик од романот „Последната божица“ на Џани Риота.

⁶ Еден анти-херој од книгата на Џузепе Понтица, „Житија на неславни лубе“, според која е снимен филмот на Марио Моничели.

⁷ Лик од романот „Тврди Переира“ на Антонио Табуки, според кој е снимен филм со Марчело Мастројани во насловната улога.

⁸ Потомок на главниот лик од романот на Умберто Еко, „Островорот од претходниот ден“.

⁹ Неписмените.

¹⁰ Мудрата жена која Платоновиот Сократ – рожба на неговата „бисексуална дијалектика“ – ја исмел во „Симпозиум“. За неа знаеме само толку колку што кажува Платон: свештеничка од Мантинеја; со жртвите кон боговите, за десет години ја одложила чумата во Атина. Некои коментатори тврдат дека Диотима е „прозрачно маскирана Платон“, други пак, дека таа треба да се третира како фигура на неговиот говор, како „литерарен потфат... тропа на тропата, како ‘фикционална двојничка’... или како сон на сенката“: „Диотима е вистината за Сократ, а Сократ со своите вечни зборови е Диотима...“ (подробно за ова феминистичко читање на Платон, во книгата на Миглена Николчина, „Смисла и мајкоубиство“, Сигмапрес, 2000, 118-134).

¹¹ Žan-Žak Russo, *Ogled o poreklu jezika (gde se govorit o melodiji i muzičkom podražavanju)*, Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, Sremski Karlovci, 2001

¹² Ferdinand de Sosir, *Opšta lingvistika*, NOLIT, Beograd, 1989, 34-43

¹³ Неписмениот

¹⁴ Тот или Теут, бог на науката и уметноста, изумител на писмото. Пандан му е грчкиот бог Хермес Трисмегист, богот на трговците и лукавите.

¹⁵ Нашето општество е фалоцентрично, вели Дерида. Тоа е комбинација од логоцентризам и фалоцентризам.

¹⁶ Сите големи учители на човештвото биле мајстори на усниот збор: Питагора, на пример, свесно одбивал да користи писмо. Сакал во меморијата на учениците, неговата мисла да ја надживее неговата телесна смрт.

¹⁷ Дерида е роден 1930 година во Ел-Бијар (предградие на Алжир) како Џеки Дерида. Во периодот кога ја за(по)чнувал својата философска легитимација, крстеното име Џеки (Jackie) го променил во Жак (Jacques). Така на своето биолошко рафање („Jac сè уште не сум роден – ускратен ми е мигот во кој се одлучувало за мојот именлив (*nomitable*) идентитет“),

му го спротивставил вистинското. Еве уште едно сведоштво во прилог на неговата одлука: „Уверен дека Џеки е речиси невозможно име за еден автор, избирајќи нешто како полу-псевдоним близок на моето вистинско име... веројатно сум избришал повеќе одшто сум можел да изречам во два збара... Но никогаш не сум сакал да чепкам во своето презиме – Дерида (Derrida). Секогаш сметав дека е многу убаво, не мислите ли вие така? И сосема добро звучи во мене – токму како презиме на некој друг, згора на тоа и многу е ретко... Посакувам да сум го измислил, а морам да сонувам дека му служам“ („Izvesno ludilo mora bedit nad mišljenjem“ in: *Razgovori*, Клијевна заједница, Novi Sad, 1993, 109).

¹⁸ Но, зарем текстот на Платон не е ироничен, зарем тој својата расправа против писмото не ја водел пишувајќи? И не само тоа, туку измислувајќи ги своите дијалози тој се мултилицирал во многу ликови меѓу кои и ликот на големиот антички оратор Сократ кој, како и Питагора, не оставил зад себе ништо написмено. Зарем пишувањето, не е една од можностите форми на изразување, исто како и говорење?

¹⁹ Derrida, Jacques: „La Pharmacie de Platon“ in: *La dissémination*, Editions du Seuil, Paris, 1972, p. 77-214

²⁰ На *говорот* обично му се припишуваат позитивни вредности како што се вистинитоста, самоприсуноста, а на *ишмойто* – негативни: имитирањето, двосмисленоста. Но ако позитивноста на единиот поим, ја извлекуваме врз основа на зависноста која произлегува од негативноста на другиот, тогаш зашто *говорот* и *ишмойто* да ги сметаме за меѓусебно спротивставени и исклучиви?

²¹ Темата на двојникот е омилена во митологијата. Според една легенда, кога египетскиот бог на сонцето Амон Ра ја создал месечината за да го заменува ноќе, му заповедал на богот Тот, изумителот на писмото, да ја врши таа должност во негово отсуство. Можеби затоа на писмото со векови му била припишувана слична судбина – замена за гласот.

²² „Пра-писмото – првата можност на зборот, потом на 'графијата'... трагата, сама... е оној таинствен однос меѓу надворешното и внатрешното, нивната меѓусебна размена“ (Derida: 1976; 94). Тоа присуство-отсуство на трагата (како себеисклучување) не можеме да го сублимираме во единствениот мир на презентното. Не можеме дури ни да го наречеме двосмисленост, оти е *иџра*, игра која ги содржи проблемите на буквата и на духот, на телото на душата, тврди Дерида.

²³ Она што за Сосир беше означител-означено (акустичка слика и поим).

²⁴ Сцената на сонот ја претставува сцената на писменоста во три развојни фази: прво е восочната плоча, па целулоидниот лист – хартијата и најнакрај, магичниот блок на Зигмунд Фројд: „Магичниот блок, вели Фројд, е табличка од восок или смола со темнокафена боја, покриена со хартија. Врз неа се наоѓа тенок и прозирен лист... Тоа е најинтересниот дел од оваа направичка. Листот е составен од два слоја... Горниот слој, всушност, е лист од прозирен целулоид; долниот – лист од тенок, исто така прозирен восок... Со некакво острило може да се изреже површината...

Острите остава отисок... браздите стануваат видливи... Ако сакаме да го уништиме напишаното, доволно ќе биде, со лесно движење на раката, да ги одделиме листовите од восочната табличка... На тој начин ќе биде прекинат тесниот контакт меѓу восочниот лист и восочната табличка, и тоа на оние места каде што отпечатокот го покажуваше напишаното... Така, магичниот блок не само што ќе остане девствен по основ на напишаното, туку ќе биде подготвен да прими и други нови записи“ – Да се види: Жак Дерида, „Фройд и сцената на писмеността“, во: *Писмеността и различето*, Издателство наука и изкуство, София, 1998, 290-341 (Особено поглавјето: „Парчето воськ на Фройд и трите аналогии на писмеността“, 327-341).

²⁵ Се верувало дури дека хиероглифското писмо е енциклопедија од онични знаци, кои може да ги прочита само оној што е од бога надарен.

²⁶ „На еден прилично мистериозен начин, во *Куранош* се споменува и Мајката на книгата. Таа е оној примерок од Куранот истиин на *небошо*, негов платонски архетип... кој му претходи на создавањето на светот“ (Borhes: 1990; 9; курсивот е мой).

²⁷ Хайнрих Хајне зборувал дека Евреите се нација чија татковина е Библијата. Не случајно Израелците ги нарекувале *лубе од книга*.

²⁸ Слоганот „il n'y a pas de hors-texte“ („нема ништо надвор од текстот“) е иронична, постмодерна алузија на Пол Валериевата херметична максима „il n'y a pas vrai sens d'un texte“ („не постои /нешто како/ верна смисла на еден текст“).

²⁹ Différence како хетерономно искуство на (сите) разлики во чинот на пишувањето, како производ на самата разлика во текстот; différence како целосна хетерогенизација на текстуалната пракса и на нејзината плурименционална артикулација.

³⁰ Дерида ги критикувал ставовите на Едмунд Хусерл, сврзани за прашањето на знаците. Тој заклучил дека, за сметка на експресивните, Хусерл ги проторал во подрачјето на мракот на индикативните знаци, како безживотни ознаки. На тој начин им пропишал иста судбина како *йисмошо* кај Русо. Но, Дерида е склон да го оспори ова првенство, настојувајќи да покаже дека во говорот, сепак, не е сè така експресивно. Парадоксално но вистинито – тој е уловен во мрежата на индикативното. Така, учештето на Дерида застана (на)спроти Хусерловата феноменологија означувајќи ја со еден своевиден плеоназам, како „метафизика на присутното“. Трансценденталната феноменологија на Хусерл поаѓаше од *субјективноста* која беше екстрамундана, па со неа од иманенција преминуваше кон трансценденција, кон теоријата на Другиот. Но, во своите *Картиезијански медитации* тој покажа и нешто друго: покажа дека трансценденталната субјективност е, всушност, интерсубјективност. Ова сознание ќе биде многу важно за теоријата на интертекстуалноста. Ќе го оставам за подоцна, само ќе констатирам дека темата за Другиот, конечно, продрела во темелите на денешното мислење.

³¹ Со две значења: „одлага“ (defer) и „разликува“ (differ). Првото имплицира временски, а второто – просторен хоризонт.

³² Дерида сугерира „глагол/именка“ – дејство кое не е ниту пасивно, ниту активно, ниту временско, ниту просторно, „нешто“ што постоело а било загубено или потиснато во развојот на јазикот. Вистина, оваа историска „тропа“ – *différance*, потекнува од партицип презентот *différant*, кој не постои веќе во француски јазик.

³³ Грчки: не-збор; нешто екстра-вербално.

³⁴ Холквист вели: „пишувањето ни овозможува да зборуваме“ (1992; 113).

³⁵ Потсетувам: оваа „игра на трагата“ е непретставлива. Секогаш кога се обидуваме да ја именуваме, или да го сопреме нејзиното движење, таа успева да се измолкне, да дисеминира и да продолжи... таму некаде...

³⁶ Ја посочувам статијата „Премолчениот дијалог“ („Заеквашият дијалог“, <http://litternet.bg/publish/ngeorgiev/statii/zackvashtiat.htm>) на бугарскиот литеатрален теоретичар Никола Георгиев. Тој ја доведува под сомневање автентичноста на Бахтиновиот дијалошки принцип („Да му се припишува на Бахтина ‘откритието дијалогизам’ е бесмислено, исто како кога би му се припишало тоа било кому другему“). Својата претпоставка Георгиев ја крепи со констатацијата дека во недостиг од авторитети и сензации, литеатрална Европа, онаа од 20 век, чувствуваала потреба од создавање култни личности. Како и да е, култот кон Бахтина не би смеел да ги премолчува и маргинализира влијанијата што ги оставила врз него Западната философска мисла („Ќе минам сега – вели Георгиев – на еден поинаков вид молчење од кое, всушност, појде и ова излагање: ... бахтинопоклониците молчат, или ако говорат, говорат ретко... за врската Мартин Бубер – Михаил Бахтин. Наобам дека е тоа малку чудно и многу указателно – указателно за механизмот на едно ликовторение“ и потаму: „Во една таква ситуација, дијалогот меѓу Бахтиновите и тугите сочиненија ми изгледа како премолчен дијалог, набиен од egoцентричност, самоубеденост и – зошто да не бидам директен – од фанатизам“). Во прилог на детронизирањето на Бахтиновиот лик, Георгиев посочува уште две работи: прво, степенот на практицирањето на дијалогизмот во текстовите на овој руски (советски) „литературовед“ („Најголемиот бард на дијалогизмот... своите идеи ги изложувал монологично, на што би можел да му позавиди дури и Хегел. Најстрасниот порекнувач на индивидуалното слово и поклонникот на социјалната и книжевна ‘хетероглосија’, говори сопственички и ‘хомогласно’... - тврди Георгиев и додава – Можеби една од најнепријатните страни на славата е и тоа што од прославениот автор се очекува да следи барем дел од она што се пишува и зборува за него, да објаснува, да дополнува... Но, како постапува многу-преведуваниот и многутолкуваниот Бахтин?... Не знам, напишал ли барем рече како одговор на книжевната лавина која му се уривала врз главата? Неговото молчење ми изгледа сосема несоодветно...“). Второ – хаосот во неговиот јазичен израз. Што се однесува до вториот момент, се осмелувам да признаам (иако тешко можам безрезервно да го поддржам

гледиштето на Георгиев), дека „Проблем текста. Покушај философске анализе“, *Књижевносӣ 1/1978*, Београд, побуди кај мене извесна резервираност по однос на Бахтиновиот јазичен израз. Се сеќавам дека при првото исчитување на наведениот текст бев шокирана од конфузноста во исказите, но понесена од темата на која ѝ ги посветував овие страници, свесно ги поттурнував сигналите кои ме опоменуваа на тафтолошката. Но, еве што некои повнимателни и поригорозни читатели од мене, заклучиле за повторливоста (*les répétitions*) во исказите на Михаил Бахтин: „Според Тодоров – пишува Никола Георгиев – тоа се такви ‘повторувања кои досегаат до здодевно пополнување (*ressassement*) и водат кон развлеченост’“³⁷). Вистина, малку се малициозни, но во секој случај се мошне указателни овие забелешки на Георгиев. Барем поттикуваат на размислување. Впрочем... постои ли нешто толку автентично и оригинално, нешто толку неподложно на влијанија од каков било вид? И мора ли човек постојано да се оправдува за своите заборови, за своите молчења, постојано да ја осветлува и вади на показ генезата на своите перформативи? Одговорите на овие прашања ѝ ги препуштам на книгава што ја пишувам...

³⁷ Си спомнувам на Бахтиновата реченица од книгата *Марксизмот и философијата на јазикот* во која се вели следново: „кога нашите очи и раце – пишува таму – се нашле во тешка положба: очите ништо не гледале, рацете не можеле ништо да допрат, во подобра положба, се чини, било увото, кое претендирало да го чуе заборот, да го чуе јазикот. Вистина, искушенијата на *йовршински фонетиски емиризам*, биле премногу силни во науката за јазикот. Затоа, истражувањата на звучниот аспект на заборот, добиле неспоредливо големо место...“ (1980; 49).

³⁸ Не потценувјќи ги придобивките на пишуваните паметници како алки во бесконечниот дијалошки синцир, Бахтин настојувал во темелите на нашата цивилизација, да го внесе и живиот дијалоз. Така, сублимирајќи ги тезите на индивидуалниот субјективизам (Хумболт и Потебња) и оние на айстрактниот објективизам (Фердинанд де Сосир), тој ја поттикнал дилемата – дали вистинското средиште на јазичната стварност е *исказот* (сфатен како процес, енергия, како индивидуален говорен чин) или *јазикот* (сфатен како готов продукт, ергон, како надиндивидуална, иманентна и специфична законитост) – (Bahtin: 1980; 49-110).

³⁹ Според Бахтин, металингвистиката „не го проучува заборот во системот на јазикот, ниту во ‘текстот’, издвоен од дијалошкиот контакт, туку точно во сферата на дијалошкиот контакт, во сферата на вистинскиот живот на заборот“ (Bahtin: 1967; 275).

⁴⁰ Genette, Gérard *Palimpsestes: La littérature au second degré*, Editions du Seuil, Paris, 1982

⁴¹ Текстовна интеракција која се создава во внатрешноста на еден текст.

⁴² Ѓурчинов го наведува следниов цитат на Бахтин од „Эстетика словесного творчества“: „Само една свест – тоа е ‘contradictio in adjecto’. *Свеста е ио својата сушина множестивена. ‘Pluralia tantum’*. Дијалошкаата

природа на свестта е дијалошка природа на самиот човечки живот... Животот е ио својата природа дијалогичен. Да се живее значи да се учествува во дијалогот: да се прашува, согледува, одговара, учествува во дијалогот“ (Ѓурчинов: 1993; 40-41; курсивот е мой).

⁴³ Прашките структуралисти тоа го нарекуваат „актуализација“ или поместување на значењето на текстот под влијание на контекстот.

⁴⁴ Се работи за *есейистска семиоза* меѓу текстот и претекстот. Конфигурацијата на нивните елементи не подразбира само продукција, туку и *ре-продукција*.

⁴⁵ Анализирајќи ја *Градбата и стилот во Толстоевиот роман „Војна и мир“*, рускиот теоретичар Виктор Шкловски го констатирал следново: „Во борбата која ја повел со традиционалната историја, како и од потребата да ја *компромитира* истата..., Толстој го изградил *методот онеобич(н)ување кој имал полемичка природа...* нешто како *јазик кој настанал врз основа на друг јазик*“ (Šklovski: 1984; 303-305 – курсивот е мой). Каква проникливост.

⁴⁶ Зарем требаше да резонирам како современиците на Лав Николаевич? Неподготвени за неговите *нейрадиционални уметнички постапки*, убедени дека романескиот механизам на неговото дело, „чкрипи“ под притисокот на историската грава, тие верувале дека: „Основниот недостаток на гроф Л. Толстој се состои во намерното или ненамерното заборавање на уметничката азбука, во *найуиштањето на можностите на јошкото создавање*. Тој не само што се трудел да ја совлада и потчини историјата, туку самоуверен во својата божемна победа, во *делото внат висиштински шеориски шрактайши, до внат она што во уметноста прикажува елементи на грбото: глина и керамиди покрај мермер и бронза*“ (цитирано според Šklovski: 1984; 287-288 – за курсивот се знае).

⁴⁷ „Архитектот е сеприсутен; над, под, околу текстот кој го ткае своето платно закачувајќи го, од време на време, за неговата мрежа“ (Zenet: 1985; 190).

⁴⁸ „...иако знам дека постои, ми се случува некогаш да излезам од својата библиотека (инаку јас немам библиотека). Но, што се однесува до заборот *трансценденција* кој ми беше припишуван со мистична преобразба, тој има *штука чистото техничко значење: дури и мислам дека има и сиротивно значење од иманенција*“, појаснува Женет во една своја фуснота – курсивот е мой – (Gérard Genette: 1982; 11).

⁴⁹ Бидејќи секое дело може, по однос на некое друго, да послужи како паратекст, паратекстуалноста ќе биде „рудник со прашања без одговор“, би рекол Женет.

ДИЈАЛОГИЗМОТ И ИНТЕРТЕКСТУАЛНОСТА

*Можеби њовеке од
бинаризмош, дијалогизмош ќе
биде основаишта за
интелектуалнайша структура
на нашава епоха.*

Јулија Крстевска

Од дијалог до дијалошка диегеса

Монолог–дијалог

Сакам да зборувам за односот меѓу текстовите, за нивната непрекината комуникација и за прелевањата. Но, имам чувство дека треба да започнам со мојот внатрешен глас, со неговиот длабоко социјализиран внатрешен живот кој го прави напнат и динамичен, нелинеарен, неавторитарен, полифоничен, кој допушта интерференција меѓу две различно насочени интенции, надвор од правилата на линеарниот, епски начин на мислење, надвор од правилата на класичното логоцентрично искуство, оти просторот на мојот – на нашиот – внатрешен глас, е дезорганизираниот, полидимензионалниот простор на мислата. Треба да научиме да ја почитуваме неговата распснатост, онаа дисперзивност која ниеден хоризонт не може да ја затвори.

Затоа, овие страници нема да ја засегаат дијалошката форма на предметниот свет. Напротив, ќе се однесуваат на допирот меѓу две или повеќе полновредни свести кои *не подразбираат линеарна, туку просторна коеѓзисиленција*. Таа потврдува дека свеста, единствената авторска¹, е секогаш во еден интензивен, внатрешно дијалогизиран и полемичен однос со самата себеси и со секој збор од големиот, вечен и недовршен дијалог.

Внатрешниот живот на зборот² – овој суптилен медиум на социјалната комуникација – е едно од најважните прашања во философијата на јазикот. Тој не познава граматички правила – со него владеат односи од подруг вид – но познава нешто што слободно може да се спореди со *реали-*

киије од дијалогот, оти во својата најдлабока основа, тој е билатерален³. Зборот е продукт на една корелација која, од гледна точка на другиот, ме обликува мене. Но моето *Jac* не е недолжен субјект, велеше Барт (1970; 16): секој пристап кон текстот ме претвора во множество од туѓи кодови, чии корени исчезнале во бесконечноста на мигот. Затоа, по препорака на Јулија Крстева, му се обраќам на едно *психе*⁴, на резултатот од мојата поделеност на субјект на исказувањето и субјект на исказаното, на трагата од дијалогот што го водам самата со себеси.

Но, каков е ефектот од тој внатрешен дијалог, кој ме тера туѓиот глас да го заменам со сопствен? Дали гласот на мојот „внатрешен човек“, достапен тогаш кога дијалошки си приоѓам себеси, го урива наивниот интегритет на туѓата претстава за мене? Едно е сигурно. Лингвистиката не познава такви односи. Двогласноста отсекогаш била нејзина непознатица, но *јас* ја чувствувам. Ја чувствувам во сопствените искази – понекогаш дури ја препознавам и во секој мој збор – како судир на два гласа, како микродијалог, оти во разговорот со самата себеси, *јас* сум најмалку *двајца*. Во гласот на мојата психофизичка индивидуа, тие *двајца* комуницираат како *Jac* и *Tи* – небаре спор на душата со телото – што покажува дека две јазични форми се истовремено присутни во мојата свест. Нивниот однос е однос на *динамичен поларитет*: „врвот еднаш го освојува дијалогот, другпат – монологот⁵“ (Mukaržovski: 1981; 267). Затоа движењето на мислата од едно до друго рамниште, се одвива со привид на истовременост, со привид на една непрекината а заправо, испрекршена линија која покажува дека монологот и дијалогот се истовремени и неразделни од мојот психички живот, дека не се туѓи или подредени форми на јазична манифестија, туку *две рамнотојправни сили, два гласа* кои се борат за доминација во целиот тек на разговорот. Еве едно литературно размислување, ставено во устата на хиромантот Адам-АТМА⁶, кое одлично го илустрира овој феномен: „Слушам така – му вели тој на Мелкиор – како да ми одите над главата, па си велам, ајде да му правиме друштво.

Тоа, *јас* си зборувам себеси во множина. Кога човек зборува со себеси, тоа се двајца... *Јас* никогаш не сум сам... ние сме двајца: *јас* и ‘*јас*’. Како во некоја драма... Така е тоа кај мене... Си разговараме ние двајцата, за некои чудни чувства. Ќе се протегнеме, така, во самотија и нешто крцнува во вратот, тука, веднаш под черепот. И се отвора вратата... Некои чудни мисли влегуваат во главата, преку 'рбетот, низ целото тело, сето она што сме го прибрале во текот на денот допирајќи, слушајќи, гледајќи. Има тука и смет, буквально смет и некаквиси нечистотии, оти допирааме штогоде со своето внимание како со кучешка муцка... Душкаме, душкаме со прстите, со ушите, со очите. Се гледаме едни со други. Си мислим: ништо необично. А навечер, кога ќе крцне во главата, глеј – сè е некако чудно. Тогаш почнуваат подбуџнувањата“ (Marinković: 1988; 80-81).

Оваа реплика ме тера да се присетам на една спротивна теза. Нејзините иницијатори, познатите руски формалисти, верувале дека монологот е ембрионална форма на јазикот на *заедница* и дека само дијалогот има карактер на лингвистичка комуникација. *Монологот*, за нив, бил еквивалент на една психичка состојба, а *приказната* – она гејсит – уметничка имитација на монолошкиот дискурс. Но за Бахтин, работите стоеле поинаку. Во своите проучувања од доменот на семиотиката на литературните текстови, тој не се задоволувал само со лингвистички термини и методи: за него, она што се нарекувало монолог најчесто било дијалог. Затоа и можел дијалогичноста да ја види надвор од рамките на репликите, оти таа рамномерно и упорно го преплетува сиот наш внатрешен живот⁷. Но што, всушност, се случува кога зборовите се вселуваат во нас, а ние во нив?

Туѓиот говор

Се чини дека вистинскиот живот на мојот збор започнува тогаш кога му допуштам на „туѓиот говор“ да го насели јазикот на мојот внатрешен свет, да го збогати со една аперцептивна подлога. Таа создава напнат и динамичен однос кој не очекува линеарен, авторитарен и докматски стил, туку допушта интерференција меѓу два различно насочени гласа. И тогаш, кога со мојот глас го обработувам туѓиот говор, кога врз него ги спуштам „густите сенки на мојот вредносен контекст“ (Bahtin: 1980; 183), го гледам прекрасното прелевање на хоризонтите, ја доживувам драмата на најдлабоката субјективизација на зборот.

Но, стварноста никогаш не може да биде исцрпена. Во една огромна мера, таа постои како скриен, неизгворен, иден Збор. Затоа, кога ќе сетам дека нечија „туѓа вистина“ влегла во моето внатрешно поле, во мојот видокруѓ, јас развивам дијалогизиран внатрешен монолог кој, небаре микродијалог, покажува дека зборовите се двогласни, дека во секој од нив се случува, всушност, конфликт на гласови. Така, започнувам да мислам со помош на туѓите гледишта, да просудувам со помош на туѓите свести развијќи ја, притоа, својата мисла како *соочување* со тие длабоко индивидуализирани „туѓи“ гласови. Но, да не заборавам: Бахтин веруваше дека *сойсітєвної* збор – она *слово от себя*; зборот-тврдење, она *утверждающее слово* – живее само уште во научниот контекст⁸: „во останатите области на вербално создавање – велеше тој – не преовладува *изреченої* (‘изреченное’), туку *сочиненої* збор (‘сочиненное слово’)“ (Bahtin: 1980; 185). Мудар е Бахтин. Тој знае дека таму каде што завршуваат егзактните науки започнува философијата на јазикот. И бидејќи таа има дијалошки амбиции, во ова претставување на „туѓиот говор“ решив да ги напуштам границите на класичната синтакса (која како да ми станува неважна; понекогаш дури толку ме заморува што посакувам да ја игнорирам) и да

преминам кон *говор-нишће жанрови*. Тие го надминуваат нивото на реченицата и оперираат на рамните на дискурсот.

Инспириран од поетичките принципи на модернизмот, актуелен за времето во кое го пишувал својот *Киклой*, хрватскиот писател Ранко Маринковиќ, не го штедел туѓиот збор. Неговата меморија – небаре огромна архива – набрекната од тежината на туѓите зборови, настојува да проговори со гласот на Другиот и да покаже ироничен, безмалку пародичен однос кон традицијата. Затоа главната улога во неговиот дискурс, ја презема двогласниот збор. Тој создава еден специфичен жанр во кој напоредно со зборот којприкажува се јавува и прикажаниот збор. Се работи, всушност, за прв облик на менипејска сатира⁹ во рамките на современата хрватска литература, која го негува светото и профаното – клучните елементи на оваа долговековна жанровска традиција. Нејзината „и – и“ логика, не само што сугерира и одобрува коегзистенција на две смисли, туку уривајќи ја етаблираната форма на европскиот монолошки (хомофоничен) роман, допушта мноштво самостојни и неслиени свести, вистинска полифонија од рамноправни гласови, кои покажуваат тенденција да разнебитат сè што е високопарно и крутото. Но Ранко Маринковиќ не би бил писател од ранг и углед, ако позајмените туѓи зборови не ги ре-семантизира, не ги збогати со иронична и гротескна интонација, која открива дека секоја коегзистенција на спротивно насочени гласови, тежнее кон драмска форма, кон дијалог во кој се среќаваат ликови и идеи од литературната, но и од историската стварност, кои никогаш не стапиле во реален дијалошки контакт. Тоа го прави карактеристично неговото писмо. Но, да го видиме тоа на дело. Да видиме како во монологот на Дон Фернандо (Маестро), лик од романот *Киклой*, изгледа тој дуел на два спротивно насочени гласа:

„Сите трагедии, или барем повеќето од нив – му вели Дон Фернандо на Мелкиор – се потпираат врз лажни претпоставки. Како, на пример, Хамлет, тој толку умен и сом-

ничав, никогаш не помислил... дека чичко му Клаудије, може да го убие неговиот татко? Па, веројатно тој чичко и претходно бил никаквец, пијанец и развратник? Хамлет морал да го забележи тоа... Ајде, добро. Допуштам Отело да бил наиван (макар што и тука чувствува потреба за ограничување на таа наивност), тој не можел да замисли дека Јаго може да биде такво животно. Но, Хамлет, од каде кај него таа наивност?... И одеднаш кога почнува трагедијата тој старее, не верува веќе во животот, во лубовта. Зарем тоа не е лоша претпоставка? Зарем не е лоша претпоставка и тоа што Хамлет не знае дека неговата мајка е жена кадарна да легне со друг маж, дека Полоние е некаков професионален дворски советник кој верно му служи на секој крал, дека Офелија е женче кое можел и претходно, со истите аргументи, да го праќа во манастир... и така, редум. Требало значи, да го убијат татко му, мајка му да се премажи за убиецот на неговиот татко, Полоние да му поставува замки во кои Офелија свесно ќе влетува, пријателите да го туркаат во смрт – за да сфати, конечно, дека се наоѓа меѓу неранимајковци. Предоцна! За еден Хамлет, тоа е предоцна и пренаивно. А замислете си, само, колку е глупава Андромаха! Таа мисли дека е итра... за да го спаси сина си, формално се мажи за дивиот Пир, звере хирканско, како што вели Хамлет, и веднаш по таа 'итра' венчавка, се убива за да му остане верна на Хектор. Мошне префригано, зарем не?... Трагично, нема што! А врз што се потпира таа страотна трагедија? Врз логиката на една гуска: Пир не смее да го убие син ми, оти јас го исполнив она што се бараше од мене. Го држи за збор... И јас, заедно со таа трагична кокошка, морам да верувам дека Пир е центлмен. Дека нема да зbesне оти една гуска го повлекла за нос и дека нема сите да ги испоубие како мачки, за да се освети. Не, јас морам да верувам во човечката големина! Merde!" (Marinković: 1988; 222-223).

Ако го имаме предвид мислењето на модернистите, дека минатото и традицијата не ѝ се неопходни на уметноста, дека таа ги користи само како опозити – нешта кои

треба да бидат исмеани, за да се започне од почеток, како на празна плоча, како на бел лист хартија, а не како на иструган пергамент – тогаш е јасно зошто модернистот Маринковиќ ги одбраhl најживописните „парчиња литература“ градејќи интертекстуален дијалог со канонските дела од минатото. Неговиот роман е како колаж од нешто што одамна постоело. Тој се служи, не со целината на тоа *од-йорано-йознай-и-неши-ио*, ами со неговите делчиња. Се потпира и врз Хомеровата *Одисеја*, можеби најмногу врз неа, но од нејзината архетипска матрица останува само алузијата на бродоломникот, името на спартанскиот крал Менелај – овојпат како име на фiktивниот брод, заправо, на реалниот кревет со кој Мелкиор alias Одисеј, плови по своите пијани соништа:

„Звукот на звончето провалува во сонот на Мелкиор, како разбивач и безобзирен проклет пијаница. Каков русвај! Сонот скокнува, ги затвора прозорците и вратите, ги гаси светлата... воспоставува мир. Раскажува приказна за пловидбата, на голем бел брод... Тивко возење. Свезди. Светилници трепкаат во далечина: здраво, куме капетане! Тој горе на мостот, во мракот, се насмевнува: здраво момчиња, ноќни птици! Ја натиснал цигарата кон рабовите на устата, замижкал на едното око, заради димот. Морски волк... Го води бродот како војсководецот својата војска. Таа, Вивијана, замотана во шкотски плашт, сури во компасот, тресејќи се како ноќ. И подава рака, таа ја одбива. Ја грабнува раката, таа млитаво ја оттргнува... Кон неа: Одиме – Таа (покорно): Каде? – Тој (решително): Да умреме – Таа (загрижено): А бродот? – Плови. – А патниците? – Спrijат... – Таа: Не можам – Зошто? – Ќе ти покажам. Го оттргнува плаштот: Гледај. Му покажува мал пенис и тестиси мали, гулабести. Тој ја плеснува, онака, со врвовите на прстите, без болно, симболично. Таа: Значи, ме сакаш? – Да. Покажува на нејзините минијатури: тоа е поради верноста? – Да. – Пенелопа! – Зошто ме навредуваш? – Ти не знаеш што значи тоа? – Не знам. Сигурно некоја навреда – Не е навреда. Па, не е тој Одисеј. Пијаница е – Сепак, навреда е – Кормилару,

врзи ме. Восок в уши. Сто осумдесет, в лево! – Сто осумдесет, в лево! – Назад кон Полифем! – Назад кон Полифем! – Нека киклопот, гад едноок, нè проголта сите нас! – Нека киклопот, гад едноок, нè проголта сите нас! – Итака ја нема! – Итака ја нема! – Пенелопа пенис има! – Пенелопа пенис има! – Da se baci morskim psima! – Morskim psima...“ (Marinković: 1988; 106-107).

Го издвоив овој дел од романот *Киклой* за да илустрирам една страотна полифонија, една експлозија од алузии на туѓи зборови, засилена со иронија, со редуцирана амбивалентна смеа, која покажува една семантичка инконгруенција која како да сака да каже: господа, јас сум мозаик од цитати. Ги имам сите неопходни нешта да функционираат како жив организам, да го проголтам старото, да го преработам и да го вградам во својата внатрешност. Заправо, јас сум еден повеќеслојно кодиран текст кој впива, моделира и преобразува туѓи литературни матрици и архетипи, но ако ме читате линеарно, движејќи се само по мојата синтагматска оска, без да се симнете по длабочините на мојата вертикалa, ќе останете сиромашни за длабоките импликации што ги нуди мојата „поетика на наводниците“.

Вистина, знае како да создаде дисонанца овој хрватски манирист, како да спои разновиден инкомпабилен материјал, да постигне истовременост меѓу светото и профаното, меѓу возвишеното и патетичното, да создаде впечаток дека неговото писмо, всушност, ужива да се движи по работите на анималното и вулгарното. Но суштината на тоа „движење по работи“, е суштината на полифонијата во која, притиснати од интенцијата на туѓите гласови и свести, зборовите на Маринковиќ останале самостојни и како такви изградиле единство од повисок ред – создале хомофонија чија уметничка волја е „волја за соединување на многу волji, волја за настан“, би рекол Бахтин (1967; 74). Тоа значи дека, благодарение на својот полифоничен израз, хрватскиот писател успеал, на едно повисоко рамниште, да воспостави дијалогот со една тематска, или ако сакате, мотивска сличност чија матрицата, не е само лесно препознатлива

– Мелкиор Тресиќ е Хомеровиот Одисеј, Вивијана е модерната Пенелопа, Киклопот е војната – туку и иронизирана: ете, се повторува судбината на митскиот јунак, но погледнете во искривеното огледало на хрватскиот писател, таа сега добива нов квалитет – квалитет на пародија¹⁰.

Има еден подолг теориски цитат од Бахтиновата книга *За романоӣ*, со кој сакам да го поткрепам моето исказување: „Говорната разновидност во романот – велеше Михаил Бахтин – е како туѓ говор на туѓ јазик. Служи за посредно изразување на авторовите интенции. Зборот на тој говор е посебен двогласен збор. Им служи на двајцата говорници истовремено и во еден ист миг изразува две различни интенции: директна – интенцијата на ликот кој зборува, и индиректна – интенцијата на авторот. Во таквиот збор има два гласа, две смисли и две експресии. Притоа, двата гласа се во дијалошки однос, тие како да знаат еден за друг (како што двете реплики на дијалогот знаат една за друга и се градат во тоа заемно знаење), како да разговараат меѓусебно. Двогласниот збор е секогаш внатрешно дијалогизиран. Таков е хумористичниот, ироничниот, пародичниот, таков е зборот кој прекршува, оној на раскажувачот и оној во говорот на јунакот, таков е конечно и зборот на воведениот жанр – се сè тоа двогласни, внатре во себе дијалогизирани зборови. Во нив има потенцијален дијалог, неразвиен, згустен, дијалог на два гласа, на два погледа на светот, на два јазика“ (1989; 85; курсивот е мой).

Го наведов овој цитат за да истакнам дека интертекстуалниот дијалог во романот на хрватскиот писател е спроведен на неколку начини: како цитат, како алузија, како травестија или пародија, но постапката на тоа дијалогизирање понекогаш е прикриена, понекогаш транспарентна, но сепак доволно препознатлива, оти целта на Ранко Маринковиќ е да му даде ново значење на текстот, оти тој е центарот на неговото внимание. За модернистичкиот писател интертекстуалноста е само инструмент, а не судбина, велеше хрватскиот теоретичар и писател Павао Павличик (Pavličić: 1/1989; 38) и беше во право. Таа се

користи за да се добие посложно, подлабоко и поуметничко дело, оти кога Маринковиќ спојува речиси неспоиви нешта, неговиот привидно монолошки израз се распаѓа на меѓусебно „туѓи“ делови, на страници од Библијата, на дијалози кои потсетуваат на репликите од романите на Достоевски, на Шекспирови монологи, или на алузивни авантури по урнек на Хомеровата *Одисеја*.

Во еден ваков контекст, ликот на Мелкиор – како модерен Одисеј, или оној на Дон Фернандо – како слика (и прилика!) на Сократ, големиот мајстор на иронијата и дијалогот – повлекуваат бројни конотации. Тие се продолжеток на една литературна традиција, која во романот на Маринковиќ е длабоко проткаена со карневалското чувство на светот, со тенденцијата за гротескно-ироничното претставување на субјектите кои се исповедаат и детронизираат. Се работи, всушност, за облик на автоиронија која, преку асоцијациите со античкиот мит за Одисеевото искушение предизвикано од песната на морските сирени, се проширува врз насловот на еден голем руски реалистичен роман, а завршува со зборовите на Данскиот принц. Еве вака:

„Зуии-зуии-зуии... 'Слушате ли Еустахие – проговори одеднаш Маestro, неволно кревајќи ја главата – го слушате ли повикот на сирените? Затнете ми ги ушите... со смола, Еустахие... Го чувствуваате ли здивот на пролетта... Затоа во мене надошле води. Не го сакам Тургењева, а вие? Одам да го насочам својот шмрк... можеби со својот лак ќе ја досегнам Вечноста'... Сè додека споменот опстојува, беден духу мој, на тебе ќе си спомнувам – патетично рецитира Мелкиор“ (Marinković: 1988; 468-469).

Зарем оваа илустрација не покажува дека идејата за спојување на најразновиден, инкомпабилен материјал, кај писателот Ранко Маринковиќ е, всушност, полифонична и контрапунктна?

Јасно е: говорот на неговите ликови се грчи под влијанието на антициризиранот туѓ збор, која ја носи трагата на својата звучна слика. Таа нè тера да го бараме ориги-

налниот извор и да продолжиме со читањето, со играта на откривање алузии, за да сфатиме дека новата семантичка слика што ја продуцираат сцените во романот *Киклой*, е само извртена, модифицирана и веќе постоечка. Но, таа никако не е резултат на сува интеграција, на стопувањето на туѓи и привидно туѓи гласови. Напротив, нејзината цел е една нова семантичка слика, која нè уверува дека туѓите зборови во романот на Маринковиќ се искористени како цитати, дека – со или без наводници – тие, ставени во нов контекст, одново се актуализираат за да го засилат она што го кажуваат. Антиципирајќи го туѓиот збор, писмото на Ранко Маринковиќ го покажува присуството на отсътниот „сеприсутен Друг“ кој како туѓ идиолект се провлекол во рамките на неговиот код.

„Мелкиор го чувствува своето заробено битие, лишено од моките на снаодливоста, беспомошно изложено кон Полифемот-човекојадец. О, Господе (што ме повикуваш кога не веруваш во мене, рече Господ Бог), мора да се предадам. Не ми преостанува друго, освен да му се предадам на киклопот-човекојадец, па што сака нека биде. Тука се педесет и седум момчиња.... и уште милион други заробени во високата пештера..., а големиот Полифем-киклоп подигнал камен и го потпрел на влезот од пештерата... Внатре, сите, кротки како јагниња, ја чекаат судбината што им ја доделил Бог. А, што се грижиш ти за своето закржлавено тело? Полифем не сака коски да глода. Можеби и не ќе бидеш избран за неговиот киклопски оброк. Можеби, можеби... Тоа можеби е полошо од она, ‘утре сè уште нема да бидеш изеден’. Господе, не сакам јас можеби, извесност дај ми: или спаси, или уништи ме веднаш“ (Marinković: 1988; 322).

Зарем ова не е чист дијалошки феномен?

Крстева тврдеше дека делата се, всушност, резултат на прочитаните текстови, во кои авторот, преку нивното *йовийорно преистишиување*, вметнува дел од себеси. Но иако се работи за нов контекст, исказите не можат да се анализираат изолирано, оти нивните значења секогаш се соопштени од една конфликтна ситуација којашто ја создале

некои претходни соговорници. Тоа покажува дека дијалогизмот е присутен во секој збор, како трага од дијалогот со некој друг, како растојание кое писателот го прави со самиот себеси. Затоа, реторичката интертекстуалност на Ранко Маринковиќ подразбира обраќање кон читателот: врските се воспоставени на очигледен, речиси транспарентен начин. Но, и покрај тоа, како читатели, ние не можеме да влијаеме на нив. Единствено што можеме да сториме е да ги препознаеме. Го велам ова затоа што ми се чини дека на почетокот од своето истражување, спроведено во книгата *Σημειωτική* (1969), Јулија Крстева ја игнорираше улогата на читателот. Единствениот читател за неа беше писателот кој чита друг текст – *фигура* која настанува само во *йовийорното исчишување на шексийот кој самоиот се исчишува* а своето значење го добива благодарение на односот со другите текстови.莫ожеби затоа Крстева го избра терминот *амбиваленција* за да опише одредени форми на дијалогизам, а синтагмата „субјект на пишување“ ја замени со идејата за „амбивалентниот карактер на писмото“.

Но, не е така далечно времето кога дискурсот беше третиран како самодоволен авторски монолог кој ја познава само својата директна експресија. За сфаќањата на традиционалната лингвистика, секоја стилска, полемичка, пародиска или иронична појава, остануваше заклучена во занадните на херметичниот монолошки контекст, без можност за комуникација со другите искази. Но, да се занемари дијалошкиот карактер на зборот, значење да се пренебрегне фактот дека во „сложената игра на светлоста и сенката...“ (Bahtin: 1989; 32), зборот среќава други, туѓи зборови, со кои стапува во живо и напнато содејство¹¹ формирајќи го големиот и вечен *дијалог со културата*. Затоа настојував да подвлечам дека тој се создава во атмосферата на веќе речениот, па дури и неизговорен, но антиципиран збородговор. Така е во живиот дијалог, така е кај писателот Ранко Маринковиќ, па дури и во моето писмо: јас упорно одбивам да мислам како една. Моите реторички форми баарат читатели. Мојата ориентација кон фиктивни соговор-

ници открива потреба за нови хоризонти, не надлични, туку меѓуличностни, хоризонти кои допуштаат различни становишта. Зборот станува „мој“ тогаш кога го исполнувам со интенции, со сопствени и туѓи акценти, велеше Бахтин. Но, некои зборови не допуштат да бидат асимилиирани од нашите контексти: надвор од нашата волја, тие „како самите себеси да се ставаат во наводници“ (Bahtin: 1989; 50).

Наративно многубоштво

Aко им припаѓате на оние кои се следбеници и поклоници, или барем вљубеници во постмодерните теории, лесно ќе си припомните дека недовербата во метанарациите беше клучот кој го најави крајот на синтетизирачкиот „grand récit“, кој ја воспостави комуникацијата со малите разновидни раскази и нè воведе во ерата на спротивните стратегии. Ние, денес, ја препознаваме својата референција во клишираната изјава „Јас велам дека Тој вели“, оти „диегесата на мојата и на нашата нарација – резонира Лиотар (Jean-François Lyotard) – никогаш не е направена од крути елементи или факти, нив секогаш ги носат некои други нарации кои нашата ги искористила како референти“ (според Carroll: 1992; 164).

Така започна нашето „ново“ живеење: живеење *во* нарациите – иако отсекогаш сме биле присутни таму, како рапсоди, раскажувачи, како слушатели или читатели – живеење, кое нè прави отворени за туѓите раскажувања, за туѓите алтернативни наративни тек(ст)ови. Во тие разновидни дискурсивни пракси ние ја препознавме примарната *дијалошка форма на говорот* и се вселивме во неа, во таа несинтетизирачката плуралност која не можеше да биде надмината од ниту еден метадискурс. Затоа сега си допуштаме да говориме за просторот на хетероглосијата, за оној „микрокосмос на разновидности“ (Bahtin: 1989; 177) кој ја отсликува борбата меѓу дискурсите – за онаа контрадикторна плуралност на гласовите и дискурсите која Лиотар ја имену-

ваше différends, а Бахтин „самокритичност на зборот“ (Bahtin: 1989; 179). Ја нарече уште и дијалошка оти ги пародираше сите жанрови. Но, прашањето за дијалогот стана прашање за разбирањето на *говороӣ на Другиоӣ*. И ете нè сега пред многустраниците конфронтации на соговорниците поставени во различни прагми, пред читателите на приказните, кои ја прифатиле можноста да станат раскажувачи на некоја друга, а тие – читатели на некоја трета... и така... во недоглед, оти животот е составен од врзопчиња наративни текстови, од приказни кои секогаш, некој друг, веќе ги има раскажано. Можеби затоа, за себе веќе не можеме да кажеме „ние сме Субјекти“, туку „збир од милион беззначајни и сериозни приказни“ и како Некогашни Единствени, се трансформираме во Дијалогизирани, исполнети со Другоста, со гласовите на Другите, со нивните јазици и писма. Автентичноста по која некогаш трагавме, веќе не постои. И не тагуваме по неа – па, нели носталгијата ја прогласивме за мртва дисциплина и ја погребавме со помош на малите нарации – затоа пак, им допуштивме на „дијалошките интеракции на јазикот, на дискурсите и на малите приказни... да произведат бројни ефекти во потрагата по човечката заедница која допрва треба да се формира и која е замислива, но непозната“ (Carroll: 1992; 184).


Книгата *Миракули на грозоморайа* од македонскиот писател Славко Јаневски е дел од октологијата *Кукулино*. Создадена е како дијалог на писма меѓу тројца одделни составувачи. Во својот романсиерски триптихон, Јаневски не користи линеарна нарација, не следи една животна линија, не застапува едно егзистенцијално искуство. Напротив, тој конфронтира различни судбини, дивергентни погледи на свет во кои го испишувава нашиот македонски хаос.

Првиот дел од оваа трилогија, има наслов *Легиониите на Свейи Адофонис*. Нејзиниот составувач, можеби еден од најнеобичните ликови во македонската литература, „черниот воскресеник“ Борчил¹², за себе ќе рече: „Грамотник сум. Запишувам на солена и сува овча ко-

жа... моето пишување е мој глас... Поколението ќе чита и јас ќе сум му врсник... Бил еден Борчил Граматик. И е. И уште ќе е... *Неговојто писмо е тој, самиот јас*, проклето черно зрно во черна мелница“ (1987; 13-17). Со него, за првпат, се сретнуваме во шестиот век од книгата *Девети Керубинови векови* (1986), а веќе во седмиот, се насираат клучните настани што ќе се одиграат во трилогијата *Миракули на грозоморайа* (1987). Трагата што ја остава Борчиловото писмо е глас кој не познава граници: „Столетие ме дели од проклетата ноќ. Сега не знам дали станав гробник тогаш или таков дојдов во мртвиот град, след некоја своја поинаква смрт, кога коварниот Растимир врху мој гроб, ископал на бела плоча...“, открива една белешка во *Девети Керубинови векови* (Јаневски: 1986: 312), а првите страници од *Легиониите на Свейи Адофонис* (1987; 8) го даваат нејзиното продолжение (или го пресликуваат, оти „плочата со облик на крст“ ја содржи и осмиот, од деветте Керубинови векови, стр. 311):

Борчил и костур
раб божи ест сум

смерть черна мајка
мене не желает уже



господи возвишен
помилуј ме благо

скрб ми би крвје
през жили ледени

Затоа и не е случајно што како вампир, жив воскресеник, Борчил патува од едно во друго столетие, опстојува во паметењето, во меморијата на своите Кукулинци. Но, има една фуснота од првата книга на *Миракулиите*, која дава ваков коментар:

„Приредувачот го презел записов од стар ракопис, откриен во манастирот Св. Никита крај Скопје. Според најдени белешки, *прайис е од прейис*, можеби од еден од

1835 година, ги имало неколку што биле преземани еден од друг. Затоа и јазикот на овие страници е до извесна мера архаизиран, без цел да претставува филолошка точност од една определена епоха: *секој йрејшишувач, најверојатно, земал од йрејходниот тој нешто йоради што и дошло до мешање на елементи од црковнословенскиот јазик, со различни варијанти во различно време.* Кон последниот манастирски препис е додадена следнава белешка: 'Чудесијата од Борчиловото време ги преписа грешната Минадора игуменија' (спомената во романот 'Тврдоглави')" (1987; 132).

Ова, се разбира, е гласот на писателот Славко Јаневски, но тој се открива, не како автор (оригинален творец на *Миралиште*), туку како приредувач на тубите записи, поточно на она што останало од нив. Оттаму и чувството дека Трилогијата се базира врз паратекстуални, метатекстуални и интертекстуални модели на прозен говор – на кои ќе се осврnam во продолжението на оваа студија – но сега сакам да појаснам други нешта.

Како модерен палимпсест, книгата на македонскиот писател Славко Јаневски проникнува во длабочината на избраната тема. Нејзиното писмо – небаре специфичен медијум кој ја поврзува историјата со литературното обликување на светот – го открива гласот на авторот кој се јавува како 'реставратор' на старите ракописи и преданија, толкувач на подзaborавените митски, историски и културни слоеви. Неговите коментари го разнишуваат миметичкиот принцип на литературата која ја „оплодува“ со своите соништа, но го откриваат и настојувањето да се информира читателот дека фабулата на оваа книга не е „гола конструкција“, некакваси „пуста измислица“, туку дека се потпира врз факти и документирани податоци (макар и во форма на истругани и повторно испишани пергаменти) од кои е создадена историјата. Од тие причини, писмото на Јаневски користи старомакедонски архаичен говор преполн со црковни идиоми и дијалектни завршетоци, карактеристични за нашата паганска и ранохристијанска епоха. А таа, се разбира, е повеќеслојна, градена врз апокрифните темели на прастарите преданија.

Вториот дел од трилогијата *Мирали на ѓрозоморай* е дело на Тимотеј, познат како монахот Нестор. И него го среќаваме во *Деветише Керубинови векови* (1986; 255), каде писателот Славко Јаневски наведува делови од неговиот запис насловен како *Кучешко расйешие*: „Жivotов што ќе го доодам до гроб, може да се распореди в круг и да се подели на части околу Кукулино – се вели во еден цитат – на север се грчи планинската черногорица, источно лежи мочуриштето, понавака, не земајќи ја како меѓа рекичката Давидица, е Кучешко Распетие. Тие три места беа нови три круга во кои... со своја скрб или надеж, се стискаа и се вртеа... секакви судбини, од искони наваму“ (Јаневски: 1986; 255-256).

Ги читам овие редови, но имам чувство дека стојам пред нешто кое постојано ми се измолкнува. И не знам што е следното: митот или историјата. Општ е впечатокот дека мешањето на пагански и христијански елементи, на праисконот и совремието, на рационалното и имагинарното, го дисеминирала говорот на писателот Славко Јаневски. Затоа тој, својата нарација ја гради врз една *болиценичка структура* која допушта контакт меѓу мноштво драматични настани, мотиви, ликови и јазици. Тие ја покажуваат неделливата природа на легендарниот и историскиот слој во неговите романи – оној бескраен и незавршен дијалог кој ги опфаќа и синтагматскиот и парадигматскиот аспект на делото, кој покажува дека различни текстови од различни епохи можат да се доведат во непосреден меѓусебен контакт. Но, зарем бесконечниот шум на гласовите, слеани во еден полифоничен дијалог од огромни размери, не ја акцентира и димензијата на алтеритетот во делото на Јаневски? Еве како изгледа тоа во третиот дел на неговите *Мирали*.

Насловен како *Чекајќи чума*, последниот запис од Трилогијата е дело на Евтимие Книжник. Во една од фуснотите кои го пронижуваат неговото писмо, ја читаме белешката што ја оставил еден од неговите толкувачи – „Кузман З. од Сиебла, загинат 1963 година, во земјотресот што го

снајде Скопје“ (1987; 313). Во неа стои: „Недостасуваат една или две страници од преписот на калуѓерката Минадора и не знам дали, заради пояснение, да ја продолжам реченицата – *се цедеше йазма или солза на слейо око...* Ми останува време, ќе размислам. Можеби ќе најдам врска со следната нејасна реченица во записите на Евтимие“ (1987; 371). Но еве што открива неговото писмо: „Подоцна, во староста, не знаев дали тогаш сфатив дека во мојот живот и во животот на оние околу мене, смешното и трагичното ќе се мешаат и ќе се испреплетуваат заемно, дека кон времето и настаните ќе се обсирам со љубопитие, но и со страв... не со увереност дека сум упир како *другиот, оној Борчило, чии грозоморни исписанија ќе ми дојдат в раце* кога сите што се околу мене ќе бидат само безимени гробови“ (1987; 318; курсивот е мой).

Како „приредувач“ на Трилогијата, писателот Славко Јаневски укажува дека записите на Борчило, Тимотеј и овие на Евтимие, минале низ рацете на игуменијата Минадора (во 1835 год.) и Кузман З (1963). Ова пак, потврдува дека во рамките на нововековната литературна креација, *Миракулиште на грозомората* можеме да се читаме и како своевидна „умножена текстуалност“. Изградена врз *паралелни модалитиети* на текстуална егзистенција, таа го открива влијанието на туѓите искази во рамките на новонастапниот текст. Неговата доминантна хибридност ја покажува хаотичната природа на лавиринтите кои ги изградиле „туѓите“ гласови во романот на Јаневски. Тие не само што ја откриваат епистемолошката ориентација на македонскиот писател, туку го потврдуваат и *йовекраиниот идентиитет на неговиот шексиј*. А тоа не е ништо друго освен доказ дека ликовите во неговата проза не се антрополошки константи, туку *гласови* кои преоѓаат од една во друга уметничка егзистенција, *траги соочени со фактот на својата минливост*, со помислата дека се „некој Друг“, дека некој Друг е постојано присутен во нив. Затоа, слично на исказите (ориентирани кон контекстот на постоечката литературна стварност) и книгава е пишувана во насока на некој

реален собеседник – кој, доколку не постои, треба да се измисли – оти, како и нашиот внатрешен свет, и писмото на писателот Славко Јаневски бара свој *социјален аудиопријум*.

Дерида ќе учеше дека токму со писменото фиксирање на говорот настапува двосмисленоста, дека пренесен на хартија, зборот секогаш добива нова таинствена светлина, една *йсевдосубјективносит*, која благодарение на афорнетскиот карактер на писмото ја оспорува (поматува)モノвалентноста на зборот. Во *Миракулиште на грозомората*, писмото на Јаневски како да се враќа кон своето сопствено извориште, како да ја открива својата полисемична природа, својата првична и загубена смисла. Тоа е истото она *исмо* кое ги пронижжало дневниците на тројцата составувачи, кое ги надградило нивните јазици, кое се з bogатило (контаминирало) со нивните одгласи, се претворило во гласот¹³ на оној кој посакал да се нарече приредувач, но не и негов создател. Затоа треба да се каже дека *Миракулиште* се еден полифоничен роман. Неговото писмо е жив палимпсест во кој се напластени миријада од гласови. Тие рафаат дијалози, но не драмски, туку бескрајно прозни и можат да се чујат само ако се реставрираат нивните замолчени значења.

Мојот пристап кон наративните текстови во оваа дисертација, немаше цел да ја игнорира улогата на авторот – иако така прозвучија моите зборови за Јаневски како „неоригинален“ творец на *Миракулиште* – туку да покаже дека неговото „јас“ се распрснало во многубројни маски и гласови, во различни жаргони и дијалекти, во една *йлуралносит* која е знак дека писателот треба да се ослободи од влијанието на Авторитарниот-Глас-Татко, поради што раскажувањето (*диегесатија*), не може веќе да се третира како индивидуална дејност, оти ниеден раскажувач не е ниту прв, ниту последен, ниту автономен, ами хетерономен – најпрвин е слушател¹⁴ (или читател), дури потоа раскажувач – и бидејќи литературата е направена од „зборовите на нашите татковци“, раскажувањето ќе прерасне во креирање на нара-

тивно многубоштво, во создавање „пагански текстови“ (Лиотар).

Ја надраснувам ли јас веќе идејата за тоталитетот? Ја надминувам ли, со идејата за разнородноста, со обврската кон гласовите на Другиот, со Другоста, воопшто?

Еѓзойија и алтеришеј

Да можеш да постанеш Друг во чинот на читањето е подеднакво важно како да можеш да се согледаш себеси, велеше Пол де Ман анализирајќи го клучниот поим на Михаил Бахтин. Неговиот есеј „Зборот во романот“ (од 1934/35 г.), како и книгите *Марксизмот и философијата на јазикот*, *Формалниот метод*, па дури и онаа за Рабле, се можеби најбитните теориски искази за концептот на дијалогизмот, но во нив, тој, сè уште е само металингвистички термин кој опстојува единствено во *химерогениите гласови*, кој говори за *јазикот*, не за светот¹⁵. Дури во книгата за Достоевски, поимот почнува да функционира како „принцип на една радикална Другост“ (De Man: 1992: 129) која, сфатена како *химероѓосија*, се претвора во посебен случај на *еѓзойија* (во „Другоста како таква“, велеше Де Ман), па од интралингвистички преминува во *интаркултурален* феномен. Но *афирмирањето на Другоста* значи напуштање на саморефлексивната нарцисоидна структура, која ја игнорира спротивноста меѓу авторот и ликот: ликовите веќе не се „гласови на авторовиот идентитет – значи, не madame Bovary c'est moi – туку гласови на еден радикален алтеришеј“, не затоа што се тие фиктивни, а авторот не е, туку затоа што нивната Другост е нивната стварност. Принципот на стварноста се совпадна со принципот на Другоста... Тоа го формираше впечатокот дека... од метајазична (формална) структура, дијалогизмот се преобрati во *преизнавање на еѓзойијата*¹⁶“ (De Man: 1992: 130).

Го наведов овој цитат за да потсетам дека кога го елaborирал својот дијалогизам, Бахтин инсистирал на фактот дека благодарение на она што тој го нарекол „*вненачодимост*“ (еѓзойија – Тодоров), луѓето можат да ја согледаат својата вистинска природа само поради тоа што се тие Други, а не Единствени. Една човечка смисла, на пример, може, само во допир со туѓите, да ги открие своите длабочини и да започне *дијалог* превладувајќи ја сопствената затвореност. Во тоа самонадминување се негува онаа таканаречена *оѓворена* целост која создава меѓулитерарни заедништва. Тие продуцираат текстови. И тоа *внайрејазични*, оти допирот на смислите е како дијалог меѓу идеите и јазиците кои го *преизнаваат* веќе *напишаното*. За таквите писатели, единствена реалност станува јазичната реалност, оти миметичката епистема на прикажувањето отстапува пред *оѓеднайштица од јазикот* (Joan DeJean: 1992: 71), пред оној, таканаречен, *анимимиметички принципи*. Вистина, некои модернистички и постмодернистички литературни дела, можне уверливо го користат: тие се, ако може така да се каже, целосно свртени кон фиктивните и артифицијелните елементи преведувајќи ја стварноста на јазикот на литературните предлошки. И бидејќи, како субјекти на дискурсот, ние веќе не сме надмоќни и трансцендентални – нели се распснавме во една дисkontинуална мрежа заземајќи различни положби на дејство – нема да нè изненади сознанието дека сме „(про)читани“ од страна на текстот – што и не е така лошо – оти нашиот однос кон текстовите никогаш и не се разликувал од односот што го имаме со личностите во комуникацискиот чин.

Затоа, истакнувајќи ја идејата за *текстиуалното производство* кое од темел ја менува помислата за текстовите и авторите, француската теоретичарка од бугарско потекло, Јулија Крстева, можеше во авторот како првоначелен раскажувачки субјект, да види *концептот од реконструктиуализирани цитирања*, од ирониски алузии, па дури и од пародии на класичните жанрови, но никогаш „оригинален“ извор на фетишизираните значења на текстот. Тоа

значеше дека авторот се претворил во *литературна мислификација*, во единствениот „автентичен“ извор на сите приказни, на сите романи, оти без оглед дали се *висиштински* или *лажни*, изворите се слеваат во него и „губејќи го својот изглед, својот глас, своето име, својата релевантност“ (Киš: 1990; 134) создаваат едно *асоцијативно и интелектуално echo*¹⁷. Така, сите ние се претвораме во стихови, зборови или букви на една волшебна книга и преку текстуалноста ѝ се враќаме на историјата.

Децентриран субјект

Доминантен е впечатокот дека, во ова наше постмодерно време, раслојувањето на поимот субјект кое го започна Бахтиновата теорија, го презеде интелектуалната иницијатива на тројцата големи умови: Дерида, Фуко и Лакан. Но, нивните философски, „археолошки“ и психоаналитички „децентрирања“, не подразбираат негирања: психоанализата, на пример, настојуваше да нè увери дека без присуството на *несвесното* ние не можеме да ја разбереме положбата на субјектот, оти и тоа – несвесното – е структурирано како јазик (Лакан) кој инсистира на *хешерогеност* и на *проишвречност*. Веројатно затоа, *вийшувањето на субјективноста* во историографските метафикции можевме да го прочитаме како *миријада од гласови во текстуалниот универзум* и да кажеме дека, како субјекти, ние сме бесконечен збир од сето она што ни претходело во процесот на нашето интелектуално осознавање – од она што ќе бидеме кога не ќе бидеме, од она што немаше да бидеме ако не бевме тоа што сме – оти нашето *Jac* содржи мноштво кое не ја порекнува субјективноста, само го одрекува традиционалното сфаќање за нејзината единственост. Се разбира, ние не можеме да го изолираме јазикот од дискурсот, ниту пак, дискурсот од субјективноста. Затоа ни стануваат битни конкретните дискурсивни

ситуации, битен ни е „живиот збор“, така барем нè учеше Бахтин, а тој можеше да се дефинира само преку една *дијалошка матрица*. Оттаму, во постмодерната теорија и практика, на преден план излезе *јазикот како дискурс*. Со него можеше да се направи дистинкција меѓу субјектот-говорник (учесник во дискурсот) и субјектот на говорот (она *Jac* во дискурсот кое ја претставува неговата субјективност).

Мислам дека ова сфаќање за дисkontинуалната природа на јазичниот субјект, може да се поврзе и со Лакановата психоаналитичка претстава за објектот структуиран од страна на јазикот како *разлика*, а не како единствена автономна свест, па ако за Лакан, открието на „Другиот“ произлегуваше од релацијата аналитичар – пациент, Бахтин беше решен „Другиот“ да го види на релацијата автор – литературен јунак. Така, светот на авторите се насли се ликови а сите размислувања за несвесното можеа да се трансформираат во отетворената гледна точка на оној асиметричен Друг, кој однадвор го опишува животот на едно *Jac*.

Еве како е изведено тоа кај словенечкиот писател Витомил Зупан. Ја имам предвид неговата конфесионална, затворска проза, книгата со симболичен наслов *Левитан*¹⁸ и со уште посимволичен поднаслов *роман кој, всушност, и не е тоа* – можеби затоа на своето појавување чекал десет години! – а „не е тоа“ затоа што, наспроти привидниот мирен и едноличен тон со кој авторот ги изложува своите погледи и идеи, ние присуствувааме на внатрешната драма на ликот, на еден литераризиран автобиографски полемичен текст, полн со прикриени цитати, вешто распрснати низ текстот. Поднасловот е *ключот* за читањето на ова дело, кое во вид на антимемоари ги претставува затворските исповеди на Витомил Зупан. Иако раскажува во прво лице, тој повремено знае и да се оддалечи од персонализираната гледна точка на (анти)јунакот Јакоб Левитан, чие митско име асоцира на чудовиштето од првобитниот хаос, кое живеело во морето и единствено нечија клетва можела да го предизвика неговото појавување во светот на востановениот поредок. Во психоаналитичките теории на Јунг и Фром,

митското суштество Левитан ги претставувало разорните сили на потсвеста – го споменува дури и *Библијата* – но, со-сема е извесно дека интенцијата на авторот Витомил Зупан, не водела кон тоа да понуди личен документ за времето поминато во затворот, ами да создаде уметничко дело кое ќе биде резултат од пресметката меѓу две носечки идеи: идејата што ја заговарало едно специфично општествено уредување кое од возвишениите херои на својата Револуција знаело да направи граѓани од втор ред и идејата за анималната, нагонската природа на човекот кој посакал да се деструира и себеси и светот, па од хаосот што го создал, да ја извлече сопствената сила и да се роди, повторно.

Пишувана во еден дијалошки манир, конфесионалната проза на Витомил Зупан драматизира одделни секвенци: од филосовските трактати со кои ги компромитира институциите на властта, тој се движи кон спроведување на либидиозниот проект за индивидулната човекова слобода. Затоа за зборот во неговиот роман, не може да се каже дека си е наивно доволен самоот на себеси. Тој е секогаш збогатен со една внатрешна *цинично-йолемична интенција*, ориентирана кон постојните читатели и потенцијални собеседници. Нејзината форма допушта преплетување на различни типови дискурс, што потврдува дека ова уметнички провокативно четиво, е еден мултидимензионален, поливалентен и дијалогизиран антироман.

Но, употребата на првото лице во конфесионалната проза е композициска замена за зборот на авторот кој се повлекол пред одразениот туѓ збор – небаре реплика од дијалог кој ги зел предвид можните реакции на адресатите, нивниот потенцијален збор-одговор. Затоа монолошките искази¹⁹ во романот на Витомил Зупан се како „алки од еден единствен говорен синџир... кој ја продолжува работата на своите претходници и полемизира со нив...“ (Bahtin: 1980; 79).

Но, како лик од „подземјето“, Левитан не може да постои без погледот на Другиот²⁰. Всушност, „јас за себе“ може да постои само врз фонот на „јас за другиот“. Затоа

надворешниот свет на ликот (сите негови пријатели, роднини, љубовници), оние реални и топли човечки категории, како да исчезнале од неговиот живот, како да влегле во неговата фантазија само за да го удвојат неговиот говор, да го направат Друг за себе:

„Требаше да се измисли некоја нова игра – раскажува Левитан – Од шамичето направив врзулче – кукла, ја навлеков на прстот и ја учев да зборува од stomак; кусо време куклата беше кукла, потоа оживеа како Сторжек, рече се вика Фрина (како онаа куртизана која, во Атина, во времето на Сократ, била судена за неморал, се соблекла пред судите – и ја ослободиле, а Сократа го претепале), потоа водевме разговори. Спиеше со мене, ќе си здродеевме еден на друг па се мировме, се каравме, па пак се засакувавме. Вистина, тврдоглава беше и ми приредуваше многу непријатности.... Фрина имаше интересно детство и за него знаеше да зборува многу допадливо – но, имаше толку развиена фантазија што човек не можеше сè да ѝ верува. Малу ми пречеше и тоа што беше вообразена, беше убедена дека е неодолливо привлечна и фатална за мажите. И како што најчесто важи за убавиците, имаше за нив малку симплифицирано мислење. Инаку, беше едно навистина интелигентно, топло и искрено суштество кое го презираше двојниот морал. Имаше и уште една прекрасна женска особина: знаеше да слуша. Затоа ѝ раскажував приказни за казнетите кои ги познавав од литературата и митологијата... Многу ја потресе, на пример, приказната за Прометеј кој се спречкал со боговите затоа што – според преданието – 'го украд огнот и им го однел на лутето'. И беше навистина тешко да сфати дека тоа само така, поетски, се вели, дека значи нешто сосема друго, дека тој се обидувал, всушност, да ги просветли лутето, да им објасни дека според уставот, богоите ги немаат привилегиите што си ги присвојуваат, дека законите не смеат да бидат нешто привидно... Потоа ѝ раскажував за Сизиф... па за Христос кој бил осуден на смрт затоа што јавно ги критикувал фарисеите. И веднаш сфати кога ѝ објаснив дека, во поголем дел, тоа се угледни луѓе со

двоен морал, еден за празник, друг за делник... Потоа ѝ раскажав за еден сосема личен пример..." (Zupan: 1983; 53-55).

Но, иако исповедта на Јакоб Левитан е исповед на авторот Витомил Зупан, тој не е единствениот субјект на оваа зборовна драма. Неговиот дискурс не е самостоен исказ на едно лице. Напротив, тој е одраз на други, туѓи зборви и идеологии кои во играта на собеседништвото, влегле само за да ја истакнат *драмата на зборот*. Со тоа е загубен статусот на привилегирано средиште, но затоа пак, е истакната *внайреината дијалогизација* во говорот на Левитан, која открива неколку ролји: Jas (субјектот во чинот на искажувањето), Вие (замислените читатели, отсутните собеседници), Тие (постојните текстови на културата и идеологијата, како отсутни дискурси на некој асиметричен Друг) и Тој (присутниот збор).

Но, да го погледнеме одблизу дискурсот на презерионт, оној кој ја разбрал структурата на општеството, кој ја почувствува врз себе моќта на *шумгайта волја*, нејзината слепа нужност: „Кога политиката го обзема човека, без оглед дали е властодржец или поданик, му забива канџи во утробата. Владетелот попушта и стиска, поданикот се прилагодува или пружа отпор... Да се прилагодуваш е тешко. Да се спротивставуваш – ризично. Тогаш, што им преостанува на обичните луѓе, на оние кои го претставуват месото на државата? Да станат итри, да изнајдат начини на преживување, да се покријат со маска, да глумат... Овде, во затворот, за владетелот правилата на игра се јасни – ти си трева и ѓубре. Но што ќе се случи кога ќе излезеш, Левитан? Дали ќе те прекрие темнината – или ќе се обидеш да ги обелодениш своите мисли? Кафка (во разговор со еден пријател), едноставно велеше: ‘За писателот, пенкалото, не е средство туку орган’. Но, тревата и ѓубрето во себе имаат прометејска сила. Цркни Левитане! Сега. Немој да се раствориш во морето кое пред тебе зјапа, во морето на ситните секојдневни проблеми!... Сив, студен ден. Некаква форма на ништожност, неразбирлив хаос пред постанокот на светот. Господ рече: нека биде светлина! Кант и Лаплас: Сè се

врти! А мене ми светка во слепоочниците, во желудникот чувствувам блага тегобност... Од хаосот се создаде во Јакоб Левитан и се раствори во хаос, а сега ќе мораш повторно да се составиш, мигот на твоето раѓање се приближува со немилосрдна брзина... Стоев и гледав пред себе... Но, не се родив повторно. Самиот повторно настанав, според Фројд, според Велс, според Јакоб Левитан. Се исправив на задните нозе, му го покажав стапот на целиот свет не чувствувајќи притоа никаков срам затоа што сум си ја изопачил сопствената природа, затоа што сум ги проколнал сите свои изуми“ (Zupan: 1983; 305-309).

Очигледно е дека ликот зборува за себе и тоа го прави така што со помош на своите зборови, се обраќа самиот на себеси („кој сум јас?“), му се обраќа на светот („кој е тој?“), но и на некој фiktивен соговорник („кој си ти?“). Но, не постои конечен, дефинитивен збор кој би можел да го даде одговорот на овие прашања. Постои само еден бескраен внатрешен дијалог, кој покажува дека во романот на Витомил Зупан, речиси и да нема дистанцирани предметни зборови. Има само зборови-обраќања, кои се наоѓаат во дијалошки однос со зборовите на некој „фiktивен Друг“.

Конечно, постојат две форми на свеста: Jas и Другиот. Постои и преминот од едната во другата. Тоа подразбира дека „Jas“ не е во состојба да ја види својата надворешност – дури ниту преку огледалото кое создава илузија дека може да се елиминира спротивноста – за тоа е способен само Другиот. Оттаму, вистинскиот посредник не може да биде огледалото, туку *дијалогот*, оти туѓите свести не можат да се замислат, да се дефинираат или анализираат како објекти, со нив единствено може да се комуницира, дијалошки.

Параграматикалност

Kога велам дека јазикот живее во меѓусебните вкружувања на исказите, во нивната говорна или литературна интеракција, тоа значи дека сум свесна за улогата на *концептијите*: за оние кои ја пренесуваат пораката и за оние кои се пренесуваат со неа²¹. Но, иако ги „врамуваат“ зборовите формирајќи ја нивната дијалошка подлога, контекстите сепак, не се најбитни за *внатрешната дијалогичност* која е „неопходен сопатник во раслојувањето на јазикот, последица на неговата *пренаселеност со разновидни говорни интенции*“ (Bahtin: 1989; 91).

Постојат два момента кои ги одредуваат исказите: од една страна тоа е нивната интенција, а од друга – реализацијата на таа интенција. Нивното разидување може, понекогаш, многу да навести. Затоа прашањето за Другиот, за оној кој ги создал рамките на исказот, кој присвоувал, надополнувал и коментирал, е прашање на кое сакам да се задржам. Имено, нашите постапки, нашите гестови, не се друго освен искази или потенцијални текстови кои можат да се сфатат само како реплики во дијалошкиот контекст на едно време. Затоа, да се разбере авторот на некое дело, значи да се види и разбере тугата свест, *Другиот субјекти присушен како трага во неговиот дискурс*. Но, кога два, просторно и временски оддалечени текста, откриваат дијалошки односи кои потврдуваат дека меѓу нив постои совпадливост на теми, гледни точки, ликови, се отвора прашањето за *третиот*²² во дијалогот, за оној таканаречен *нададресат* кој не учествува директно, но кој го разбира текстот. Така, ние кои разбираеме и самите стануваме учесници во дијалогот – се разбира, не во буквална, аритметичка смисла, вели Бахтин (1/1978) – ами на едно поспецифично рамниште. Затоа, ако досега бев подготвена во текстот да ги препознаам императивите на *Другиот*, сосема логично ќе биде, под сугестивните инструкции на Јулија Крстева, во *дијалогизмот како семички комплиекс* да видам „удвојување, јазик и една друга логика“ (Kristeva: 1969; 91).

Таа логика е логиката на дисстанцијата и на релацијата „*меѓу*“, на *аналогијата* и на *опозицијата*, на *незавршеноста* и *над-ограниченоста*, на „трансфинитноста“, логика која создава услови за продолжување на уметничкиот јазик. Со еден збор – тоа е логиката на онаа дисциплина, која Бахтин ја нарече *металингвистика*²³. Таа ги подразбира сите дијалошки односи меѓу текстовите и оние *во* него, сите *ибри* на различите кои се во корен различни од лингвистичките односи. Затоа Рифтер можеше неграматичноста во текстот, да ја види како знак за граматичност на секаде. Така, ако комуникацијата од типот „јас мислам, значи јас сум“, ја заменам со онаа – „јас зборувам а ти ме слушаш, значи ние сме“, ќе бидам подготвена да ги видам и премините од субјективизмот кон амбивалентноста. И уште (нешто), во тоа појди-дојди меѓу субјектот и Другиот, меѓу писателот и мене како читател, ќе можам да го препознаам текстот „*како дијалог на два дискурса*“ (Kristeva: 1969; 95).

Но, што мислам кога велам *дијалошки кодиран текст*?

Тоа е, секако, една нетрадиционална, неконвенционална, *отворена* форма на наративен дискурс, која преку цитати, реплики, пародии и алузии, (преку монтажи и колажи) интерферира со други наративни форми. Наспроти структурата на монолошки кодирани дискурси, нејзината амбивалентност ги негува односите меѓу авторот и текстот, меѓу текстот и реципиентот, но пред и над сè *интертекстуалниите*, па дури и *интимедијалниите* односи кои допуштаат премин од еден во друг систем. Оттаму, дијалошки кодиран ќе биде секој текст кој открива *траги од некои други текстови*, текст во кој ќе се сечат кодови и цитати кои нема да имаат еден, ами различни извори. Се разбира, тие ќе ја живеат својата сегашност, но нема да престанат да го паметат своето минато.

Хомологија versus йаралогија

Лиотар ме научи дека да зборуваш значи да се бориш, и тоа во смисла *да иѓраш* (1996; 52) – да го дисеминираш јазикот, да го спасуваш од „белиот терор“ на Единствениот Субјект – оти *иѓраша*, ах, таа!, никогаш не преферира модел на стабилен, ами на „отворен систем“ (Дерида велеше „слободна игра“), кој продуцира нови идеи и правила. Тие им пркосат на традиционалните литературни модели, на хомеостазите кои налагаат да се прифати Хабермасовиот концепт за универзален консенсус. Но, крајна цел на секој дискурс виден како игра – *како дијалог на глосови а не како хомологија* – не е консенсусот²⁴ туку моделот на различноста, на *йаралогијата*, која не подразбира рамновесие, туку стремеж кон *разногласие* и хетерогеност на правилата (Лиотар: 1996; 120-123). Па, ако на јазичните игри сме им го признале веќе правото на *хетероморфност* (не на исоморфност) – што значи дека сме ја изостриле својата чувствителност кон различноста и својата допадливост кон неедномерното – нејзината примена врз некои *йаралогички поими* ќе нè увери дека нивната основаност не треба да ја бараме во „хомологијата на експертите (специјалистите), туку во паралогијата на изумителите“ – „*едините носеа заклучоци, другите отвораа прашања*, велеше Лиотар, а *итоа се* – ќе се согласите – *две различни јазични иди*“ (Лиотар: 1996; 41 – курсивот е мој).

Затоа, за мене, хетероморфноста стана најважниот услов, првиот чекор кон промовирањето на еден теориски поим со кој, во духот на воскресението на зборот, посакав да ја освежам „застарената“ поетичка терминологија. Но, дали ова настојување за иновација во рамките на теоријата, ќе го проголтате како дрска намера за разидување со етаблираните поими на традицијата, или, можеби ќе го протолкувате како искрена желба за нивно преобмислување, оставам на вас. Мене ми беше важно да не ја загубам тенката интуитивна нишка, да оставам скромна, по малку невешта, но сепак – *ијрага* врз белата маргина на книгата желна за

проширување на своите граници, да ја запишам, да ја забележам мигновената помисла и да го чекам нејзиното созревање.

Но, пред да ви ги понудам аргументите со кои ќе ја елаборирам и легитимирам својата парадигма, ќе се осврnam кон трагите на многувековните теориски дилеми. Не, нема да ја напуштам традицијата. Имам намера да ѝ се вратам...

Аванштуриште на диегесата

Кога ја опишувал *диегесата* како раскажување на настани, Платон²⁵ настојувал да покаже дека таа се реализира на три начина: како *чистио раскажување* (хапле диегесис); како *мимеса* или *дијалог меѓу ликовите* (дия мимесеос) и како *комбинација од двете*: од раскажувањето и дијалогот. Неговото потценување на *миметичкиот и комбинираниот* начин – кое, тогаш чистото раскажување (*диегесата*) го издигнало на преден план – денес потсетува на наративна утопија.

Аристотел, за среќа, не мислел како Платон. Тој опоменувал дека треба да бидеме внимателни со строгата дистинкција меѓу *комбинираната нарација*²⁶ и Платоновиот „*чисти“ начин на раскажување*. Вистина, денес тешко и да може да се поверува дека постојат новели без дијалог, „а што се однесува пак, до епот и романот, такво нешто, воопшто, и не доаѓа предвид“, вели Женет (1985; 152). Затоа, сфатена како *кажување без ирикажување*, „чистотијата“ за која говореше Платон стана една од многуте можности без пример во рамките на литературните жанрови. Полека, но сигурно, комбинираниот начин се трансформираше во наративен, што покажа дека, уште од времето на Аристотел, критериумот чистота престанал да важи, а Платоновата *хайле диегесис* (или „чиста нарација“) се претворила во пуста желба, „или барем чиста *теорија* – вели Женет – па не е ни чудо што била напуштена“ (1985; 152). Така, комбинираниот начин (*мешиањето на раскажувањето и дијалогот*)

ги опфатил сите наративни видови; станал „чадор“ – „врека“ за сето она што не е само наративно или драмско.

Но 20 век, кој не ги почитуваше чистите наративни видови, го исфрли на преден план моделот на *кажувањето* (ако ништо друго, барем се избори за негов рамноправен и легитимен статус во рамките на прозните литературни остварувања). Но, ако сакам да сум доследна до крај, треба да споменам дека зборовите немаат способност да изразат подражавање во вистинска смисла – оти, да потсетам: освен зборови, мимесата подразбира и гестови – затоа, тие и не можат да бидат друго освен *буквална рејродукција на некој реален или измислен дискурс*. Меѓутоа, кога го читам Женет доаѓам до заклучокот кој ги превртува гледиштата. Според него, како единствен начин на претставување во литературата, раскажувањето било и останало вербален еквивалент на невербалните и на вербалните настани, „*освен во случаите кога на нивно место доаѓа директен цитат*“ (Zenet: 1985; 92). Затоа, во мигот кога се напуштала идејата за чиста нарација – оти како таква таа никогаш и не постоеала – комбинираниот начин морал да биде прогласен за наративен, „за единствена можна форма на раскажување“ (1985; 152). Така, вклучено во дискурсот, раскажувањето се преобразило во негов елемент – и речиси се стопило со него – за разлика од дискурсот кој засекогаш си останал само дискурс: „како оток, кој лесно се препознава и локализира“, се шегува Женет (1985; 100). Неговата луцидност ја потхранива мојата интуиција: значи, вметнувањето „туѓи“ дискурси во некој литературен текст – си размислевам – понекогаш дури и во форма на авторски коментар, претпочита нераскажувачка (можеби есеистичка!?), но во секој случај *мейт-прозна йоситайка*, која алудира на *кажувањето* (мимесата), а не на *раскажувањето* (диегесата). Мислам дека затоа, сите литературни остварувања кои одлучив да ги вклучам во оваа дисертација, ме поттикнуваа да верувам дека се работи за специфична авторска намера со која, преку примената на онаа, по малку „застарена“ постапка – велам така, оти мислам на класичното дефинирање на *мимесаја* – и со нарушу-

вањето на консекутивниот принцип кој го нудеше *диеѓесата*, се спроведува тенденција за *онеобич(н)ување* во литературата. Тоа ме насочи кон нарративните стратегии на оние писатели кои покрај двете, веќе споменати и класични, *мимесата* и *диеѓесата*, воведуваат трета – си допуштам да ја наречам *д и ј а л о ѓ о - д и е ѓ е с а* (на старогрчки: διαλογο-διηγησις) – оти совршено му прилега на нашиот *иницијатекситуален* и *иницијердискурсивен* свет. Таа треба да покрие еден литераратурен феномен, актуализиран во епохата на постмодернизмот, но познат уште од најстарите времиња. Затоа, дистинкцијата на уважениот Платон мора да отстапи пред логиката на современите толкувачи, за кои „совршеното подражавање веќе не е подражавање... Единственото подражавање е несовршеното...“ (Zenet: 1985; 92). Мимесата е *диеѓеса*, всушност, *дијалошка диеѓеса!*

Му благодарам на Женет. Неговата логика создаде совршени услови за креирање на овој катахрестички поим во кој, „несовршениот“ карактер на диегетичкиот принцип – дополнет со *цитатниот* кој го носат „тубите“ гласови (дискурси) – го исфрла на преден план *дијалогизмот* на една специфична, бриколажна литературна практика. Еве неколку зборови и за неа.

Матрица без сенка

Сакам да истакнам дека оправданоста за креирањето на овој поим ја видов во идејата на францускиот антрополог Клод Леви-Строс (Claud Lévi-Strauss) – онаа за заживувањето на подзaborавените начини на мислење, кои, рака на срце, барем кога е во прашање мојата малецкавост, никогаш и не биле строго рационални. Тие како отсекогаш да содржеле извесен експериментален, па ако допуштате, дури и метафизички потход, кој произлегува од прекумерното изобилство на смислата, од сознанието дека јазикот²⁷, единствено тој, може да донесе на свет некој поим, па иако е логично да се каже дека не пос-

тои ништо надвор од него, разоткривањето на поимите, сепак треба да се доживее како „предлингвистичко“, оти тие не се автономни – чисти или единствени – туку *хетерогени* ентитети кои содржат непојмовно, во најмала рака, интуитивно (под)разбирање. Нивната природа е природата на „ракоторбите“, на бриколажите (*bricolages*), на дивата, „неспитомена“ мисла која покажува дека етаблираните поими можат да се употребуваат на нов и различен начин. Всушност, се работи за една „нужна злоупотреба“ на постоечките теориски термини, која открива дека во секој знак е впишана една незначенска празнина која има облик на трагата што ја оставила желбата за дополнителен знак како упориште. Таа е доказ дека сите јазични конструкции се воспоставуваат по пат на *кайахреса*, дека зборовите имаат хетерогена, понекогаш дури и противречна природа. За тоа, кога принципот за универзален (мета)јазик отстапува пред сериозниот притисок на *илуралноста на смислата* (Лиотар: 1996; 95), паралогизмите произлезени од дилемите на класичната наука прераснуваат во легитимни творечки (теориски!) потенцијали. И секој оној, кој на каков било начин сака да го користи јазикот, може да комбинира, да речеме: може да ги меша дискурсот (говорот) и расказот (нарацијата), *дословното цитирање и индиректното претставување*, теорискиот метајазик и јазикот на литературата. Ова покажува дека крајната цел на тоа комбинирање не е креирањето нови и апстрактни поими со кои ќе се потенцира различноста, туку умешноста да се искористи она што се наоѓа „при рака“, да се надградува она што е во непосредна близина, да се употреби конкретното знаење на ракоторбите (*bricoler-ите*) за да се создаде хетеро(г)номниот – простете за прекумернава слобода, но уживам да ја модифицирам смислата на зборовите – карактер на поимите од типот на една *дијалошка диеѓеса* во која, толку очигледно нели, си лежат два поима: *дијалогото*²⁸ и *диеѓесата*²⁹; првиот како лингвистичка, т.е. pragматичка категорија, како тип на дискурс (говор/говор на Другиот), како *начин* или *глас* на буквално цитирање, и вториот како литературен жанр (а не

лингвистичка категорија!) кој ја подразбира нарацијата, *индиректното претставување* (расказот).

Но, врската меѓу жанровите и начините отсекогаш била комплицирана и тенка. Мислам дури дека таа никогаш и не била работа на прста инклузија (тоа го сугерираше Аристотел), туку на *пресек*. Затоа веројатно и можев да си допушtam во *начинот* (*гласот*), да видам „атом“ кој лесно ги пробива рамките што ги формира *жанрот* (*расказот/нарацијата*). Ова сознание наоѓа потврда во праксата на современите литературни остварувања, за кои веќе не можам да кажам – да, тоа се приказни, чисти наративни видови. Напротив, тие ме охрабруваат да верувам дека Женет бил сосема во право кога тврдел дека е крајно време да ги заборавиме појуките на класичната поетика; заден час е да прифатиме дека теоријата за трите основни рода е само „историска грешка која довела до сериозни теориски заблуди“ (Zenet: 1985; 182). Тоа ми допушта да се надевам дека мојата *дијалог-диеѓеса*, иако потсетува на вештачка и навидум грубо составена (умо)творба, треба да се протолкува како симбиоза од двете најважни дискурсивни пракси – теориската и литературната – но и како потврда на фактот дека и јазикот и несвесното структурирано како јазик, се двете големи и моќни сили кои го формираат нашиот авторски субјект. Тие се *она што ни претходи*: без нив, или надвор од нив, јас како писател не ќе можев да се разберам ни самата себеси а камо ли другите, но како теоретичар кој размислува за актуелните интелектуални дилеми, се обидувам да изнајдам начин да го претставам она што е непретставливо, а сум го насетила. Затоа, слушнете ве молам, како само, во врска со овие прашања, размислува една навистина позната (и призната) теоретичарка: „Кога местото на значењето се придвижило од авторот кон текстот и читателот – конечно, и кон севкупниот чин на искачувачкото – најверојатно е дека сме отишле подалеку од формализмот, па дури и подалеку од теоријата на читателскиот одговор *per se*. Можеби сме на добар пат да артикулираме еден *нов теориски модел*, соодветен не само за денешната саморефлексивна умети-

носӣ, їтуку и за нашаӣ, навидум силна, їоӣреба да Ѳ се сӯроӣивсӣавиме на сойсӣвенайа ни крииҷичка марғинализација“. Ова е гласот на Линда Хачион (1996; 153). Зарем нејзиното размислување не ја крепи мојата *дијалошка диеѓеса*? Ќе биде ли навистина нескромно, ако поверувам дека, во одредени случаи, таа би можела, како матрица без сенка, да ги прими и да ги размножува сите оние отпечатоци и траги од вkrstuvanja на нашите заеднички *гласови*, размисли и чувства? Или ќе ја доживее судбината на сомнителен концепт, произведен во работната соба на една екцентрична литературно-теориска самосвест, која посакала уметноста да ја вклопи во својата замисла, која верувала дека теоријата, исто како и литературата, може да се обновува од самата себеси, од сопственото си тело?

Што и да е, тоа е. Толку за тоа.

Ma torture, mon plaisir: Читање. Пишуваше

Бусѝрофедон: времеќто на џолјоделције

Го читам Павиќ. Всушност, го прелистувам, оти моето препрочитување на *Хазарскиот речник* се одвива со прескокнување на хронолошкиот редослед на настаниите. Празнините што ги отвора хоризонталниот прелет по оваа книга-лексикон, сите оние необични маркери, расфрлани низ нејзината композиција, ја тренираат, всушност, мојата перцепција. Го искушуваат степенот на мојата подготвеност да уочам познати митеми.

Дисконтинуираниот начин на читање што го нуди *Речникот* на Павиќ, не соодветствува на вообичаеното, традиционално движење, карактеристично за системот на окото. Свикнато да прелетува по белината на листот следејќи ја онаа *via rupta* – патот што го формирало линеарното феникијско писмо, наречено уште и *бусѝрофедон*, оти лицето на браздите што ги оставил земјоделецот со ралото, кога ги свртувал говедата (Derida: 1976; 372) – визуелната економија на моетооко решава да го напушти „законот на земјоделието“. Како линеарниот карактер на азбучното писмо да ја загубило својата моќ... Дали е сè уште способно да создаде *јазик*?

Има еден – небаре еден! – амбивалентен момент од мноштвото симпатични двосмислености кај Жак Дерида, кој ме тера да се замислам над некои работи. Во неговата *L'écriture et la différence*, во есејот заглавен како „Едмон Жабес и прашањето за книгата“ е забележано следново: „Писмото се пишува себеси, но и си наштетува/се начнува себеси/ во сопственото претставување“ (Дерида: 1998; 100). И вејројатно е така, оти одамна веќе, она што денес се нарекува

тисмо, го носи во себе ризикот на линеарниот модел и не потсетува дека не е способно да ја следи, до крај, дисперзивната сила на нашата мисла. А ние – како од времето на Платон – заспани под раскошот на дрвјата, се будиме изморени и првидно среќни од „разгранетиот“ начин на мислење, уверени дека сме ги вкусиле плодовите од дрвото на сознанието. Но, сега е време тоа да се урне, оти мислата никогаш не била разгранета, ами *ризоматична*³⁰: „Треба да престанеме да веруваме во дрвјата, во корењата и во кореноците. Премногу страдавме заради нив“ (види Луси: 1999; 316), велат францускиот философ Жил Делез (Gilles Deleuze) и неговиот пријател психоаналитичарот Феликс Гатари (Félix Guattari). Но во нечии глави, за жал, сè уште рас-тат дрвја... иако мозокот е повеќе трева³¹ одшто дрво...

Конципиран, значи, токму така: како ризом, како сложувалка, како непрекината коегзистенција на асиметрични линии – ацентричен, нехиерархизиран, со многу влезови и излези, небаре отворен жив организам – *Хазарскиот речник*³² на Милорад Павиќ, овој роман-парадигма е целосен онолку колку што е фрагментарен. И секогаш е различен во зависност од начинот на читањето, зашто, она што денес се случува со писмото, далеку веќе ги надминува потребите на полјоделците. Затоа, на оние кои не се подготвени да го прифатат предизвикот на ризомската епоха, не ќе им помогне ниту клепсидрата за да ги потсети на кое место од текстот треба да го променат начинот на читањето, оти тие својот начин не го менуваат никогаш:

„На ова место лежи читателот кој никогаш нема да ја отвори оваа книга. Тој е, овде, засекогаш мртов“, ме потсетуваат Павиќевите зборови од *Хазарскиот речник*, но подолу веќе ме пресретнува скепсата дека читателот кој навистина би можел да ја исчита нејзината скриена смисла, одамна исчезнал од површината на земјата, дека за поголемиот дел од денешната читателска популација прашањето на фантазијата е исклучиво во надлежност на писателот, и

дека тоа, воопшто, никого и не го засега... Но, мене ме засега...

„Се обидов да го изменам начинот на читањето така што ја зголемив улогата и одговорноста на читателот во создавањето на моите дела – пишува во еден есеј Милорад Павиќ – Да не заборавам: на светов постојат многу повеќе талентирани читатели одшто талентирани писатели... Но, ако сакам да го променам начинот на читањето — ја толкува тој својата логичка стапица од првите страници на книгата — морам да го променам и начинот на пишувањето. Затоа овие редови не треба да ги сфатите исклучиво како разговор за формата на мојот роман, оти во истиот миг, тие се и разговор за неговата содржина“ (Pavić: <http://www.khazars.com/rocetak-i-kraj.html>).

А таа ми открива дека, од сосема разбирливи причини, Павиќ не можел да го сочуван редоследот на абецедникот од Даубманусовиот речник, кој користел три писма и три јазика. „Јасно е – пишува тој во романот за Хазарите – дека во изворникот од 17 век, сите зборови биле поинаку распоредени и дека во зависност од јазикот, во секој од трите речника (еврејскиот, арапскиот и грчкиот), едно исто име се јавувало на различни места, оии во различниот азбуки буквиите не одаат по исцеркот, а книжите не се прелистуваат во исцерката насока... И само оној кој умеет, по вистинскиот ред(ослед), да ги прочита деловите од оваа книга, може одново да го создаде свештот... Но ако реши да ја отвори, нека биде тоа во оние денови кога ќе сејти дека умот и вниманието му досегаат подлабоко од обично, па нека ја чита како што фака ‘огнницата’ – огното ‘прескокница’, болесниот која прескокнува секој втор ден и која тресе само во женските денови од неделата...“ (Pavić: 1991; 18-22; курсивот е мој).

Е па, јас решив – ги напуштам ралото и плугот – ќе ја читам книгата, не според моделот на браздите, ами онака како што сугерира есејот на Павиќ.

Но, што всушност значи „да се чита“?

Нова репорика

Литературната практика укажува на фактот дека за нашите претходници, глаголот „чита“ имал значење кое денес треба навистина внимателно да се изговара, оти кога велиме „јас читам“, ние како да ги наслушуваме, како да ги препознаваме трагите, остатоците или впечаточите од едно „прелетување“ по белината на хартијата, од едно „земање“ кое можеби заслужува да се нарече и *тешкотворување*. Оттаму, читача „денотира агресивно учество, едно активно присвојување на Другиот“, заклучува Јулија Крстева (1969; 120), а јас добивам желба да ја надополнам со сфаќањето на Жак Дерида, за кого читањето беше „најпрвичната кражба“.

Чудесниот Ролан Барт разликува два режима на читање: првиот ја артикулира приказната прелетувајќи³³ преку неа, без да ги спознае јазичните игри; вториот – едноставно му се „прикачува“ на текстот, трпеливо освојувајќи го и барајќи ја, во секоја негова точка, разгранетата знаковност, онаа која избива *во јазикот*, не во приказната, онаа која надоаѓа и исчезнува низ пукнатинките – како светкавоста на кожата меѓу двета шева на облеката – како „меѓупросторот на насладата“ кој настанува во сеопфатноста на јазиците, *во исказувањето*, не во низата искази. Ова појавување-исчезнување за кое расправа *Задоволството во текстот*, оваа „еротика меѓу два шева“, за Барт е само agent provocateur, manipulateur, кој ја иронизира играта меѓу исказувањето и контекстот. И тогаш кога почнуваме да се внесуваме и да уживаме во играта на насладата, стариот библиски мит – оној за збрката на јазиците – не го чувствувааме како проклетство, оти задоволството произлезено од самиот текст, од „заедничкото живеалиште на јазиците *кои работат еден покрај друг*“, не уверува дека текстот е, всушност, само „среќен Вавилон“ (Bart: 1975; 4). И во право е Барт: не смееме „лакомо да јадеме, да голтаме, туку да брсниме, внимателно да соголуваме“³⁴, да го откриваме безделништвото на старите читања“ (1975; 16).

Имам чувство дека вакви и слични психосоматски гледишта, одиграле пресудно влијание во создавањето на она што денес се подразбира под терминот *нова репорика на читачкото*³⁵. Нејзината стратегија ги има предвид сите постоечки инскрипции (имплицитни и експлицитни), сите впишани и навестени „упатства за читање“ што може да ги содржи некој текст. Тие отвораат двојна перспектива: додека едната го ограничува полето на читателовата фантазија, другата го поттикнува кон толкувањето на текстовниот материјал.

Индикативен во оваа смисла ми се чини повикот на Умберто Еко³⁶, оној за „прошетките“ низ „фиктивните шуми“: „низ шумата – вели Еко – можете да шетате на два начина. Првиот е да користите една или повеќе (...) патеки. Вториот е да се обидете да ја запознаете шумата и да откриете зошто некои патеки се достапни, а некои не се. Слично на ова, постојат и два начина да се движите низ *прозниот текст*..., оши твој е мрзелива машина која очекува значајна соработка од читачкото“.

(Eco: www.mostovi.co.yu/arhiva/96/104)

Но прашање е сега, дали сме навистина подгответи текстот да го читаме повеќепати – што „во случајот на некој приказни значи безбројпати“ – за да ги реконструираме настаните кои авторот наводно ги загубил, не за да го разбереме фактот како раскажувачот ги загубил тие настани, ами како авторот не навел нас како читатели да ги загубиме. Но, иако во контекст на глобалната литературана историја, оваа постапка не претставува некаква новост, се добива впечаток дека, ниеден писател во рамките на јужнословенските литератури, не му посветил толку внимание на својот читател како што го сторил тоа Милорад Павиќ. Дури му дал и упатства како да ја дешифрира текстуалната енigmа на својот „лексикон“.

„Наспроти сите тешкотии – вели авторот на *Хазарскиот речник*, свесен за комплексната структура на својот роман – оваа книга може да се чита на безброј начини... Таа има одредници, конкордандси и фусноти какви што имаат

светите книги или крстозборите, и сите имиња или поими одвде, коишто се обележани со мал знак за крст, полумесечина и Давидова звезда... треба да се побараат во соодветниот речник... како би можеле да се добијат прецизни известувања за нив. Поточно, зборовите обележани со знакот: „†“ – треба да се бараат во *Првенаꙗта книꙗ* на овој речник (христијанските извори за хазарското прашање); оние со знакот „Ҫ“ – треба да се бараат во *Зеленайꙗ*... (исламските извори...); а оние обележани со знакот „✡“ – во *Жолтайꙗ*... (еврејските извори за хазарското прашање)... Така, читателот ќе може книгата да ја користи онака како што смета дека е најдобро... Таа може да се прелистува од лево на десно, или од десно на лево... може да се чита и диагонално... Корисникот не треба да биде обесхрабрен од овие прецизни упатства. Тој со мирна душа може да ги прескокне сите воведни напомени и да чита како што јаде: читајќи може десното око да го користи како вилушка, левото како нож фрлајќи ги коските зад себе. И тоа би било доволно. Впрочем, може да му се случи и да заталка... меѓу зборовите на оваа книга... Во тој случај, не му преостанува ништо друго, освен да тргне од средината на која било страница скршињувајќи од сопствената патека. Тогаш, ќе мора да се движи од знак до знак, како низ шума³⁷ ориентирајќи се со помошта на сvezдите, месечината и крстот... И никаква хронологија нема да биде почитувана... секој читател, како во играта со домино или карти, ќе мора самиот да си ја состави својата книга добивајќи од овој речник онолку колку што во него вложил... Останатото – за останатите“ (Pavić: 1991; 20-22).

Но дозволете ми, во оваа насока, да укажам на едно необично гледиште. Говорејќи за *несвесното* – втората моќна сила, структуирана на сличен начин како и јазикот – австралискиот литературен теоретичар Најал Луси (Naill Lucy) ја истакнал контроверзната изјава на англискиот преведувач Џејмс Стречи (James Strachey), кој на еден психоаналитички собир, nonшалантно го пласирал следново сознание: „читањето – рекол – во основа е една копрофагична

тенденција“. Својата контроверзна констатација побрзal да ја појасни вака: „авторот ги излачува своите мисли и ги отетворува во печатена книга; читателот ги презема и откаќо ќе ги соцвака (буквално), ги инкорпорира во себе. Можеби најочигледен доказ за овие *несвесени процеси на организациско читање* се *весници*, кои станале придружна појава во ширењето на писменоста кај пониските општествени слоеви“ (Луси: 1999; 24). Но, иако неговото размислување создава амбивалентна претстава за читањето како „процес“, не сум склона да го отфрлам ова становиште, оти, ако се сеќавате, на едно слично „голтање“, „лакомо јадење“ на означителите нè повикуваше и Јулка Крстева во *Мокиите на ужасот* (1989; 51-52). Но, токму поради следниве редови кои појаснуваат дека „никој веќе не може да смета како навистина појадувал, ако на неговата маса, покрај тостот и кафе-то, не се најде и по некој примерок од *споменайто*“ (Луси: 1999; 25), се прашувам: зарем повикот за јадење на означителите не значи „цвакање“ на писмото, „голтање“ на тутите стилови кое покажува дека ние, како читатели, одамна веќе не сме Едно и Цело?

Лесно прифаќам дека „споменатото“ од цитатот на Стречи е структурирано во јазикот и дека токму тој е условот за постоењето на *сїварносїта* како *шексїуална проекција* која, понекогаш, навистина ме доведува во искушение и сопствениот живот да си го обликувам според познати наративни обрасци. Зато, веројатно, и одбивам прашањето за „извornоста“ на раскажувачката проза, да го ставам под сомневање, но ако културниот багаж на мојата читателска тенденција – или, ако допуштите, компетенција – навистина зависи од нормите што ги поставил цивилизацискиот код на мојата епоха, посакувам застарената херменевтичка тријада – *subtilitas comprehendendi* (разбирање), *subtilitas explicandi* (објаснување) и *subtilitas applicandi* (примена) – да ја надополнам со сфаќањето за *средбайќа* меѓу *чийштето* и *шексштето*. Затоа, никако не можам да прифатам дека постои едноставно или обично, таканаречено „просто“ читање на напишаното – можам

дuri да се согласам дека постои алчно или лудо читање, онака како што го дефинираше Ролан Барт: значи, не „расстроено“ туку „лудо“, способно да ја забележи многустраницата истовременост на значењата, на гледните точки, на структурите – но никако „просто“, оти во секое читање има *апликација*, така што, „*оној кој чийта* некаков текст и самиот е, во една подразбрана смисла, *во него*. *Тој му претполога на шексийот кој го разбира*“ (Gadamer: 1978; 374; курсивот е мой).

Langue d'oeil

Вистина, по сиве овие исцрпни инструкции за читањето, не можам да очекувам дека некој би прифатил да биде само пасивен, а не и активен чинител во процесот кој освен рецепцијата на текстовите, го подразбира и нивното *дискурсивно производство*. На тоа укажав уште на почетокот од оваа студија, со групниот расказ на Eco & frends, но сега сакам да потсетам на оние *интегративни шексијални искустви* што како електронска кореспонденција незапирливо се одвиваат на сè популарниот интернет³⁸.

Се чини дека, независно од историската улога – „чувар на колективната меморија“ – линеарниот карактер на писмото е осуден на постепено исчезнување. Како да е принуден да отстапи пред брзиот и агресивен развој на новите технологии: како писмото да е притиснато од автоматскиот отпечаток својствен за диктафонските апарати, или од линковите во дигиталните (информатички) системи. Но, наспроти сета модернизација на нашето време не смееме да заборавиме дека историјата на писмото е формирана „врз историјата на грамата, како авантура меѓу односот на лицето (окото) и раката“, нè потсетува Дерида (1976; 118), но, исто така, не смееме да го занемариме и фактот дека модерните технологии не го спречуваат, тие само го овозможуваат нашето враќање кон претходниот повеќедимензионален стадиум на мислата.

Ќе го појаснам ова со едно интересно сознание кое го стекнав проучувајќи го овој феномен. Постои еден занимлив момент на кој се повикуваат познавачите на *Талмудот*. Имено, тие укажуваат дека древниот еврејски текст е отпечатен на необичен начин: во средината е сместен библискиот, а околу него се распоредени интерпретациите и коментарите на учените луѓе од минатото и сегашноста. Денешнава постмодерна терминологија нив ги препознава како *лексии* бидејќи содржат упатства не само за изворниот текст, туку и за неговите дополненија, за сите наредни и идни толкувања на Талмудот. Збирката од лексии е постојано отворена, не само како уривање на митот за линеарниот карактер на писмото, ами и како потврда на смислата на *хипертекстуалноста*.

Оттаму, веројатно, и идејата дека ако сме решиле поинаку да пишуваме, мораме да научиме и поинаку да читаме – да го видиме она што останало запишано меѓу редовите на книгите, небаре *нов начин за исчишување на йисмојто на иднината*. Тоа е уште еден доказ дека, ако сакаме да ја спасиме уметноста од четириилјадагодишната старост на линеарното писмо, треба да го напуштиме, или барем да го раслоиме оној линеарен (епски) начин на мислење кој со векови е модел за потиснување на повеќе-димензионалното (дифузно, нелинеарно) симболичко расудување. Само така ќе можеме од оние кои читаат да станеме *оние кои џишиваат*, оти начинот на читањето секогаш го одредувал начинот на пишувањето.

Се чини дека феноменот „назадување на раката“ (Derida: 1976; 118), веќе го доживува своето „ново ослободување“, а онаа Нечујна Голема Буква (за неа говорев во вториот дел од книгата), станува доволно видлива во намерата да востанови нов јазик – *langue d'oeil – јазик на окото* (Derida: 1997; 27).

Би сакала сега, во контекст на овој изместен вовед, да се задржам на веќе споменатиот *моќив на клейсионирања*.

Го сретнав во прелиминарните напомени на романот чии страници ја проследуваат историјата на оригиналното издание на *Хазарскиот речник*. Имено, во 1691 година, издавачот Јоанес Даубманус (така барем пишува Павиќ), го печати речникот кој доживува необична судбина: меѓу петстоте примероци постои еден отровен, заклучен со позлатено резе, и еден контролен примерок со сребрено резе кој, доколку се чита напоредно со првиот, ја открива страницата на која би можела да настапи смртта. Инквизицијата ги уништила сите примероци, но останал само отровниот кој се нашол кај една пруска фамилија од 18 век. Минувале децении а тој останувал недопрен на полицата за книги, од каде секоја вечер допирал необичен шум. „Некои белешки од тоа време – пишува авторот – велат дека во Даубманусовиот лексикон бил вграден песочен часовник, направен од некојси Нехама.. кој можел, истовремено, да зборува и да пишува... Клепсидрата што ја вградил во кориците на таа книга била невидлива, но за време на читањето, во целосна тишина, можноло да се наслуша како песокта истекува. Кога ќе престанело течењето, книгата требало да се преврти и да се продолжи со читање по обраќниот редослед... Така се откривала нејзината таинствена смисла“ (Pavić: 1991; 16; курсивот е мој).

Се прашувам дали мотивот на клепсидрата ја сугерира историјата на полифоничното дифузно писмо? Дали е тоа првиот услов за крајот на книгата, воопшто? Се разбира дека не, оти поимите кои ја менуваат и дроградуваат улогата на писмото и неговото *τεχνη*, само ја разнишуват економијата на класичното логоцентрично искуство и не прават поклоници на еден дезорганизиран простор на читање. Поттикнати од Жил Делез (Gilles Deleuze) ние се претвораме во „схизофренични“ организми – доволно луди да ги вкрстиме своите погледи кон серијата означители и да го дисковалификуваме миметичкиот концепт на пишување, но доволно умни да не заборавиме дека нашата цивилизација е сепак, цивилизација на пишуваниот збор. Вистина, денес постојат многу пософистицирани и покомплексни средства

и техники од Гутенберговата галаксија, чиј линеарен модел на мислење, воведен со помош на печатарската преса, е притиснат од овој ризоматичен медиум (електронскиот – медиумот на сметачките машини). Но, иако нашата цивилизација е на добар пат да стане slikovno ориентирана³⁹, не треба да заборавиме дека сметачот е, пред сè, азбучен инструмент: „по неговиот еcran се движат зборови, редови и за некој воопшто да може да користи сметач, мора да биде способен да чита и да пишува – резонира Еко – Луѓето коишто ја минуваат ноќта во водење бескрајни интернет разговори, во принцип работат со зборови... *Комјутиерскиот еcran е идеална книѓа...*“

(Eko: www.blesok.com.mk/index/en/16en.html).

Но, што се случува со гестовите и допирите, со бакнежите и прегратките во тој виртуелен свет на љубопитства, се прашува Михаил Епштејн (Михаил Эпштейн)⁴⁰ и одговара: „Она што некогаш се нарекуваше љубов на прв поглед и до последен здив, сега значи: љубов од првиот прочитан до последниот найшен збор. Сите оние свети тајни на плотта се претвораат во сакрамент(ален) состав од букви и фрази...“. За денешниот човек не важи она – тој е како „шушкање на перце по хартија“, оти и без перце и без хартија, само со молчливото притискање на тастатурата, преоѓаме „од другата страна на екранот, од онаа страна на вистината и на лагата“ (1998; 109). Така е. Деридиното „да бидеш – значи да-бидеш-во-книгата“, добива малку измествена, но надополнувачка логика во Епштјновата максима: „да бидеш (во тој виртуелен свет) значи – да пиствуваш...“. Затоа, денес, на пишувањето и на животот гледаме како на *игра*. Тоа е инсеминација: семè и семе; „вкрстување“ кое создава нова категорија – ја создава *мемесајда*⁴¹ која освен подражавањето карактеристично за традиционалната мимеса, го подразбира и умножувањето карактеристично за генетиката. Зарем тоа не покажува дека *текстуализацијата* е, сепак, основниот услов за влегување во електронскиот свет, во неговиот киберпростор кој е сосема литерарен – од центарот до периферијата – кој ги подотворил

своите граници кон еден своевиден *иантиекситуализам*, во кој може да учествува секој што ќе посака?

Станува ли збор за некакво ново, „фолклорно“ творештво?

Хиперавторство

Јасно е: модерните времиња неповратно веќе го доведоа во прашање нашиот статус на читатели и писатели. Како читањето на литературните дела и нивното пишување да станаа израз на прикриената желба да се соочиме со смртта – со сопственото исчезнување и со судбината на нашето писмо, кое полека но сигурно се претвора во псевдоним за сите нас. Тоа ја покажува економијата на нашиот идентитет⁴² и допушта да прифатиме дека секогаш постои некој вишок (некое „хипер“) означители во еден означенник, дека во создавањето на текстот никогаш не е присутен само еден, туку мноштво субјекти, кои во една наддетерминирачка смисла на зборот, би можеле да ги стават и своите виртуелни потписи⁴³. Дали сме веќе на линијата на она што рускиот теоретичар Михаил Бахтин го нарече *трансгредиенција*?

Ќе го сочувам за подоцна одговорот на ова прашање, но во моментов сакам да напоменам дека сознанијата на новите дисконтинуирани и релативизирани начини на пишување, не само што му ја одзедоа автономијата на авторот и ја разнишаа индивидуалната власт над неговото дело, туку станаа фундамент за теориите кои заговараат *хиперомија на субјектиот*. Така, по аналогија на терминот „хипертекст“ е создаден терминот „хиперавторство“. Но, што значи тоа за современата литературна теорија?

Настојувајќи историјата на мислата да ја ослободи од робувањето на трансцендентноста, Мишел Фуко одби да го сврзе дискурсот со субјективноста, оти, според него, мислата треба да се анализира во еден дисkontинуитет, во една бесконечност која не признава никакваteleологија. Се

разбира тоа не значи дека *субјектиот* треба да се отстрани од анализата на дискурсивните практики, туку напротив, да се согледа во сета негова *расирснайосот*, во една дисперзивност која ниту еден претходен хоризонт не би можел да ја затвори. Заправо, да му се допушти на дискурсот да се реализира во една *безименосот* на која „ниту една *трансцендентнална констишијација* не би можела да ѝ наметне форма на субјект; ...да се ослободи од секаков трансцендентален нарцизам“ (Фуко: 1998; 217). Значи ли ова дека идејата за традиционалното центристичко авторство треба да се разлее во мноштво „виртуелни“ авторства кои нема да реферираат на некакво индивидуално, туку на едно *транспersonално* или, подобро кажано, „трансбиолошко“⁴⁴ искуство?

Сакам да потсетам дека, откако беше пласирано во 60-те и 70-те години на 20 век, прашањето за *смртната на авторот* во ниеден миг не престана да ја провоцира теориската јавност и да ја отвора идејата за сопственото воскресение. Секако, не во телата на смртните индивидуи, туку во иреалната претстава за *хиперавторситетот*, како резултат на творечката интерференција меѓу моќни субјекти (сетете се само на Еко и пријателите). Таа интерференција претпоставува нов вид автентичност, чиј императив е содржан во следнава сентенција: „создади го авторот кој ќе може да те создаде тебе“. Од тој аспект, авторствата веќе не би можеле да ги наречеме лични, ниту над-лични, ами *меѓуличнос(ти)ни* категории кои го доведуваат во прашање биолошкото и биографското потекло на *трагација*. Се разбира, многу поважен е односот *меѓу* трагите, одошто нивниот извор; „битна е значи *конфигурацијата на автортавото, виртуелното иоле на авторизацијата*, а не 'бионосителот' на единственото авторство“, би рекол Епштејн (1998; 121). Веќе не може да се говори за некаква единственствена или единствена генеалогија на текстот – тоа е, речиси невозможно – оти текстот не потекнува од еден единствен извор, туку од мноштво источници. Така, кризата на традиционалното ав-

торство прерасна во една нова, необична и *надлична конфигурација* на литературно искуство⁴⁵.

Но, што значи ова? Може ли да се претпостави веќе дека е создена нова наука, една нова историја на мислењето видена како историја на текстовите, како културно заснована историја на развојот? И каде е тута теоријата на *интегрсубјективноста*? Каде се теориите за *дијалогизмот* и *интегрексијуалноста*? Зарем патот до нив не беше отворениот пат на интуицијата?

Едно е сигурно: хетерогената перспектива за која се залага денешната наука, далеку веќе ја надминува праволиниската историја на писмото.

Да го провериме тоа.

Хипертекст

Создаден како дијаграм, *Речникот* на Милорад Павиќ не признава доминанта. Неговото значење варира: се чини дури и неодгатливо – можеби поради начинот на кој сме обучени да читаме и да мислим – оти секоја негова точка може да се поврзе со која било друга и да го развие својот потенцијал. Сетоа тоа потсетува на еден голем *хипертекст* кој, уривајќи го првидот на праволиниското читање, овозможува нов вид пишување, ослободено од лажната претенциозност на омегениот тоталитет. Затоа *Хазарскиот речник* го доживувам како *мултидимензионална мрежа* чија наративна хипертекстуална „структурата“ функционира во рамките на едно поопшто подрачје кое е надвор од нејзината контрола. Склона сум да го препознаам во него оној *номадски* начин на мислење, за кој заборуваа Делез и Гатари, онаа ризоматика која ме потсетува дека сме навлезени, длабоко веќе, во третата ера на писменоста, во ерата на хипертекстуалните CD-ROM-ови, благодарение на кои непречено пловиме низ светот на информациите. И како што вели Американецот Дејвид Колб (David Kolb), се работи, всушност, за една своевидна себе-

претстапувачка сложеност, која покажува дека хипертекстот⁴⁶ е многу повеќе од „каприциозно пишување фусности“, дека е еден специфичен, неформален но суптилен медиум, „цврсто врзан за прекумерноста, за мултилинеарноста и за истражувањето долж повеќе патеки, а не за централизираното значење“.

(Fenti: www.blesok.com.mk/tekst.asp?lang=mac&tekst=391).

За да можете полесно да ги примите овие искази, ќе ве потсетам дека од времето на Меклуановата (Marshall McLuhan) Галаксија, концептот на писменоста опфаќаше мноштво медиуми. Но, ако тогаш клучот се бараше во спротиставеноста меѓу пишуваната (графичката) и визуелната комуникација, денес тој се препознава во нивната заемна поврзаност. Тоа ме уверува дека наспроти линеарниот карактер на писмото, полидимензионалниот простор на хипертекстовите што го нудат некои дела од областа на уметничката литература, нема да ја пропушти шансата да ги пробие границите и да ја реализира плуралноста на дискурсите.

Францускиот семиотичар Ролан Барт настојуваше да објасни дека идеален текст е оној кој е изграден од различни текстуални блокови, поврзани во мрежа, *не во структура* (го подвлекувам тоа!), со мноштво канали и патеки. Таквиот текст нема почеток. Не е ни ограничен, реверзилен⁴⁷ е. Кодот му е заснован во бескрајноста на јазиковот; се протега до таму до каде што ни досега окото. Тој не е толку литературен жанр, колку постапка – техника која се однесува на природата на читањето. Хипертекстот, всушност, е своевиден маркер кој содржи една интерактивна компонента. Таа ја спроведува Бартовата утопија за *шишувањето-ослободено-од-доминацијата-на-авторот* како фиксен извор на значења. Читателот сега добива шанса слободно да се движи низ просторот на текстот, да го преиспишува, да го ре-аранжира, да се преобразува од консумент во произведувач на значењето. Сега и тој и авторот се во непосреден контакт со магијата на означуваочот, со магијата на самото пишување.

„Би рекол дека сме на крајот од еден начин на читање – пишува Милорад Павиќ во есејот под наслов „Почетокот и крајот на романот“ – Не е само романот во криза, туку и нашиот начин на читање. Романот-едносмерна-улица е во криза. Во криза е и неговиот графички вид. ... Но компјутерската книжевност нè учи дека *романот може да се однесува како што се однесува и нашиота мисла* *простирајќи се во сите насоки... иницијативно*“ (Pavić: www.khazar.com/pocetak-i-kraj.html). Затоа во дводимензионалниот простор на книгата, некои нарации создаваат впечаток на полидимензионалност со која се напушта конвенционалното читање (линеарното движење низ текстот) и се прифаќа илузията дека не постојат паралелни светови, дека сè е преплетено, дека сите ние живееме во еден нелинеарен свет. Еве што вели еден од ликовите на *Хазарскиот речник*: „Кога човек би тргнал побрзо и би зафатил подлабоко и пошироко, би видел дека сета вечност се остварува одеднаш, на огромен простор. Времето кое во еден град истекува, во некој друг тукушто почнува, така што човек може, меѓу два града да патува низ времето напред и назад... Не само индивидуалните животи, ами сите идни и минати времиња... се тута, распарчени на малечки залачиња и разделени меѓу луѓето и нивните соништа“ (Pavić: 1991; 277-278).

Да. Не се пишуваат веќе романи по принципот линеарна нарација. Повеќе од кога и да е, на читателот му се остава избор: товарот на одговорноста за реконструкцијата на текстот паѓа врз неговите плеки – „како кога некој би рекол ‘eve mapa, местата се јасно означени, сега каде би сакал да одиш?’ – резонира Чарл Ис (Charles Ess) и додава – Некогашното специфично текстуално искуство кое претставуваше само обиколка со автобус, сега се претвора во *осаменичко автобосостојирање со ранец на грбот*. Оди каде што сакаш, прави што сакаш. Ќе го добиеш тоа што самиот ќе го внесеш во своето искуство, во својот ум, во своето ‘патување’“.

(Is: www.blesok.com.mk/tekst.asp?lang=mac&tekst=390).

Анализирајќи ја улогата на контекстот и кибернетичката улога на медиумите како парапростори, својствени за нашево електронско време кое далеку веќе ја надминува пораката што ја пренесува⁴⁸, Михаил Епштејн⁴⁹ извлекува еден интересен заклучок. Неговото размислување се движи во насока на идејата дека од таа медиумска промена резултира една цитатно-пародичната стилистика која станала доминантна одлика на денешнава постмодерна литература и која може да се сублимира во следниве редови: „Наводници-канци растат од телото на зборовите, како орудија за самоодбрана“. Тие како да сакаат да кажат „тоа не сум јас, тоа како да сум ‘јас’“ (Епштејн: 1998; 113). Ова „јас“ во наводници добива значаен простор во четвртиот дел од мојата студија, но овде сакам да истакнам и други важни нешта. Најпрвин, ќе ве потсетам дека наспроти сите постоечки хипертекстуални поетики, единствениот апарат кој дозволуваше создавање бескрајни текстови, постои веќе со милениуми и се вика азбука. Денес тој апарат создава *отворени дела* во кои окружувачкиот и флуиден дискурс наоѓа топло прибежиште. Затоа, нема да си дозволам грешка типична за некои неодговорни и бескрупулозни деконструктивисти. Ќе го прифатам линеарниот карактер на писмото, но ќе подлечам дека иако „текстуалниот хипертекст е завршен и ограничен“ (Eko: www.blesok.com.mk/index/en/16en.html), тој е, сепак, отворен за безбройни и оригинални препрочитувања, оти писмото е афористично: ниедна логика, дури ни онаа, хипертекстуалната, не може да допре до генијалноста на неговите *подразбрани молчења*, кои не допуштаат редукција од страна на писмото и тоа поради фактот што се тие „неговата синевина/небесниот простор на писмото, неговата воздишка“ (Дерида: 1998; 107).

Ете зошто писмото не значи смрт за човечката меморија, како што тврдеше некогаш Платон. Тоа е вечен поттик за мислење, стимулација за помнење на разликите, на трагите од оние неприсутни (а сеприсутни) значења кои го исполнуваат артикулираниот јазик. Оттаму и идејата за

тотален читател, или како што велеше Ролан Барт, за оној „сосема умножен, *пара^трамайчен* читател... кој допушта да се насети она кое може да се нарече Парадокс на читателот..., оти да се чита значи, пред сè, да се *декодира*... Акумулирајќи го тоа декодирање... читателот станува заробен во еден дијалектички пресврт: на крајот излегува дека тој, всушност, не декодира туку дека *надкодира*; дека не дешифрира, туку дека *произведува*, дека трупа јазици, дека им допушта, без крај и замор, да минуваат низ него. На крајот, самиот тој се претвора во едно такво *минување*“ (Bart: 6/1988; 119), во една авантура која ја почитува вечната притаена желба за пишување. Тоа ми дава право да кажам дека, полека но сигурно, пишувањето се претворило во пракса на текстуално калемење, дека текстовите денес треба да се читаат единствено како *реинскрипции* на тие калеми, на тие израстоци, на тие стебла без корен, „хиbridни во својот нерешлив карактер, атописки, далеку од сите закони и категории, ‘вонбрачни’... талкачки, надвор од сè и внатре во сè...“ (Aćin: 1978; 86).

Дисеминација

Да пишуваш значи да се оддалечуваш, велеше Дерида, „да се изгубиш далеку од својот јазик, да го ослободиш од сопствената закрила, или да го напуштиш... Да го оставиш зборот... да проговори сосема сам, нешто коешто може да се случи *само во най-шано^то*... кое ме тера да суштествувам давајќи ми име... Но, не е доволно само да бидеш напишан... Треба и да пишуваш... ‘Без *найшишано^то* од мене, јас сум *лоанонимен* од развеаниот чаршав. Пойрозрачен од стаплото на *прозорецот*’“, рекол Едмон Жабес (Дерида: 1998; 106-107).

Се чини дека моите писатели буквально да го сфастиле тоа. Нивните пишувања се чин на *осеменување*. Павиќ, на пример, како постојано да ја провлекува идејата за продолжување на животот на едно исчезнато племе, про-

должување кое не може да значи ништо друго освен сигурен заборав од смртта. Зарем тоа не остава впечаток дека во процесот на неговото (но и на секое друго) пишување можат да се мешаат онтологијата и граматиката – „онаа граматика во која сè уште се впишуваат сите поместувања на мртвата синтакса, сите агресии на зборот наспроти јазикот...“ (Дерида: 1998; 117)? Веројатно од тие причини, писмото никогаш и не можело да биде идентично на својот автор. Затоа станало отворено; небаре се нуди за поткраднување и не следејќи ја никогаш траекторијата од еден до друг субјект, се распрснува (се дисеминира), се разгранува во мрежа од субјекти и чудни патишта. И секогаш ја пронаоѓа својот *примерен чийтайел* обдарен со енциклопедиско знаење, поттикнато од една „идеална несоница“, знаење со кое ги открива алузиите и семантичките врски, со кое врши осеменување, опршување, оплодување на писмото и ја спроведува дисеминацијата на текстуалните значења.

И кога сум веќе кај овој феномен кој е во тесна врска со прашањето за пан-текстуалноста, ценам дека ќе биде интересно ако се задржам на идејата што ја добил бугарскиот писател Георги Господинов. Пишувајќи го својот *Природен роман*⁵⁰, тој го искористил мотивот на античкиот философ Анаксагора, оној за *ханс^термиумот* – подоцна од Аристотела наречен *хомеомерија* – според кој секој конкретен предмет е составен од нему слични честички. Мотивот добил слика и прилика во наративната идеја на овој необично талентиран бугарски писател, за роман изграден само од почетоци, од безбројни честички кои како праматерии влегуваат во неограничен број комбинации. Тоа само ја потврдува тезата дека *никој никогаш не може да поседува сопствена приказна*. Еве како изгледа тоа во третото поглавје од неговата книга:

Тие лебдат во празнината, оии штоа постоио; и кола ќе се сиојат меѓусебно предизвикуваат насстанување, а кола ќе се разделат – гибел Демокрит (според Аристотел)

„Флобер мечтаеше да напише книга за празнината – вели јунакот на Господиновиот роман – книга без видлива фабула, ‘која се крепи самата себеси, од внатрешната сила на својот стил, онака како што земјата се одржува во воздухот без било каква потпора’. Базирајќи се врз случајни помнења, Пруст речиси успеа да ја оствари својата желба. Но, дури и тој не можел да се спаси од искушението да фабулизира. А нескромноста на мојата желба, се потпираше врз идејата да напишам роман изграден само од почетоци. Роман кој постојано ќе тргнува, кој ќе ветува, кој ќе стигнува до седумнаесеттата страница и повторно ќе отпочнува. Идејата... ја пронајдов во античката философија, кaj онаа натур-философска тројка – Емпедокле, Анаксагора, Демокрит... Но, најблизок до замислата на мојот роман беше Анаксагора... А штом тој тврдеше дека секој конкретен предмет е составен од нему слични честички, тогаш зошто и романот да не може да биде изграден само од почетоци. Така, решив да се обидам со романите кои веќе станаа класика. Би можел, признавајќи му го уделот на Демокрит, да ги наречам и атоми, да создадам, на пример, еден атоми(сти)чен роман, составен од почетоци кои лебдат во празнината. Мојот прв обид изгледаше вака... Издвоени, почетоците добиваа свој сопствен живот и со помош на необичните меѓутекстовни привлекувања и спротивности, се составуваат... се слеваа едни во други и се придвижуваат меѓусебно, слично на секвенците од некоја филмска лента преминувајќи во заедничка кинетика, во една сосема нова приказна која ги мешаше ликовите и настаните. Така, Селинцеровиот почеток, оној кој се згрозуваше од почетоците во стилот на *Дејвид Койерфилд*, полека преминуваше во Дикенсовиот. По него, студено се претставуваше првата реченица од *Авантуријте на Артур Гордон Пим*... Потаму, без потреси, *Бај Ганьо* раскажуваше приказна за Винету, а куртоазниот француски почеток од приемот на *Војна и мир* весело преминуваше во... една попладневна гозба... во куќата на Петко Славејков... Од прилика, овде, романот решаваше да ја спои фамилијата Облонски со онаа

на чорбаци Марко, и, притоа, ни најмалку да не се вознемири (а зошто, кога првата е руска, втората – русофилска)... Значи, светот беше единствен... Почетоците беа тука, комбинациите безброј... Првите поглавја на обезглагавените романи, небаре панспермиуми, змијулесто се движеа во празнината и предизвикуваа настанување. Така ли е Анаксагора?...“ (Господинов: 2001; 18-22).

Така е господине Господинов. Но, не е случајно и уверувањето на Умберто Еко дека секој добар читател може да биде и добар писател; читачел – кој е подготвен, во секој миг, да излезе од беспаќата на едната и да влезе во другата шума размислувајќи притоа за „бескрајните шуми на универзалната култура и за интертекстуалноста, воопшто“ (Eco: www.mostovi.co.yu/archiva/96/104); писачел – кој ќе го пропресе светот, кој ќе поставува посредни прашања чии одговори немаат крај, оти во нив, сите ние ја внесуваме сопствената историја, сопствениот јазик, сопствената слобода која се менува постојано и која не потсетува дека меѓу текстовите и прогресијата на нивните пресоздавања, зјае хијатусот на субјективната ни волја. Но, не се сите текстови способни да создадат примерни читатели: способни се само оние, кои се изградени како комбинација од *криптичко читачење и креативно пишување*. Нешто како *комбинација од текстот и коментариите за него*. Еве го повторно Господинов:

„Последниве месеци се обидувам да направам нешто што до сега не сум смеел... Да влезам во самата кошница, таму каде што зборовите се максимално концентрирани, каде што врие од нив. Не знам како поедноставно да кажам, но накусо – продирам во текстот. Да, влегувам во книгите... Сфаќам дека токму во нив – но не во сите, само во романите, и не во сите романи, само во одбраните... – се кријат зборови-матици спремни да полетаат и да го изројат она што не можам да го именувам... Има веќе неколку денови како ги проучувам романите што ги издвоив како посебно опасни. Сè уште не брзам да влезам во нив. Морам добро да се подгответ, како пчеларот кој сака да ја отвора

кошницата а притоа пчелите да не го сетат... Исто е и со романите. И уште потешко, оти *мое^то ѹело е одвшино*. *Морам, значи да излезам од него и гол како збор, да се вовлечам меѓу нив. Збор меѓу зборовите...* Ги барам ду^йките во *штекстот* низ кои би можел да се *їпроврам*... текстот е сè уште цврст, синтаксата набрекната, лесно ќе видам откриен... Ми останува надежта... Мојата мисија продолжува. Заправо, таа штотуку почнува. Тргнувам“ (Господинов: 2001; 105-107).

Но, што ако текстовите „прикриваат едно подревно или помладо писмо, сосем различно по возраст од книгата, од граматиката“, што ако во себе кријат едно, сè уште *нейрочи^тано ѹисмо*, се прашува Дерида (1998; 116). Токму тоа – *сè-уишите-нейрочи^тано* – е, всушност, она *шаргра-матичко* писмо за кое зборуваше и Јулка Крстева во *Семиотик*: „литературниот текст – велеше таа – е едно пишувanje-пресадување (дејствување или негирање) на некој друг текст(ови). При овој начин на пишуванаје, во читањето на претходниот или сегашниот литературен корпус, авторот живее во приказната, а општеството се испишува во текстот“ (Kristeva: 1969; 120).

Така текстот прераснува во систем од сложени врски, во *шабуларен* – барем така го описа Крстева кога го нарече *циркулира* од *шаргратички мрежи* – (а не линеарен!) модел кој продуцира *динамичка ѹисменос^т*. Терминот *мрежа*, велеше таа, сугерира плуривалентен однос, претставува „движечка 'грама' (што ќе рече *шаргра*) која не изразува само една смисла“ (1969; 123). Но, иако е позната уште од времето на Сосир, параграматикалноста денес имплицира литературен текст виден како *удвоеност* – како *шишуванаје-чи^тање* кое не е ниту хоризонтално, ниту вертикално, туку просторно – едно *о^траспорување* (спатиалисатион), поради кое „во двете димензии на писмото (едната ја формираат Субјект и Реципиент; другата, Субјект на исказувањето и Субјект на исказаното), се додава трета, онаа на 'шум^ти^т' *штекст*“, појаснува Крстева и дополнува, „во дијалогизмот на

параграмите, законите на граматиката, синтаксата и семантиката (кои се закони на логиката 0-1, значи на Аристотеловската, научната или теолошката) стануваат трансгресивни...“ (Kristeva: 1969; 122). А тоа не значи ништо друго освен копнеж по соговорници на кои, како резултат на „коегзистенцијата меѓу монолошкиот дискурс и дискурсот уништувач на тој монологизам“, им се нуди *амбивален^тноста на ѹисмо^т*.

Parole-soufflée

Морам да истакнам – иако е можеби сосема јасно – дека во процесот на рецепцијата посредува една здрава дијалошка логика. Ако е вистина „здрава“ тогаш таа без проблем ќе го следи принципот на *отворена структура* и на недовршена интерпретација што потврдува дека станува збор за *дело во движење*; оворено, плуривокно; дело кое воспоставува нов тип однос меѓу авторот и публиката, дело кое перманентно се исполнува со „*прираст* на информацији“ (Eko: 1965; 87). Тој „прираст“ го разниша традиционалниот идеал за спокојството при читањето и го означи крајот наteleологијата во литературата.

Но, вистина е дека идејата за *воншексиуални^т односи* постои уште од времето на Јуриј Лотман (Юрий М. Лотман). Тоа подразбира дека, да се зборува за текстот, значи да се зборува за контекстот кој е неопходен, но не конечен фактор кој може да обезбеди прецизност во дешифирањата на литературните дела. Контекстот е, всушност, само една смислена целина и самата резултат на интерпретацијата. Поради тоа, во оваа студија не се занимавам со внатрешната структура на текстовите, туку со идејата за *комуникацијата како релација* меѓу нив (релација која од текстот создава отворен и неограничен предмет за анализа). Сакам, всушност, да покажам дека сите уметнички дела, па дури и оние најафирмативните, во основа се полемични, оти, како велеше Jayc, и тогаш кога се јавуваат „како нови“,

тие не се апсолутна новост во информативниот вакуум на средината. „Со помош на навестувањата, на *отворениите* или *скриените сигналы*, со *познайтие обележја* или со *имилициитиите утайсива*, тие ја предиспонираат публиката за еден специфичен начин на рецетија. Таа ги буѓи *ситомениите на веќе прочитаното*...“ (Jaus: 1978; 61; курсивот е мой).

Но, во што е суштината на една „отворена“ прозна структура? Прво, таа не покажува склоност кон композициско-монолошкиот принцип кој го негува само субјективниот глас на авторот. Напротив, се работи за отвореност кон разновидни становишта, за *полифонија* – што би рекол Бахтин, *контрайункцијоситет* – која допушта присуство на рамноправни туѓи свести, бесконечни и недовршени каква што е и авторската. Без нив таа останува само монолошки обликувано парче текст, оттргнато од концептот на полифонијата. И со оглед на фактот што од гледна точка на некој индиферентен Трет, не може да се изгради, ниту пак да се препознае овој наш дијалогизиран, интертекстуален свет, улогата на едуцираниот читател-собеседник ќе ги надмине рамките на инхибирачкиот монологизам⁵¹. Од пасивен синџир на јалови реакции, читателот прераснува во *енергија од која зависи историскиот живот на литеатурното дело*, но и на писмото воопшто, оти само со посредство на реципиентот, тоа можеше да влезе во нашиот променлив искуствен видокруг.

Оттаму, делото не е објект кој постои само за себе, ниту паметник што, независно од времето, на своите набљудувачи им нуди секогаш исто лице. Делото е *живата материја* која тежнее да предизвика секогаш нова резонанција. Тоа е збор кој создава соговорници способни да го чујат. Неговиот *дијалошки* карактер, едноставно ме тера, да го примам како читател, да го промислам како критичар, да го произведам како писател. Затоа хоризонтот на моето очекување може да се спореди со искуството на слепиот – нели контактот со стварноста зависеше од фалсификувањето на нашите претпоставки – па, согласно задачата

што си ја поставил во оваа студија ќе истакнам дека идејата за реконструкцијата на *четвртиот* слој во мојата свест – асоциациите што ги добивав во текот на читањето – ми стана необично важна, оти *хоризонтиот на моето очекување* никогаш не престана да ги чува создадените искуства и да ги антиципира неостварените можности.

И така. Наспроти аксиомот за затворената форма, моето писмо ги надрасна занемените реликти на минатото и ја разви транспарентноста на недовршливите читања и толкувања. Токму поради неа, поради отвореноста и упатеноста кон рецепцијата, ви ја пренесувам приказната за отец Теоктист Никольски, приредувачот на првото издание на *Хазарскиот речник*. Во писмото до пеќкиот патријарх Арсение III Чарноевиќ, тој, со „брзописна кирилица“, ја раскажува својата предсмртна исповед. При сплет необични околности, иако не разбiral ниту збор, отец Теоктист го научил наизуст ракописот на Јусуф Масуди, но запаметил само толку дека имал форма на „глосар составен по редоследот на арапската азбука, при што истиот се движел како рак, а се читал како сојка птица што лета наназад“ (Pavić: 1991; 277). Истото го сторил и со грчкиот извор, азбучникот на Аврам Бранковиќ, чија содржина ја рассказал папагалот на хазарската принцеза Атек. Го научил и третиот – еврејскиот именик – па побарал издавач (името му било Даубманус) кому му ги продал трите.

„Од азбучникот на Бранковиќ, од глосарот на Масуди и од еврејскиот именик... составив нешто како *Хазарски речник* и му го дадов на издавачот – вели ликот отец Теоктист Никольски – Даубманус ги зеде трите тетратки, црвената, зелената и жолтата, и рече дека ќе ги печати. Дали го сторил тоа не знам... само знам дека и натаму сум *главден за пишување* и дека од таа глад ми помина *жедба за помнење*. Како да се претворам во протокалиграфот Никон Севаст...“ (Pavić: 1991; 286; курсивот е мой).

Ете ме сега пред амбивалентниот карактер на писмото, но најнапред... потврдувам: значењето на нашиот говор никогаш не е присутно во писмото, онака непосредно

и целосно. Тоа е распснато во означителите: небаре проблесок, воздишка или треперење кое заведува, кое надоаѓа, кое одложува, небаре нешто кое настанало за да исчезне во процесот на самооткривањето. Во тоа самоткривање и прикривање, нашето писмо се полни со траги од туѓи зборови и како првична енigma која го прикрила својот извор и својата смисла, ја игра „драмата на кражбата“ – ја негува структурата на класичниот театар: невидлив супфлер (*souffleur*) остварува премин од мене кон читателот (Дерида: 1998; 264).

Отсекогаш ме предизвикувала плодотворноста на туѓиот шепот – на она *parole soufflée* – во мене која зборувам, и која не сум единствениот говорен субјект кога ги повторувам овие зборови: „се разоткрива(м) во една несведлива втогоричност..., секогаш ограбен(а) од едно йоле организирано од речта, поле во кое залудно го бара(м) местото што постојано недостига. Тоа... е она културно йоле од кое ги црпам своите зборови и својата синтакса, исисториско йоле во кое читаам пишувајќи“ (Дерида: 1998; 265 – само курзивот е мој). Затоа и велам дека зборовите се повторливи⁵². Тие се како *йраги*⁵³, „нешта“ кои истовремено откриваат и прикриваат, кои имаат моќ да означат, но немаат моќ да претстават, оти моќта на трагите е моќ на *означувачије без иницијација*, на самооневозможеното присуство, велеше Левинас (Emmanuel Lévinas). Оттаму, ми прозвучуваат мошне убедливо зборовите на писателот Милорад Павиќ: „во увото на читателот останува, можеби, малку плунка од устата на писателот, донесена со ветрот на зборовите и со зрнце песок на дното. Околу тоа зрнце, со години како во школка, ќе се таложат гласови и еден ден ќе се претворат во бисер... или во празнина... А тоа најмалку зависи од зринето песок“ (Pavić: 1991; 295). Така е. Зависи од читателот, од оној *читачел* кој разбрал дека тајната на текстот е неговата празнина (Еко: 1997; 39). Но да не се расплинувам во метафизички дилеми (не грижете се, ќе ве затрупам со нив подолу), ќе подвлечам уште само толку дека процесот *пишување* не може да се замисли веќе без

процесот *читање* и дека тие, заедно, го формираат она што денес се нарекува *текстуално производство*. Но што се случува со рефигурациите и трансформациите во тој заемен процес на читање-пишување? Како ги објаснувам овие работи?

Пред да го изложам своето гледиште, ќе го вклучам овде Рикеровото толкување на Аристотеловата мимеса. Ќе ми допуштите затоа да преминам на една посувопарна проблематика.

Од мимеса до симулакрум

Трансвесишиште на мимесаша

Наспроти строгите и влијателни инсистирања за лимитирачкиот карактер на прозниот текст, своите истражувања за интерсубјективниот и референцијален карактер на јазикот, францускиот философ Пол Рикер (Paul Ricoeur) ги доведе во тесна врска со Бахтиновото учење. Тој расправаше за една комплексна комуникативна интеракција која, покрај односот *шишување-чилање*, во релацијата автор-текст-читател ги вклучи сите ефекти на рецепцијата и покажа дека раскажувањето, денес, не може да се третира само како форма на вербално изразување, туку како интернационален, трансисториски и транскултурен феномен⁵⁴. Ваквиот пристап на Рикер ме увери дека во процесот на рецепција, треба да препознаам двојна херменевтика: движење кон текстот и движење од текстот кон реципиентите. Но овој херменевтичко-дијалошки однос не требаше да ги открие само конфигуративните процеси на текстот, туку да ја покаже и неговата способност да проектира, надвор од себеси, нови виртуелни светови.

Ова сознание за виртуелните проекции на текстовите, ме одведе кон предизвикот да ги истражам трансвестиите на мимесата, но патот до нејзиното толкување ми се стори поприлично долг и сложен. Затоа одлучив да се потпрам врз истражувањата на Пол Рикер, кој во мимесата препозна три етапи. Првата ја виде како заедничка за писателот и за читателот: таа не ги подразбираше само сфаќањата за реалниот свет, туку сета онаа „предполимивост“⁵⁵ која ги опфаќа семантиката, симболиката и

темпоралноста на човечкото дејствување, сите оние важни нешта кои му претходат на подражавањето, на митхосот⁵⁶ како текстуална конфигурација. Со оглед на фактот што за Рикер тоа значеше распределба на настаните, во оваа етапа тој препозна една парадигматска постапка соодветна на Аристотеловата синтагма *мимесис йраксеос*. Ја именуваше *реифигурација*.

Втората етапа ја нарече *мимеса2* или *конфигурација*, оти таа ги прикажуваше настаните кои со преминот од парадигматско кон синтагматско рамниште го обликуваат текстот. Тие не ја занемаруваат референцијалната димензија на приказната, но потенцирајќи го динамичкиот карактер на постапката „конфигурација“ говореа за „градењето на заплетот“⁵⁷ (la mise en intrigue), за структурните односи во самиот текст. Во нив го препозна Аристотеловото сфаќање дека подражавањето (*мимесаша*), всушност е приказната (*митхосот*), со која „влегуваме во царството како да... во царството на фикцијата“ (Ricoeur: 1993; 87).

Но, оној миг кога се наоѓаме во *пресекот што го формирале двайта светија: виршуелниот* (оној на текстот) и *реалниот* (нашиот читателски)⁵⁸, веќе стоиме, веќе сме на прагот од третата етапа – во „процепот кој ѝ отворил простор на фикцијата“, вели Рикер (1993; 64) – во сферата на *реифигурацијата* која тој ја нарече *мимеса3*, или *иновација*. Но, без оглед на фактот што во текстот на *Поетиката*⁵⁹ не постојат јасни индиции поради кои оваа етапа би можел да ја доведе во тесна врска со Аристотеловата *катарса*, Рикер е спремен да верува дека античкиот мислител, во неа го препознал влијанието на дискурсот врз реципиентите и дека и тој, денес, во неговата *Поетика* можеме да видиме зародиш на една *естетика на рецепцијата* и една *теорија на чилањето*⁶⁰.

Внимателно го проучував Рикер. Ми се виде навистина интересно и важно неговото толкување на мимесата и на временскиот карактер на заплетот, но сè ми се чини дека во своите истражувања тој не инсистирал да им обезбеди поголем простор на односите кои реферираат кон *пос-*

*штоечкиије нарации*⁶¹. Можеби затоа што тие само би го усложниле прашањето за подражавањето – се сеќавате нели, нашиот реален свет како да се преобрази во *збир од референции* чии корени не се веќе во стварноста, туку во *дела/ка кои ги чиштаме* и чии фиктивни светови се заслужни за проширувањето на нашите духовни и егзистенцијални хоризонти – а можеби и поради фактот што станува сè по-очигледно дека постојано тргнуваме од некои литературни (или философски) дискурси, од разни текстуални предлошки, од некакви „каталошки приказни“, па нашите миметички принципи, едноставно, прераснale во *мейта-миметички*. А тие, ако можам така да кажам, се најсилната причина поради која референцијата, денес, може и треба да се третира како *дијалошка референција*, или, ако сакате, како *ко-референција*⁶². Тоа ја прави литературата близка до традиционалната метафора за светот виден како Книга. Со други зборови (и секогаш со други зборови), ако нашето знаење на светот го добиваме, го стекнуваме, со посредство на јазикот кој реферира на некој друг јазик, тогаш фикцијата – светот целосно конструиран од јазик – се претвора во урнек за конструирање на стварноста. И само ако сме во состојба да го сфатиме тоа, ќе бидеме подгответи да прифатиме дека не можеме да ја описуваме стварноста, оти таа е непретставлива: сè што може „да биде претставено“ е само нашиот дискурс за светот кој нè окружува.

Ќе ја илустрирам оваа констатација со еден пример од *Хазарскиот речник*. Во Црвената книга, под одредницата Кирил (Константин Солунски, или Константин Философ) стои следниов запис: „Светител на Источното христијанство, грчки претставник во хазарската полемика, еден од апостолите на словенската писменост... Одраснал во голи цркви без икони... Ги сакал јазиците. Верувал дека се вечни како ветриштата и ги менувал како што хазарскиот каган менува жени од различни вери... Додека во 860 година Словените го опседнувале Цариград, на Малоазискиот Олимп, во тишината на монашката ќелија, Константин правел стапица за нив – ги градел првите букви на сло-

венската азбука. Најпрво ги направил тркалезни, но словенскиот јазик бил толку див што мастилото не можело да ги задржи, па направил друга азбука од решеткастии букви и го затворил во нив овој јазик, непокорен како птица. Подоцна, кога бил припитомен и научен грчки (оти јазиците учат други јазици), словенскиот можел да се фати и во првобитните, глаголски букви... Даубманус ја дава следнава приказна за постанокот на словенската азбука. Јазикот на варварите никако не сакал да биде скротен... Седеле браќата во ќелијата и залудно се обидувале да го испишат писмото кое, подоцна, ќе се нарече кирилица... Методија му посочил на брата си четири бардака кои стоеле на прозорецот од нивната ќелија, но однадвор, од онаа страна на решетката... Константин скршил еден од бардациите, ги вnel скршениците, дел по дел низ ќелиjnата решетка и повторно ги составил во цело бардаче лепејќи ги со плунката и глината што ја собрал под своите нозе. Така направил и со словенската азбука, ја разбил на парчиња и ја вnel во својата уста, преку решетките на словенските букви, лепејќи ги парчињата со плунка и со грчката глина од под своите стопала...“ (Pavić: 1991; 61-65).

Значи, зборовите не се статични. Благодарение на своите графички знаци, тие слободно се движат – можат дури и да се позајмуваат, надвор од јазикот и културата која ги создала. Нивниот живот се состои во минување од уста во уста, од еден во друг контекст, од еден во друг социјален колектив, од една до друга генерација. Но, тие никогаш не го забораваат својот пат, ниту можат, до крај, да се ослободат од трагите на своите некогашни контексти, на кои најчесто и реферираат. Ова сознание го достига својот зенит во теориите за дијалогизмот и интертекстуалноста, во тезата за автореферентниот карактер на литературните текстови и во идејата дека зборовите не реферираат толку на стварноста, колку самите на себеси и на другите зборови. Тоа е потврда на фактот дека полека но сигурно, светот на книгите го потиснал нашиот реален свет, дека мимесата (дескрипцијата) ѝ отстапила место на *семиосаѓа*⁶³ (наратативната

цијата). Како да сме се вратиле во Вавилонската библиотека, од која никогаш и не сме излегле. Оттаму, потребно е денес, повторно да се разгледа прашањето за односот меѓу текстовите и светот кој нè окружува, за патиштата на *мимеса/та*, за нејзините необични трансформации: од субверзивна, преку репресивна, до конструктивна теориска категорија. Можеби ќе дојдеме до интересни сознанија?

Мимеса/та е симулакрум

Но, да не заборавиме: оној миг кога литературата ја виде како *мимеса*, Платон не само што ги протера поетите од градот, туку го врежа и првиот метафизички жиг во сфаќањето на Западната философија. Неговата доминација траеше до крајот на 19 век. Тогаш се појавија првите тенденции за ослободување на литературата од прангите на Платонизмот. Но, дали сме подготвени, денес, неговата миметологија да ја замениме со мимонтологија (Acin: 1978; 233)? Дали сме подготвени да бидеме иконокласти во светот на „слики“ и „икони“, во универзумот во кој сликата (читај писмото) престанала да биде второстепена по однос на моделот (читај гласот), во уметноста која веќе не признава поделба на *коии и оригинални*? Нашиот универзум говори за чудесни релации: за *шумови* кои создаваат творечки искри. Затоа мимесата не може веќе да се преведува како подражавање или како аналогија, како репродукција или идентификација со моделите на постојењето, туку како *реинтареација на симулакруми*. Сетете се само: сè е веќе фантазма, автентичноста и оригиналот не постојат. Симулакрумот стана оригинал.

Знам, далеку сме веќе од Платоновото гледиште за литературата како мимеса, како имитација или копија на стварноста⁶⁴. Денес таа не е *еикастике*⁶⁵, туку *фантистика*⁶⁶. Тогаш, како функционираат делата во кои *фантистика/та* како легална книжевна форма, нуди своевиден *илузионизам*, своевидна *веројатност на илузии/те*?

Конципирана немиметички (можеби е подобро да го употребам зборот антимиметички), фантастиката (со значење фантастикé) во *Хазарскиот речник* на Милорад Павиќ, е интегрална компонента на една *йолифонична* *прозна структура* која негува реторички очудени идиоми. Таа не е субверзивна – не ја прикрива својата имагинарна и фикционална суштина – туку *алтернативна проекција* на еден од можните светови, сегмент на една *йовекеслојна* *немиметичка парадигма*. Според зборовите на српскиот литературен критичар Сава Дамјанов, видливата интеракција меѓу немиметичките и миметичките слоеви во романот на Павиќ, не само што ја потврдува онаа литературна практика која Платон ја нарече *фантистика*, туку претставува и своевиден постмодерен реализам. Можеби затоа, во делата од типот на *Хазарскиот речник*, моделите на реалистичното писмо ги доживуваме како „туѓи тела, како елементи кои не им припаѓаат суштински“ (Damjanov: www.rastko.org.yu/knjizevnost/pavic/knjiz_portret/index.htm), оти сè се сведува на дискурс, на прекажаност, на реинтерпретирање на фантазмите, на вербалната а не на реалната стварност. Можеби затоа нивната отворена и полисемантична структура – само за да ѝ пройави *речници на традиционалната линеарна нарација*, чии класични координати не допуштаат варијации – копнеј по распросната, дисконтинуирана и фрагментирана форма каква што имаат соништата. Оттаму, секоја тематски сродна единица во *Речникот* на Павиќ се потврдува како *варијанта на некоја претходна*, која тукушто станала антинаративна.

Па, како е спроведено тоа кај овој српски постмодернист? Кои се тие таинствени стратегии со кои е остварен овој „специфичен“ *миметизам*?

Како што споменав, делото *Хазарски речник* е составено од три книги: Црвена, Зелена и Жолта. Тие се наоѓаат во однос на јукстапозиција: секоја од нив претставува свет за себе и секоја е сврзана со другите две. Тоа е една необична конструкција лишена од центар. Не е ниту роман, ниту лексикон, во традиционална смисла на зборот.

Хазарскиот речник е чудесна книга за еден древен но исчезнат народ, за едно „паганско племе од азискиот потkontinent“. Поседува различни извори на документарна и апокрифна граѓа, многу реални историски личности и безброј фиктивни. Сите заедно го формираат архитектот кој потврдува дека историјата не е една и единствена, дека познава бесконечен број варијации. И секоја за себе формира по една историја. И секоја е *симулакрум* на претходната, во бескарајната верига симулакруми. Како романов да е илustrација на големата и вечно тема за палимпсестите: под секој негов слој откриваме друг, под секој документ – уште еден, постар од претходниот. И сите се дел од еден *хаосмос*. „Во тој хаос-космос – без центар и конвергенција – единственото неимарство е сидањето, чиј материјал се времето и сонот“, би рекол Јовица Аќин (1978; 249). Па, ако романот на Милорад Павиќ преживува како *редигиран йалийсесиј* и покажува дека неговата полемичка композиција може да биде мошне конструктивна, нели е тоа доволен доказ дека со напуштањето на класичната миметика, постмодерниот Орфеј не свири веќе на лира без жици – како што тврдеше некогаш Ихаб Хасан – „туку на лира со безброј жици, чии немиметички звуци ги комбинира секогаш на нов и различен начин“

(Damjanov: www.rastko.org.yu/knjizevnost/pavic/knjiz_portret/index.htm)?

Затоа сложените значења на *Хазарскиот речник* не можеме да ги бараме во раскажувањето, ниту во приказната, туку во нивната преработка, во *реконструкцијата* на литературните предлошки, во самото *шишување-чилање*, во процесот кој има отворена и динамична структура. Таа е, истовремено и создавач и уништувач на нашиот читателски хоризонт. Можеби затоа никогаш не успеваме да прочитаме сè што е напишано на страниците од оваа книга-лексикон, за која е потребна своевидна реставраторска умешност, со која, под горните слоеви на текстот, ќе можеме да ги исчитаме и протолкуваме веќенапишаните, сите оние потонати но важни значења.

Но, не е лесно да се следат приказните на ликовите од оваа книга, кои на каков било начин се доведени во врска

со хазарското прашање, оти времето е инверзно, а просторот искривен во фантастичната диоптрија на Милорад Павиќ. Небаре неговиот ономастикон е бревијар од соништа, во кои сите ликови имаат свои *оъледала*. Ке се задржам затоа на односот меѓу ликовите Аврам Бранковиќ, Самуел Коен и Јусуф Масуди. Не само поради причината што тој однос е еден од највпечатливите, туку и поради фактот што неговата „логика“ антиципира и некои други приказни⁶⁷. Цитатите што следат имаат за цел да го илустрираат *дијалогот меѓу Црвената, Жолтата и Зелената книга*. Имено:

Првата, Црвената книга, ни открива дека еден од писателите на *Хазарскиот речник*, Аврам Бранковиќ, дипломат наемник во Едрене и Цариград, во своите сопишта гледа чуден човек: едната половина од брковите му е бела, другата црна; очите му се црвени, ноктите стаклести. Пропротвото вели дека со него треба да се сртне во Цариград. Записот што го остава за него неговиот слуга Никон Севаст, ги содржи следниве редови:

„Плановите врз кои кир-Аврам Бранковиќ ја гради својата иднина, се сврзани за две клучни личности. Едната од нив е... онаа која тој ја нарекува ‘курос’ (што на грчки значи момче) и чие доаѓање го очекува овде во Цариград, како што Еvreите го очекувале доаѓањето на Месијата. Таа личност, Бранковиќ не ја познава лично... ја гледа само во сопиштата... Според описот на господарот, тоа е млад човек, има стаклести нокти и црвени очи, едната половина од брковите му е бела... Необичните сопишта во кои кир-Аврам станува ‘курос’, или, ако сакате, Еvreин, потекнуваат многу одамна... Како навечер да се претвора во некој сосема друг човек, кој го плаши... Мој впечаток е – продолжува Никон Севаст – дека сево ова... е во непосредна врска со... еден гласар, или азбучник кој би можел да се нарече *Хазарски речник*... Врз него, кир Аврам Бранковиќ работи неуморно... и во најстрога тајна... Пристап до *Хазарскиот речник*, имаме само ние, двајцата негови писари, јас и Теоктист Никољски... Со Хазарите, господарот Бранковиќ се занимава од најсебични причини. На тој начин, тој

се обидува да се излечи од сновиденијата во кои е заробен. ‘Курсот’ од неговите соништа исто така се занимава со хазарското прашање и тоа кир Аврам го знае подобро од нас. *Единствен начин да се ослободи од своите соништа е да го јронајде шуѓинецот, а тоа може да го створи само преку хазарскиите документи, отишиши се единствената штрага која води кон оној, другиот... Нивната средба е неминовна, како онаа меѓу затвореникот и чуварот на затворот...“* (Pavić: 1991; 46-51; курсивот е мој).

Во Жолтата книга, под одредницата Коен Самуел ги читаме следниве зборови: евреин од Дубровник, еден од писателите на оваа книга, протеран во 1689 год. На пат кон Цариград, паднал во длабок сон од кој никогаш не се разбудил. Современиците го паметат како човек со црвени очи. Едната половина од брковите му била бела. Во своите соништа се однесува не како евреин ами како иноверец: сонува на јазик кој на јаве не го разбира. Собира податоци за Хазарите:

„Можеби, на светот, и други луѓе го прават истово – пишува во неговиот дневник – Можеби го прави тоа некој кој не е од мојата вера, туку христијанин, или човек на исламскиот закон. Некаде на светот можеби постојат други двајца кои ме бараат мене како што јас ги барам нив и копнеат по она што го знам, оти за нив мојата вистина е тајна, како што за мене нивната вистина е скриениот одговор на моите прашања... А можеби не го сонувам бадијала Цариград и себеси во него, како човек сосема поинаков од оној кој навистина сум... Има ли во мојата душа три вери наместо една? Не знам. Знам само толку дека трите мои души војуваат во мене, а едната од нив има сабја и веќе е во Цариград; втората се колеба, плаче и пее свирејќи флејта, додека третата е против мене. Таа сè уште не ми се јавува. Затоа го сонувам само првиот, оној со сабјата... Чувствуваам дека делови од мојата душа можат да се најдат кај други човечки суштства, во камењата и билките; како нечиј сон да зема граѓа од телото на мојата душа и далеку некаде ја сида својата куќа“ (Pavić: 1991; 225-226).

Од извадоците на *Речникот* дознаваме дека, додека спие, Аврам Бранковиќ го сонува Коеновото јаве, како што овој ја сонува неговата будност. Нивните животи се прелаваат, за конечно да се сртнат во смртта. Колку е само важна улогата на сонот, нè уверува и ловецот на соништа, Јусуф Масуди (уште еден од писателите на *Хазарскиот речник*), свирач на флејта. Тој успева да го улови мигот кога Коен ја сонува смртта на Бранковиќ. Ја гледа онака како што ја видел самиот Аврам. Имено, во мигот кога е убиен Аврам Бранковиќ, Самуел Коен ја сонува неговата смрт, но бидејќи оној кој го сонува него е веќе мртов, Коен не може да се разбуди, оти нема кој да го отсонува неговото јаве. Во Зелената книга го читаме следново:

„Имаше Масуди, одамна веќе претпоставено, дека освен него, постојат на светот барем уште двајца кои се занимаваат со изворите на хазарското прашање. Едниот од нив, оној Коен, се занимаваше со еврејските извори..., но третиот, оној кој се интересираше за христијанските, сè уште не му беше познат. Требаше значи, да се пронајде третиот; некој учен човек, можеби Грк кој се занимава со христијанските извори на тие настани. Секако, требаше да биде тоа онаа личност, која Коен ја очекува во Цариград... Но, тогаш кога посака да тргне, Масуди почувствува како повторно паѓа во нечиј сон... Во Цариград влезе по голема жега и понуди на продажба еден примерок од *Хазарскиот речник*. Единствен кој покажа интерес беше еден грчки монах, по име Теоктист Никольски. Тој го одведе до својот господар... Се викаше Аврам Бранковиќ... и Масуди реши дека уште првото утро ќе сирне во неговите соништа. А таму, во сонот на Аврам Бранковиќ, јаваше Самуел Коен... И тоа беше првпат некој да го сонува Коена... Така се затвори кругот и дојде мигот на одлуката“ (Pavić: 1991; 162-163).

Значи, додека Масуди го лови Коеновиот сон, овој ја сонува Аврамовата смрт, како што дотогаш го беше сонувал неговиот живот. „Ловците на соништа треба да сфратат – ни појаснува Зелената книга – дека секое будење е само ска-

лило од низата ослободувања од сонот. Оној кој ќе сфати дека неговиот ден е нечија туѓа ноќ, дека неговите очи се нечие едно, ќе трага по вистинскиот ден кој ќе му овозможи вистинско будење од сопственото јаве... Тогаш конечно ќе сфати дека е едноок за разлика од двооките, дека е слеп во однос на будните..." (Pavić; 1991; 146).:

Функцијата на раскажувањето, велеше некогаш Ролан Барт, не е да „претстави“, ами да *образува претсказава* која *не може да биде од миметички ред*. „Потеклото на една секвенца – пишуваше тој – не се состои во набљудувањето на стварноста туку во неопходноста да се варира и да се надминува првист *облик* (*форма*) која му се понудила на човекот... ‘Она што се случува’ во раскажувањето, од референцијална (стварносна) гледна точка, не е дословно ништо, ‘*тоа што настанува*’, *тоа е самиот јазик, авантура на јазикот*‘, чие доаѓање никогаш не престанува да се прославува“ (Барт: 1996: 176-177; курсивот е мој). Така е: она што може да биде имитирано со помош на јазикот, всушност, е самиот јазик.

Оние кои го проучуваат постмодерното писмо знаат дека неговата антиреференцијална поетика негува една *дијалошка тешника*, позната под името *оѓедало*. *Оѓедало* е тропа, реторичка фигура која опфаќа три постмодернистички прозни постапки: *mise-en-abyme*, *мешалейса* и *trompe l'oeil* (оптичка измама). Тоа е, меѓудругото, и *мешафора за йогирадаја по првидот на истиото*, на истиот идентитет, постапка во која дејството кое се одвива на пониското рамниште од наративната илузија, ги одразува главните моменти кои се одигруваат на повисокото рамниште од нарацијата во која се сместени. Таа треба да ги исполни следниве критериуми: *йогиорување* или *репродукција* на клучните моменти од повисокото рамниште, *вградување* на понискиот во повисокиот контекст и *сличност* помеѓу двете илузонистички рамниште. *Оѓедало* е истовремено и *мешалейтичка йостија*, би рекол Жерар Женет, со која се надминува конвенционалната наративна логика: значи раскажувачот од позиција на примарната

наративна илузија нè вовлекува сè подлабоко, кон една второстепена, за на кајот повторно да нè врати кон примарниот степен на наративната илузија.

Можеме ли да констатираме веќе, дека оперирајќи со буквите како најапстрактен просторен елемент, *тешувањето* ја претворило мимесата во највисоко совершенство, „совршенство“ кое веќе ништо не имитира, кое е специфичен „самороден симулакрум“? Тогаш, дали би допуштиле некому, па макар станувало збор и за Платон, да го потцени она што денес, во најрадикална смисла на зборот, се нарекува *тешување*?

Рефиѓурација: процес на создавање мешафори

Бахтин знаеше да каже дека авторот создава *едно и завршено* говорно дело, но го создава од разнородни *штук* искази, за кои не е „свесно свесен“. Тие го откриваат неговиот однос кон јазикот, „како *еден од можи*“е, а не како единствен можен и апсолутен јазик“ (Бахтин: 1/1978; курсивот е мој). Оттаму, ако вистински творечки глас е само *гласот на Другото* во зборот, писател може да биде само оној кој умее да работи во јазикот наоѓајќи се надвор од него, „оној кој има дарба за *индиректен говор*“ (Бахтин: 1/1978; 48).

Но, концептот на оваа дарба, на оној таканаречен *наративен глас* се провлекува уште од времето на Хенри Цејмс и Перси Лабок. За него биле заинтересирани сите: и Женет и Мике Бал и Дорит Кон и Успенски и Бахтин. Американската теоретичарка Дорит Кон (Dorrit Cohn), на пример, разликувала три наративни постапки: *тихонарација*, *цитиран монолог* и *прераскажан монолог* (она што Шарл Бали го нарече „style indirect libre“ – слободен индиректен говор), но за мене, најважно во оваа книга е прашањето за *полифонијата на наративниот глас* како средиштен проблем не само на Бахтиновата теорија, туку и на двете последни фази од Рикеровиот концепт. Така, ако

„*гледнатаа тачка* беше клучниот поим за разбирањето на онаа „миметичка“ активност која Рикер ја нарече фаза на конфигурацијата, *наративниот глас* ќе биде клучот за третата мимеса – за фазата на рефигурацијата. Како последна во (транс)миметичките активности, рефигурацијата (иновацијата) не само што ја подразбира рецепцијата на наративната приказна, туку го помага и нејзиното преобликување во мојата читателска свест претворајќи ја таа постапка во еден херменевтички процес. Затоа си допуштам, на рамните на дискурсот, *рефигурацијата да ја изедначам со процесот на создавање метафори*, оти со укинувањето на можноста за буквалното значење на зборот, исчезнуваат и референцијалните односи кон стварноста, а метафоричкото писмо станува извор за „референциите на втор степен“, за односот кон *фикцијата*, а не кон стварноста.

Но, за англискиот теоретичар и писател Дејвид Лоџ (David Lodge), постмодерната литературна теорија ја анулираше строгата дистинција според која модерните литературни текстови беа строго метафорични, а оние традиционалните, антимодернистичките – метонимиски. Таа го форсираше таканаречениот „краток спој“ меѓу двата важечки принципи, кои го „шокираат“ читателот, противејќи им се на конвенционалните категории на литературниот израз (Lodge: 1988; 284). Се разбира дека е многу потешко да се детектира и реконструира некое метафорично, одшто некое метонимиско писмо, оти неговата основна одлика е разбиениот редослед, дисконтинуитетот и фрагментарноста која од нас понекогаш очекува сами да ги измешаме страниците и реконструирајќи ги настаните на приказната, да си составиме сопствен текст. Ова ме потсетува на Павиќевата духовита парабола од почетокот на *Хазарскиот речник* – онаа за „мртвиот читател“ од првите страници на неговата книга – врз основа на која лесно можам да прифатам дека се во право сите оние кои тврдат: ни нема живот надвор од книгите и приказните. Сакале ние или не, мораме да при-

фатиме дека сме таму каде што отсекогаш сме припаѓале. Си спомнувате, нели? На почетокот беше книгата...

Кога сме веќе кај неа, ќе споменам дека во трите книги од *Хазарскиот речник*, постои и по една верзија на приказната за прачовекот Адам, но секоја од нив ја кажува различен *глас*⁶⁸. Се сеќавате нели, ако прашањето за гледната точка ја означуваше фазата на конфигурацијата, наративниот глас беше овој фактор со кој го премостувавме јазот меѓу реалниот и фиктивниот свет на Павиќевиот роман. Тој ѝ отвораше пат на рефигурацијата (којашто требаше да се одигра) во нашата читателска свест. За потребите на ова истражување ќе се обидам да реконструирам неколку гласа и да ја покажам улогата на рефигурацијата во создавањето метафори.

„Приказната за Адам, братот Христов“ е интересен запис од првиот Appendix на *Хазарскиот речник* кој е логички продолжеток на Црвената книга. Во него, кир-Аврам Бранковиќ го раскажува следново:

„Хазарите верувале дека Адам, постариот Христов брат и помладиот Сотонин, е создаден од седум делови. Го создал сатаната: месото му го направил од земја, коските од камен..., мислата од облаци, а умот од брзината на ангелите, но никако не можел да го придвижи, сè додека не му вдахнал душа неговиот вистински втор татко, Господ Бог. Кога душата влегла во него, Адам ги допрел својот лев и десен палец, го допрел женскиот со машкиот прст и оживеал... Адам е чедо на два создатела, дело на два света... Во почетокот имал две времиња во себе... Подоцна четири... но, бројот на временските честички... се размножувал, та-кашто телото Адамово се зголемувало сè додека не станало огромна држава... По Адама прачовекот трагаат хазарските ловци на соништа. Тие составуваат речници, гласари и алфабетикони. Но, за нив, соништата не се исто што и за нас... Тие се зборници на безимени житија, составени од ретките мигови на просветлението во кое човекот станува дел од телото Адамово... Хазарите трагаат по тоа тело.“ (Pavić: 1991; 281-283).

Во рамките на одредницата Јусуф Масуди, Зелената книга ја дава „Повеста за Адам Рухани“. Во неа се вели следново: „Кога би ги составиле сите човечки соништа, би добиле огромно човечко суштество со димензии на континент. Тоа не би бил никој друг, освен *Адам Рухани*, небесниот Адам, ангелскиот предок на човекот за кого зборуваат имамите... Тој ангелски Праадам, кој бил истовремено и човек и жена... тежнеел да се спознае себеси и во тоа успевал, но само за миг, оти повторно паѓал... Нашите соништа се оној дел од нашата природа која потекнува од Адама претеча, од небесниот ангел кој мислел на истиот начин на кој ние денес сонуваме... Затоа ловците на соништа нуркаат во туѓите соништа... Извлечениите делчиња ги составуваат во хазарски речници оваллотувајќи го така големото тело на Адам Рухани“ (Pavić: 1991; 146-147).

Во Жолтата книга, белешките на Самуел Коен го даваат „Записот за Адам Кадмон“: „Во човечките соништа Хазарите гледале букви и трагале за правчовекот Адам Кадмон, кој бил и маж и жена. Верувале дека на секој човек му припаѓа по една буква од азбуката и дека секоја буква е дел од телото Адамово... Но тие букви и тој јазик не се истите со кои ние денес се служиме... Буквите со кои се запишуваат именките и оние со кои се бележат глаголите, не се од иста природа. Отсекогаш биле поделени на два вида знаци, но денес се измешани во нашите очи, оти заборавот лежи во очите... Но, истовременоста меѓу божјата и човечката азбука е недозволлива. Едната од нив секогаш отстапува за да ѝ направи место на другата... Тоа важи и за буквите на *Библијата* – таа постојано дише... Буквите од нашата азбука се јавуваат на јаве, а оние од небесната – во нашите соништа... Јас, Самуел Коен, запишувајќи на овие редови, хазарски ловец на соништа, нуркам по темната страна на светот... Од буквите кои ги собирам... ја составувам книгата која треба да го претстави телото на земниот Адам Кадмон...“ (Pavić: 1991; 222-224).

Отелоторен низ различни времиња, рамништа и гласови, *многуликиот пишувач на Хазарскиот речник*, ка-

ко да е опседнат од еден „александрички синдром“, кој потврдува дека пишувањето е реконструкција на создавањето на светот, но врз основа на сонот, „еден вид имитација на божјата книга – би рекол Михајло Пантиќ – составување на телото на првиот човек, обид низ литературата повторно да се согледа ‘ужасната длабочина на времето’, одново да се досегне прапочетокот, митското-архетипско време. Пишувањето е непрекинато сеќавање... трагање по пепелот на папирусите, обид врз остатоците на изгорената хартија да се реализира враќањето кон Големиот Сон“ (Pantić: 1987; 69).

Но, ако постмодерната уметност беше таа којашто ја измисли *рециклажата*, простете, но од денешна перспектива, не изгледа ли како сосема среќна околност фактот што со уметноста на бесконечното рециклирање, литературата успева да ја надвладее конечноста на *цикличното време*? Секако, оти во Павиќевиот *Речник*, на пример, времето нема само циклично движење: напротив, со завршувањето на првата, започнува втората книга која ја толкува истата проблематика, темата за Хазарите, или вечноата тема за создавањето на светот и на човекот. И одново, „се работи за една постмодернистичка постапка – за *рециклирање* на старите форми, т.е. за рехабилитација по пат на *бриколаж*⁶⁹“, тврди Жан Бодријар (Jean Baudrillard) творецот на теоријата на симулакрумот (1995; 39). Па, ако *Хазарскиот речник* сосема отворено ја покажуваше својата зависност од другите текстови, зарем не е очигледно, исто така, дека со своето дискурсивно постоење тој воспоставуваше и противречни *ейсисиемолошки-онтолошки релации* по однос на историскиот свет, потврдувајќи го неговиот фiktивен и историографски карактер? Затоа, веројатно, оваа проза, лесно се препознава и доживува како *интиертекстуален дијалог*, кој не само што може да ги промени минатите настани, туку и да ја пренапишне историјата, оти таа не е ништо друго освен фикција⁷⁰, сон на човечкиот ум кој зависи од јазикот⁷¹, од наративните конвенции и идеологии.

И како што велеше Милорад Павиќ: „сите соништа на светот се одамна отсонувани, само ги разменуваме... ка-

ко метални парички... од рака на рака“ (1991; 18). Исто е и со приказните, со мотивите и си жеата... Но, кога еден текст Б се обединува со некој претходен текст А, така што се „напакалемува“ на него, тоа нè предупредува дека станува збор за „текст на втор степен“ (*le texte au second degré*), за текст извлечен од некој друг. Но, бидејќи не постои литературно дело кое, на овој или на оној начин не потсетува на некое претходно, ќе речеме дека, барем во една елементарна смисла, сите дела се хипертекстуални; само што „некој се повеќе такви (...) од другите“ (Genette: 1982; 18). Во таков случај станува збор, не за коментар, тука за *трансформација*, која ни кажува дека хипертекстот, за разлика од метатекстот, се смета за литературно дело, оти произлезено *од дело на фикцијата* тоа останува *дело на фикцијата*.

„Изгледа дека сме осудени на бескрајна *рејпосекција* кон сето она што некогаш ни претходело“, заклучува Жан Бодријар и додава: „денешната уметност врши само *реаприоријација* на делата од минатото, блиски или далечни, па дури и современи. Тоа е она што Расел Конор го нарече *кражба на модерната умейносост*. Се разбира, таа реаприоријација *претпендира да биде иронична*“ (Bodrijar: 1995; 31-32). Од тие причини, она што денес се случува со уметноста не може да се именува поинаку освен како *рефигурација*. Ви звучи познато? Па, да. Рикер го употреби истиот термин кога сакаше да ја опише *мимеса*. Ценам дека не е потребно посебно навраќање кон него, па затоа допуштам да претпоставите дека коментарите на Бодријар и Рикер, нè водат *кон минатото, кон историјата, кон митологијата и традицијата, кон претходно создадениите умейнички вредности*. Затоа делата коишто ги одбрав за оваа дисертација и кои, прифаќајќи го терминот на Линда Хачион, ги нареков *историографски мейтафии*, од мене бараа да ги препознаам текстуализираните траги на литературното и историското минато, но и чувство за она што може да се направи со нивното *ирониско пресоздавање*. Затоа, и покрај свеста за лимитирачкиот карактер на моето дискурсивно познавање на историјата, при-

фатив дека пишувањето е, всушност, *наративизирање на минатото*, едно концептуално средување на настаните со помош на јазикот, наизменично впишување на историските, културолошките и литературните дискурси. Така, интертекстуалноста за мене стана услов за постоење на текстуалноста и веќе не можев да го замисlam светот надвор од границите на Бесконечниот Текст. Но ограничувацката сила на она *некогаш-веќе-раскажано*⁷², ме враќаше кон примарната вредност на Лиотаровата „паганска визија“, според која, никој никогаш не успеал нешто да напише прв. Таа гордо стоеше наспроти мојата „капиталистичка“ положба на писател виден како оригинален творец, сопственик на својата приказна.

Референција: дискурсивен ентитиет

Но за Мишел Фуко, дискурсот никогаш не беше идеална и вонвремена форма, туку *фрагмент од иситоријата* кој решил да го отвори проблемот на своите граници. Затоа сакам својот однос кон историјата и традицијата, да го доведам во врска со Рикеровото толкување на поимот „наративна интелигенција“⁷³, кој заедно со Бахтиновото меѓусебно поврзување на исказите, како резултат на оние кои им претходат и чии одгласи ги следат, ми помага да сфатам дека мојот *искусствен хоризон* – личниот идентитет на моето Јас кое се конституирало како приказна и кое станало Друго за Другите – е само дел од еден заеднички *културален идентиитет*⁷⁴, од една динамична, отворена структура на меѓукултурни односи и влијанија. Затоа и не е случајно што историјата и литературата – како две различни дискурсивни конструкции⁷⁵ и можеби најмоќни означувачки системи на нашата култура – се најголемите ризници на феноменот наречен *интариекскуалност*. Па кога сме веќе кај него, ќе потсетам уште еднаш дека поимот *референција*, не може да се толкува како безусловно или целосно совпаѓање, дека во неа не можеме веќе да пре-

познаеме подражавање (мимеса) во традиционална смисла на зборот, оти референцијата, денес, е пред сè, *јазична референција* која упатува на текстуализирани и контекстуализирани референти. Сетете се само: ликот Крале Марко, не е реалниот Крале Марко, туку оној што го познаваме од описите, од историските текстови, од легендите и имагинациите, од приказните на анонимните раскажувачи или од песните на Блаже Конески...

Последниве години македонската литература се збогати со неколку интересни и од гледна точка на нелинеарната, антихерметична и мултидимензионална наративна структура, вистина, значајни дела. Со нив започнаа експанзијата на интердисциплинарниот карактер во нашата современа литература. Ќе споменам само две: *Париски џриказни* (1997) на Влада Урошевиќ и *Insomnia* (2001) на Димитрие Дурацовски. Нивната фрагментирана и дисперзирана структура, просто инсистира, читателот да се вклучи во реконструкцијата на малите, навидум споредни и неважни приказни, за да го продуцира нивното, не конечно, ами алтернативно значење, оти идеите не се субјективни, индивидуално-психолошки творба со „постојано место на живеење“ во човечките глави. Тие се толку интериндивидуални, колку што се и интра-субјективни. Тие се *жив настан*, „кој се разгорува во дијалошката средба меѓу две или повеќе свести“ (Bahtin: 1967; 147). Па ако, до сега, во монолошки кодирани текстови препознававме само условна композициска форма за нивно изразување, за текстовите базирани врз поливалентните и плуридетерминирани односи кои ја надминуваат кодираната логика на моновалентните дискурси, можеме да кажеме дека ги исцртале маргините на нашата официјална култура (Kristeva: 1969; 82-83).

Просторот на текстот го сечат три димензии⁷⁶. Во нив функционираат: *субјектот на писмото, примачот и контекстот*. Тие, заедно, го „распнуваат“ зборот во две насоки: во *хоризонтална* – која влече, истовремено, и кон субјектот на писмото и кон реципиентот, и во *вертикална* – која зборот го поставува наспроти постоечкиот литерату-

рен корпус. Поинаку кажано, вертикалната оска ја градат текстот и контекстот, а хоризонталната ја формираат субјектот и реципиентот, кој во фиктивниот универзум на книгата влегол како дискурсивен еквивалент на некој асиметричен „Друг“. Заправо, трансформиран во документ, реципиентот несвесно се претворил во писмо по однос на кое писателот го започнал своето макотрпно испишување на текстот. Така, ако сè уште важи ставот дека зборот е раскрсница (*croisement*) од зборови, а текстот раскрсница од текстови во која секогаш се исчитува некој друг текст, се согласувам со Бахтин, текстовите се мозаици од цитати, апсорпции и трансформации на некои други, туѓи и веќе постоечки текстови.

Апликација за ова становиште ми нуди книгата *Париски џриказни*⁷⁷ на писателот Влада Урошевиќ. Што гледам во неа? Она што го прави оваа книга, вкупност, е реконструкција на „туѓите“ дискурси, испишани по фасадите на куките, по сидовите на музеите и по рафтовите на библиотеките. Се разбира, оваа постапка не го засилува нејзиниот документаристички карактер, туку зборува за нешто друго: за еден дискурсивен амалгам, кој се претворил во *паралијерарен зајис на веќе постоечкиите историографски факти*. Вистина, таа покажува отсуство на сиже, но затоа пак, поседува нагласена тенденција кон фрагментарност која, иако симулира реалност, не создава илузија дека станува збор за некакво оригинално писмо. Напротив, укажува на фактот дека врз веќе постојните и општоприфатливи дискурси можат да се *ре-конструираат* по-малку видливите слоеви на текстот. Затоа ние непречено „пловиме“ низ таа бескрајна „галаксија означители“ кои ја потврдуваат идејата за *текстуалното производство*.

Содржана во наративната стратегија на Урошевиќ кој настојува да создаде литература врз основа на литературата, таа помага традиционалното прозно писмо, од линеарно да премине во симултано, а нашето сфаќања на светот – од реално во фикционално. Се разбира, „реалноста“ на тој паралелен свет е инкорпорирана и модифицирана

во една нова, дискурсивна „реалност“, која авторот ја употребил како референтна, зашто, исполнета со мноштво семиотички референции – фотографии, песни и прозни записи – книгата *Париски приказни* на Влада Урошевиќ, не сугерира некакво трансцедентално военвремено значење, туку воспоставува дијалог со актуелниот миг. Пишувана на мошне илустративен начин кој потсетува на колажите од германскиот сликар Макс Ернст, таа нè соочува со една дисиарантина раскажувачка техника, карактеристична за доцниот македонски постмодернизам. Но, иако фрла сомнеж на секое цврсто значење за тоа што претставува жанрот, таа не ги оспоруваteleoloшките, затворени и континуирачки системи. Напротив. Само ги релативизира нивните вредности. Затоа сликите коишто за Париз ги гради Влада Урошевиќ, стигнуваат до нас во форма на приказни.

За потребите на ова истражување ќе реконструирам⁷⁸ само една од нив.

Негувајќи ја идејата за „заедничка дискурсивна сопственост“, вградена во колективната меморија на посточките литературни и историски архиви, книгава доаѓа до моментот кога за авторот стануваат важни фолклорните и митските преданија. За да го илустрира тоа, нашиот постмодерен „составувач“ го пишува текстот „Дамата со еднорог“, кој започнува тако:

„Меѓу волшебните приказни што ги собрал Цепенков има една која носи наслов 'Царо што му го најде асекро крајо на реката Јордан' и тоа е, се чини, единствената македонска приказна во која се јавува еднорог“ (Урошевиќ: 1997; 42). Во неа, нашиот искусен народен раскажувач Марко Цепенков, си допуштил слобода, па во раскажувачки занес со кој ги стилизирал народните умотворби, додал една фуснота која речиси цел век подоцна, се покажала мошне инспиративна. Поттикнат од нејзината содржина – која сугерира дека калуберите од Света Гора, од роговите на овие митски животни правеле крстови „за голем лек: за урочено, за отруено и многу други работи“

(1997; 42) – Урошевиќ го започнува своето иницијациско патување по симболиката на митското суштество поврзувајќи го записот на прилепскиот шивач со легендите од Блискиот Исток, со средновековните ракописи на „Романот за Александар“ (во кои еднорогот е легендарниот Букефал), па преку холандските таписерии од музејот Клини во Париз и знамето на Македонското научно-литературно дружество од Санкт Петербург, стигнува до детските спомени за Дебар-маалскиот рог на рибата-сабјарка: „И тогаш – ја продолжува Урошевиќ својата приказна осум странички потаму – од длабочините на детството изнурнуваат сеќавања: во куќата на дедо ми, во Дебармаало, имавме во гостинската соба еден таков 'рог од еднорог'... – стануваше збор, не за заб на нарвал, туку за горната вилица на риба-сабјарка – Xiphias gladius... Тој рог не беше бел, туку кафен, како некаков 'рѓосан меч, и на него имаше натпис со златна боја, онаа со која се сликаат ореолите на светците по иконите... Го чувам... макар што знам дека не стоел на челото на еднорогот, туку на главата на риба-сабјарка која понекогаш може да се улови и на бреговите на Света Гора, мене тој секогаш ме потсетува на легендарното бело животно кое талка низ приказните на Индија и Кина, низ средновековните ракописи на 'Романот за Александар' и низ енigmатичните прирачници од областа на алхемијата. А чудесниот еднорог – при секоја средба со неговото име или слика – ги спојува во мене просторите, во мигновен Волтин лак...“ (1997; 53-54).

Ќе кажеме веднаш: реферирајќи на познати факти и ре-конструирајќи веќе постоечки иконографии, „рогот“ на Влада Урошевиќ доведува во близок контакт различни цивилизациски кодови. Неговото необично преоѓање од еден во друг духовен и географски хоризонт, неговото дискурсивно ѹловење низ вековиите и енциклопедииите, не само што ја открива идејата за дијалогизмот и шексијуалното производство, туку еднорогот од приказната на Цепенков го претвора во транслитерарен симбол, кој благодарение на својата хипершексијуална моќ, спиритуалниот принцип на

древната митологија го сврзува со дискурсивната логика на текстот, која покажува специфичен интерес за историјата, било да е таа литерарна или општествена. Но иако неговата склоност кон *фрагментарносит* и *авторефлексивносит*, тежнее да ги оспори конвенционалните системи на раскажувањето, текстот на Влада Урошевиќ – и теориски и практично – настојува да ги одржи откривајќи ги нивните менливи вредности. Овој парадокс е извор на креативната енергија на македонскиот писател кој трага по нов естетски код, кој пребарува по етаблираната епистемологија за да не увери дека ниеден исказ не е сам по себе надреден, авторитарен и непроменлив. Оваа приказна е сигурен доказ дека минатото постои, но неговото сфаќање е секогаш дискурсивно условено. Како што вели Мишел Фуко, тоа ѝ припаѓа на нашата когнитивна и имагинативна археологија (1998; 196).

Книгата *Париски приказни* на Влада Урошевиќ е уверлив доказ дека големите и затворени литературни структури отстапуваат пред *интардискурсивната игра* на малите нарации кои ја уриваат претставата за големите мистерии. Затоа – како што споменав и погоре – кога шевовите на текстот допираат повеќе видови уметност, како археологија, архитектура, ликовни уметности и литература – што е и една од генералните одлики на оваа книга-енциклопедија – велиме дека станува збор за *интарсимиотички надоврзувања*, кои формираат таканаречени *креолизирани жанрови*. Принципот на овој вид синкретизација е последица од историската варијабилност на родот, која не враќа на почетокот од студијата и не уверува дека традиционалното гледање на линеарното писмо, веќе претставува минато. Овој „хибриден“ и дисkontинуиран модел на раскажување, кој доминира во *Парискиите приказни* на македонскиот писател и есеист Влада Урошевиќ и кој се спротивставува на секаков вид хомогенизација, покажува дека неговиот *мейтадискурс* не може да се вклопи во една класична и институционализирана литературна рамка, однапред дадена и прецизирана, туку претставува *отворена*

дијалошка конструкција која, ако не ги урива, барем ги видоизменува постоечките норми и очекувања. Од неговата книга јасно се гледа дека текстот што го пишува, делото кое го создава, не го раководи според некои воспоставени правила; врз него не можат да се применат веќе утврдени искуства, зашто, токму тие се она од кое „бега“ овој македонски постмодернист. Затоа, со право, може да се каже дека *Париски приказни* на Влада Урошевиќ е еден голем *хипертекст*, изграден врз основа на мали и разновидни *хипотекстови*. Се разбира, културолошки, зашто, интертекстуалниот *дијалог* е нивниот основен принцип.

Но, со оглед на тоа што зборовите поседуваат волшебна моќ со која се надминува реалноста, *референциите се претвораат во дискурсивни ентишети* кои не уверуваат дека значите се најмоќното искуство на нашата епоха. Затоа и можеме да кажеме: јазикот не е во непосредна и директна врска со стварноста, туку со самиот себеси.

Го проблематизирај терминот *референција* сакајќи да го доведам под сомневање сфаќањето дека работите кои некогаш сме ги земале здраворазумски, денес треба внимателно да ги преиспитаме. Но, секое разнишување на довербата во епистемологијата покажува дека ниедна класа искази не може да биде поштедена од ревизија, оти, некои дискурси, навистина го оспоруваат традиционалниот културен и цивилизациски код од кој произлегле откривајќи ги неговите менливи вредности. Затоа, кога се во прашање историографските метафизики, мора да се подвлече дека се работи, всушност, за такви „модели“, „слики“ или „икони“ кои не подразбираат праста репродукција или редупликација – во нив како да не постои релација кон стварноста, постои само помнењето и односот кон *тисмошто на Другите* – што ги претвора во *вербални артефакти* кои нудат само *слика* на стварноста. Затоа, сум склона поимот *референција* да го заменам со *трансформација* и со *рефигурација*, оти за мене, минатото постои само во форма на текст: тоа е, секогаш, она „Другото“ во рамките на моето писмо. Заклучокот е повеќе од јасен: ние го спознаваме минатото само

преку неговите текстуализирани остатоци. Нашето познавање на стварноста е дискурсивно условено.

Поетиката на наводниците

Циташоманија

Говорот што го практицираме е исполнет со туѓи зборови кои го апсорбираат, неизбежно го апсорбираат, нашиот став, нашиот суд и така стануваат двогласни.

За едните лесно забораваме чии биле, оти, со време, самоуверено си ги присвојуваме; другите, небаре авторитетни римски столбови, ги користиме за да ги потпреме сопствените мисли; третите пак, ги наследуваме со сопствени посоки. Така градиме текстови.

Но, постојат текстови кои ја фингираат документарноста, кои покажуваат дека е таа, понекогаш, импрегнирана со тешко уочливи архетипски доминанти: со митови, легенди, сказни и бајки. Тие „(не)уочливости“ предупредуваат дека нивните траги тешко можат да се досегнат, дека иако се *déjà vu*, секогаш однекаде познати, па дури и постари од кое било утврдливо потекло, нивните кодовите се како фатаморгани (Barthes: 1970; 16). Можат да бидат најразновидни: отворени, полуприкриени, скриени. Тие се како врамување на текст во контекст, понекогаш со почит, понекогаш со иронија, понекогаш со обете. Зарем двосмисленоста кон туѓиот збор, не може да биде и намерна? Зарем таа не покажува дека делата се постојано присутни во контекстот на глобалната литература⁷⁹?

Се разбира, но како се присутни? Како контекстот кој ги прима се однесува кон нив? Во какви интонацииски наводници ги затвора? Можеме ли, почнувајќи од пietetните па сè до најдвосмислените, „најнепристојните“ пародиско-трансвеститни употреби на цитатите⁸⁰, да утврдиме една гама од односи меѓу текстовите? Сигурно, не е случаен

фактот што цитатноста⁸¹ ја третираме како интертекстуален феномен. Но зошто?

Зборот *цитай* потекнува од латинското *citio* (повикувам, наведувам), кое – барем кога се во прашање деловите од некој туѓ исказ – има значење на дословна репродукција. Но, од друга страна, тук се и грчкото *κεντειν* (боде, шие) и латинското *cento* (крпеница, patchwork), кои асоцираат на книжевен жанр изграден врз основа на препознатливи цитати. Но, кога утврдените асоцијации на текстот во врска со некој претходен, ја менуваат семантиката на постоечкиот, велиме дека дошло до *свесно и креативно вклучување* на туѓи дискурси во рамките на авторскиот текст, а не некакво *еднонасочно позајмување* или цитирање. Тоа ми дава право да заклучам дека цитатноста е, всушност, отворена, повеќенасочна, онтолошко-семиотичка постапка, произлезена од Бахтиновата теза за двогласноста на зборот⁸². Заправо, тогаш кога е графички маркирана, со видлива интенција да биде забележана, таа грижливо ги негува трагите на позајмувањето, наводниците. Тие покажуваат дека во текстот како своевидна монада, перфорирале други текстови, некакви *вон-диецески референции* кои му припаѓаат, не на авторскиот идиолект, ами на социолектот. Неговите траги го уриваат митот за божемната невиност на исказите, оти чисти искази, чисти текстови не постојат: во нив, сакале ние или не, секогаш е присутен оној Другиот. Тоа е доказ дека неговиот глас – *гласот на туѓиј Други Некој* (*voix de L'Autre*) – е *дискурсот на оиштесијовојто*, гласот на социолектот кој му се наметнал на авторскиот идиолект. Неговото значење во текстот, зависи од интерпретантот⁸³, „сместен на полпат меѓу цитираниот текст и текстот кој цитира“, вели Рифатер (11/1988; 639). На тој начин, она што го претпоставуваат цитатите, нивната *пресупозиција* (*presupposition*), всушност, е еден интертекстуален модел кој воспоставил отворена метонимична⁸⁴ врска меѓу текстот и интекстот. И тогаш, ослободени од правилата на граматиката, од сите лингвистички

ограничувања, цитатите се претвораат во метафори⁸⁵ на текстовите-јадра од кои произлегле.

Но во теоријата на дијалогизмот, интертекстуалните односи познаваат и посуптилни форми на „позајмувања“, од најразлични регистри. Како цитатноста да научила да остане „пригушена“ во основната потка на текстот, без демаркациски или типографски сигнали, без видливи шевови и назнаки за своите изворишта, совршено вклопена во контекстот, истовремено и надвор и внатре, препуштена на суптилни или случајни декодирања. Тоа ја открива нејзината двојна – прикривачка и откривачка; активна и пасивна; внатрешна и надворешна – природа, за која можам да го кажам следново: остварена било како експлицитен или имплицитен интекст, *цитайносита* познава: *интерлидерарни* (односи кон корпусот литературни текстови), *авторлидерарни* (кога станува збор за односот на литературниот текст кон самиот себеси), *мейалидерарни* (кога литературниот текст поприма есеистички одгласи) и *интермедијални релации* (кога литературниот текст дијалогизира со други уметнички медиуми⁸⁶).

Но кога не може да се насети ниту една релација на совпаѓање, кога откриваме некаква псевдо⁸⁷ или пара⁸⁸-цитатна ориентација, говориме за еден интертекстуален заум⁸⁹ кој може да се дефинира и како *ваканијен дијалогизам* или креација *ex nihilo*. Вакантноста не познава законски господари и наследници. Таа, едноставно, наумила да покаже дека во сферата на меѓутекстовните односи, туѓите постоечки текстови и сета претходна култура се речиси неважни. Еден таков *ваканијен дијалогизам* може да функционира и како исмевање.

Ќе го поткрепам ова размислување со прозниот запис на хрватскиот писател Антун Шољан. Интегралниот наслов на неговата книга гласи: *Животот и делото на Фројденрајх, хрватскиот Џојс (1900-1975) и неговојто кайтшално дело Будењето на Смаил-ага*⁹⁰. Базирана врз една интертекстуална постапка која воспоставува дијалошки однос со делата на хрватската и англосаксонската литература,

неговата куса, но смела и необично инвентивна проза, содржи цитати⁹¹ и неологизми од различни јазици кои го отежнуваат читањето и бараат специфични клучеви за декодирање на смислата и значењето на една зборовна криенка, вербална мижи-татара, која е само еден од изворите за интелектуалната пренатрупаност во Шољановиот текст, поради која тој може да се дефинира како внатрејазичен и нечитлив. Но, наспроти сето ова, тој е, сепак *oīтворен и нейрекинат дијалог* со еден претходен литературен корпус кој го навестува концептот „puissance du continu“ (моќ на продолжување) на семиотичарката Јулија Крстева (Kristeva: 1969; 90). Но, како е спроведено тоа кај Шољан?

Еве вака: авторот воспоставува ироничен, но не помалку и пародичен однос кон Мажураниќевиот еп *Смртишта на Смаил-ага* и кон митопоетскиот Цојсов роман *Финеганово џо будење* (*Finnegan's Wake*). Тие, заедно, откриваат едно важно цивилизациско наследство кое авторот го пародира, не само на лексичко, туку и на жанровско рамниште, во експлозија од полисемантички алузии. На лексичко рамниште, на пример, англофонетските алузии се забележливи уште во името на фiktивниот автор – Шољановиот литературен јунак Шимун Фројденрајх – кој асоцира на Шем (Shem⁹²), галска верзија на Џејмс (James). Во буквален превод од германски јазик, презимето Фројденрајх (Freudentreich) значи „богат со радост“ и асоцира на Цојс (Joyce) кој во англиската јазична верзија исто така значи радост (joy/joys), но со една блага иронија потсетува и на Фројд (Freud), еден од водечките психоаналитичари од Цојсовото време.

Еве што ни открива текстот на хрватскиот писател Антун Шољан: „Би било добро да нагласиме дека Шимуновото презиме Фројденрајх, не е во никаква врска со угледната хрватска лоза на глумци и писатели, иако, на звуковното сродство, исто како и Американецот Езра Паунд, Фројденрајх му придавал големо значење: тој сметал дека треба да се преведува по звучност, а не по ‘смисла’... Друго поважно звучно и духовно сродство, е она со Фројд.

Младиот Шимун... смело прифатил многу Фројдови идеи, кои кружеле меѓу напредната младина... Занимавајќи се со една ‘креативна етимологија’, Шимун знаел сопственото име да го поврзе и со староирското Shem (Шем) – кое, за волја на вистината, е соодветно на нашето Јаков, а ова пак, на англиското James, што од друга страна е името Цојсово. Дека оваа етимологија не е ни малку случајна, ќе ни стане појасно ако се присетиме дека Фројденрајх, своето презиме знаел да го англицира во Цојриќ, што етимолошки би можело да се напише и како joy-rich – или англ. ‘богат со радост’, веселник, *erðo*, Joyce. Оваа двојно совпаѓање... Шимун го сфатил како миг божји: сметал дека му е, едноставно, судено да биде хрватски Цојс, па оттаму во неговото дело толку референции кон големиот ирски двојник... Својата хрватско-ирска врска Шимун Фројденрајх ја нагласувал и во многу други случаи... Дека таа теза живее и денес, може да се види од песната *Канонизација* на И. Сламниќ: *Croatian, of course, / we are of Irish origin too...* Вистина, врската со неговото ирско алтер-его (кој, тој понекогаш знаел да го изговори и како älter-ago – постариот ага, во знак на почит кон Смаил-ага) е толку силна, како да се работи за некаква метапсихичка партеногенеза со заедничкиот предок... Оттаму, не е ни малку чудно што самиот Шимун Фројденрајх цврсто верувал дека тој е Цојсова реинкарнација, т.е дека Цојс во неговата личност се вратил како Шиме...“ (Šoljan: 1989; 9-13).

Си го препрочитувам овој извадок и слатко се смеам на ироничните алузии кои ги прави Шољан, на неговата способност за вербално поигрување на тесен простор, на желбата да не затрупа со референции, алузии, цитати, оти според литературната обработка на ритуалната митема богочовек, кој умира и воскреснува⁹³, епот на Мажураниќ – оној, *Смртишта на Смаил-ага* – потсетува на Цојсовиот ингениозен, но нечитлив и речиси непреводлив роман *Finnegan's Wake*. Иронијата на Шољан се чувствува уште во првите зборови од *Уводот* на делото. Имено:

„Ракописот од капиталното дело на поновата хрватска литература, *Будењето на Смаил-ага*, бил подготвен за печат уште во 1975 година, истата година кога довршувајќи го своето бесмртно дело, нашиот голем но целосно заборавен писател, незабележително умрел. Неговата смрт никаде не била одбележана: дури ни неговите најблиски не можеле да поверуваат дека некој кој ‘живеел’ како него, можел така и ‘да умре’... Кутриот Шиме! Издивнал во творечки маки согорувајќи во битката за последната ‘реченица’, како што обично се вели во застарената терминологија (која можеби токму поради согорувањето и започнува со зборот ‘печена’⁹⁴). Неупатената јавност го сметала за ‘кабинетски писател’ (*un scritore per gabinetto*) кој пишува само за елитата; но тој толку настојувал да се зближи со масите, што неупатените зборувале дека ‘масира’. Нека ова право обелоденување на неговото дело, бидејќи и негово триумфално влегување во предворјето на Академијата, која тој, опседнат со својата магистрална тема за Агата, често ја нарекувал и Агадемија!“ (Šoljan: 1989; 7).

Оваа пародиско-цитатна мистификација е одличен пример за самоуништувачката моќ на овој тип дијалогизам кој по улед на Дубравка Орајиќ-Толик го нареков *вакан-штен*. Таа се состои од три вида текст: *самошто дело* на Фројденрајх (цитирано во рамките на Шољановиот уметнички текст), *комеништаршије* на приредувачот на текстот и неговиот *йоговор*. Но, да биде иронијата уште поголема, не само што е базирана врз фиктивен текст и фиктивен автор, оваа мистификација дава и псевдонаучни коментари за измисленото Фројденрајхово „ремек дело“, кое, во најмала рака, е пародија од авангарден тип на најхерметичното, но за европската литературна историја, можеби најзначајно остварување, Џојсовото *Финеганово будење/бдеење*. Интересно е што – иако се неколкупати подолги од предметниот и провокативно кус текст – коментарите и поговорот на приредувачот се исто така темни и неразбирливи како и основниот текст и можат да се примат како пародија

на книжевната наука и на критиката воопшто, која, божем, посредува меѓу ‘генијалниот’ текст и неупатената публика.

Со оглед на тоа што во својата проза Шољан се појавува во тројна улога – како *оштакривач, комеништар и издавач* на непостоечкото „генијално“ дело на хрватскиот Џојс, Шимун Фројденрајх – неговиот дискурс кој „паратизира“ врз „туѓи“ текстови, не ќе биде ништо друго освен „дери-ват“, кој во хрватската литература ќе го означи пресвртот од модернизмот во постмодернизмот. Тоа е една „блескотна уметничка полемика против механичкото усвојување на дотраената уметничка технологија и колонијалното влијание на некои моќни авангардни култури – вели хрватската теоретичарка Дубравка Орајиќ-Толик – На повисоко рамниште, тој е и полемика против... означителот без означен, против знакот без денотат, против текстот без смисла, против антикултурата како доминантна ориентација во културата на 20 век“ (Tolić: 1990; 21).

Благодарение на способноста за интелектуални и иронични повикувања на митските архетипи и жанрови обрасци, *пародијата* е сосема легитимна естетска техника. Таа ги премостува разликите меѓу тривијалните и високопарните стилови и покажува дека текстот е драма, место на судир меѓу силите на доминантните системи и оние кои субверзивно се спротивставуваат на нивната хегемонија. Но, иако ја извртува или модифицира вистинската смисла на цитатите и алузиите, контекстот на пародијата сепак ја чува првобитната слика на оригиналот. Така создава *действеници* (Џејмс Џојс и Шимун Фројденрајх), всушност, го гради истиот свет, но овојпат „свртен на глава“. Затоа е амбивалентна (Bahtin: 1967; 191).

Го говорам ова а имам предвид неколку работи. Прво, претпоставувам дека ви е позната етимологијата на зборот *пародија*. Еве, накусо: „*ōdē* значи пеење, *para*: ‘вдолж’, ‘покрај’; оттаму *parōdein*, *parōdia*, би требало да значи пеење покрај, значи погрешно пеење, или во друг глас, контра-пеење – контрапункт – или пак пеење во друг тон: значи, искривување или *приспособување* на една мело-

дија“, вели Женет во *Палимісесіїи* (Genette: 1982; 20). Всушност, се работи за подбивање со некој сериозен род, со начинот на неговото претставување, и тоа така, што се разложува или текстот или стилот на авторот кој се пародира. Субверзивна, пародијата живее за сметка на раслојувањето на литературниот јазик. Затоа, јазиците кои, веќе разложени, се вкрстуваат, се однесуваат еден кон друг како *репликија* на *дијалогот*, како ироничен *интерфлексијален модус* кој не тера да го свртиме своето внимание кон миналото. Бахтин велеше: „Секоја пародија, секоја травестија, секој збор употребен како приговор, со иронија, ставен под интонацијски наводници, воопшто секој индиректен збор е *намерен хибрид*... Во пародијата се вкрстуваат два јазика, два стила, две јазички гледишта, две јазички мисли, и во суштина, два говорни субјекти. Еден од тие јазици (пародираниот) е видливо присутен, а вториот е невидливо присутен, како активна позадина на создавање и перцепција. *Пародијата е значи намерен хибрид, но хибрид внатре во јазикот*“ (Bahtin: 1989; 424-425), а тоа не е ништо друго освен доказ дека во „туѓиот“ – можеби е подобро да кажам „позајмиенот“ – збор се инфильтрирал гласот на авторот и непријателски се конфронтiral со „исконскиот домашкин“, кој го приморал да послужи за спротивни цели. „Зборот станал арена на борбата меѓу два гласа“, би рекол Михаил Бахтин (1967; 265).

Ако се согласиме дека главниот влог на пародијата е саморефлексивноста и метафункционалноста, дека се работи за еден *антиимиметички принцип*, се прашувам дали со модифицирањето на прототекстот, новонастанатиот текст го збогатува со значење и стариот? Веројатно, тоа модифицирање, тоа преформулирање на елементите од позајмиенот текст, е резултат на напнатоста, на тензијата која постои меѓу стариот и новиот контекст. Станува збор за *инконгруенција* која укажува дека во туѓиот глас влегла смисла, директно спротивна на постоечката. И тогаш кога во авторскиот текст доаѓа до *очуд(н)ување* на некои веќе постоечки културни смисли, допирот меѓу текстовите

почнува да се реализира, или како *йолемика* (на текстот со интекстот), или како *дијалог* (меѓу рамноправни партнери на писмото). Таквиот тип релација е *мейонимски*, креативен и алузивен. Тој создава нова, понекогаш дури и неочекувана смисла, освен кога на планот на семантиката, доминантни стануваат аналогијата и метафората: тогаш можеме да зборуваме за *миметички релации*, за ориентации кон познати искуства, за креации *по углед* на нешто, да не речам, за имитации. Разликите меѓу овие два семантички принципи допуштаат да се воспостави дистинкција меѓу подражавањето (*имитацијата*) и очдувањето (*креацијата*). Се разбира, опозицијата функционира на сите рамништа – останатото е прашање на доминанта и инверзија – но во основата, и двете постапки се конститутивни елементи на една длабинска интертекстуалност.

И така. Со или без наводници, *цитатеносија* е специфична, трансцендентна литературна практика која, наспроти притисокот на контекстот, секогаш настојува да ја сочува својата автономна референтност, својата манипулативност, што значи дека само формално се интегрира во новата средина: формално му се потчинува на граматичкиот, но не и на семантичкиот код на текстот во кој се наоѓа. Всушност, цитатот никако не би смеел да го напушти својот семантизам, оти ако наполно се интегрира може да предизвика чувство на плагијат. Затоа поигрувањето со цитатите, не е ни малку наивна авантюра... Како молам? Етичка ерудиција? Ма, слушајте, тоа е привилегија само на големите писатели – оти подразбира скрупули, оти границата помеѓу интелигентното „корумпирање“ и интелектуалната „кражба“ е тооolkу тееенка... Затоа, за добро известените, цитатите секогаш ќе останат само информанти. Кажано со терминологијата на Ролан Барт, тие ќе бидат само „чисти дадености, непосредно означителни...; нивната функционалност... ќе биде слаба, но таа воопшто не ќе биде нула: се работи, всушност, за реалистички оператори и во тоа својство тие имаат неоспорна функционалност, не на рамниште на приказната, туку на рам-

ништите на дискурсот“ (Барт: 1996; 147); во видливата, не во скриената структура; „во текстот (...), никако во потекстот“ (Вангелов: 1992; 89). Оттаму, вистински цитат е оној кој има два контекста – актуелен и „оригинален“. Вториот ја потврдува палимпсестната природа на литературата. По аналогија на Жерар Женет, ќе си допуштам да го наречам контекст на „втор степен“.

Но, зошто се задржав на цитатноста? Зошто ѝ посветив толкаво внимание? Ми изгледаше важно од причина што таа, прво, ги имплицира и покренува прашањата за *йамейнењето* и за *зaborавот* на културната матрица⁹⁵, прашања кои во современата (постмодерна) литература стануваат сè подоминантни. Можеби е тоа доказ дека мегакултурата на модернизмот навистина го досегнала својот зенит, дека во нејзиниот *монолошки модел* нашата цивилизација препознала само репресивна институционализација на тубите мислења и знаци, дека наспроти неа, преку *ѓолемиот цитатишен дијалог*, културата се претвора во бесконечна ризница од вредности кои треба одново да бидат видени и сочувани на едно повисоко рамниште. Затоа, секое очуд(н)увачко *семиотизирање* на културната ризница, води кон еден паралелен модел кој настојува да се запамети и сочува себеси. Оттаму, за досетливите, цитирањето ќе биде и ќе остане само намерно укажување дека во литературното дело ништо не е *произволно*, дека сè е *пренесено од некоја величествена и божествена архива* која подразбира *куреативна йосийска*, своевиден *дијалог* со претходно постоечките „факти“ и нивно пресоздавање во *артефакти* (Киš: 1990; 124). Од тие причини, на цитатноста, денес, гледам како на *йовекејгласна наративна модалност*. Но, таа е, исто така, и добар сигнал дека постоела свест за неизбежниот и неоспорен факт на „веке реченото“.

Мейтексијуалносӣ

Кога Ролан Барт ја оспори претставата за оригинален автор (како извор на утврдени значења), тој ја замени со идејата за *тексијуален скрийптор* или „произведувач“, кој постои само во времето на текстот и неговото читање, оти не постои друго време освен времето на исказувањето. Оттаму, ако најважните одлики на денешната литература беа креацијата и деконструкцијата, тие не само што станаа важни за создавањето, туку и за уривањето на фикционалната илузија. Тоа покажа дека уметноста е, всушност, *самосвесен чин* кој ја нагласува *артифицијелната природа на тексијот*, но и уште една потврда дека старомодниот тип нарација (onoј „реалистичниот“, историографскиот), не е веќе популарен, дека *интегртексијовите на историјата и оние на фикцијата*, добиваат *паралелен стапус во йосиймодерната преработка на тексијуалното минато*, дека претставата за уметничкото дело како самодоволна, затворена и автономна целина, зависна само од своите меѓусебно поврзани делови, е ставена под лупата на сомневањето.

Се разбира, тоа не докажува дека приказните се крадат, дека се плагираат, туку дека може да им се приоѓа многу послободно, небаре се тие дел од една заедничка културна сопственост. Така, некои литературни дела ја третираат денес историјата како естетика и, во рамките на општата литературна и историска архива, ја покажуваат својата самосвест. Но, кога еден текст се претвора во коментар на некој друг, на таков начин што допушта интериоризација на прототекстот, можеме да зборуваме за извесна *мейтексијуална операција*. Таа формира ново сфаќање за литературниот дискурс: создава отворен, револуционерен и трансгресивен текст кој, не само што ги оспорува законите на миметичкото претставување, туку не заборавајќи да ги уважи дионизиските сили на несвесното, на имагинацијата, ги релативизира и снижува метафизичките кодови и хиерархии и формира интертекстуални,

„недовршени“ дијалози кои ја претставуваат мобилната игра на означителите, на оние кои си поигруваат со жанровите обрасци, со реторичките форми, со цитатите и клишеата. Се работи, всушност, за интертекстуален модус, за меѓутекстовен фундус, за свесно преиспитување на историјата и на литературата, за експериментирање со хетерогените дискурси, на кои им станува сè поважно реорганизирањето на традиционалните постапки, на различни рамнини. Еве го тоа во пракса.

Расказот „Механички лавови“, од книгата *Гробница за Борис Давидович* на српскиот писател Данило Киш, е резултат на едно такво ткаење на различни типови нарација – историска, документарна, есейистичка, фикционална. Иако документарниот карактер на неговото писмо своите корени ги влече од книгата *7000 дена во Сибир* на Карл Штајнер, која може да се смета за архитект на целата *Гробница*, поточно, за нејзина неисцрпна архива, општ впечаток е дека фактографскиот карактер на Кишовото писмо, сепак, отстапува пред напливот на неговата фикционалност. Во тоа нè уверува и авторот лично. Вели вака:

„Единствената историска личност во оваа приказна, Едуард Ерио... ќе заземе овде можеби недоволно значајно место – пишува во „Механички лавови“ Данило Киш – Да кажеме веднаш, не затоа што има помало значење за текот на приказната од другите, неисториски и не помалку реални ликови кои се јавуваат во неа, туку едноставно затоа што за историските личности постојат и други документи“ (Киш: 1998; 45).

Вистина, многубројни се извори⁹⁶ во творештвото на Данило Киш. Некои се вистинити, некои се лажни, едни се „аргументални“, други „орнаментални“⁹⁶, но сите заедно потврдуваат дека постапката што ја спроведува овој писател, е своевидна реакција на некој веќе постоечки корпус. Таа е речиси класичен пример на цитирање кое открива постапка на свесно „позајмување“ туѓи гласови: „Да не заборавиме – пишува Киш – Едуард Ерио и самиот беше писател и меморијалист, политичар од голем углед, чија

биографија може да се најде речиси во секоја пристојна енциклопедија. Едно сведоштво дава ваков опис: ‘Крупен, силен, со широки рамења, со аглеста глава покриена со густа остру коса, со издлабено лице, пресечено со куси остри бркови, тој човек оддаваше впечаток на голема сила. Неговиот глас, прекрасен сам по себе... лесно доминираше над сиот метеж. Знаеше да го користи мајсторски, како што знаеше да управува и со изразот на своето лице’. Истото сведоштво, вака го опишува неговиот карактер: ‘Беше вистински спектакл да се види зад говорницата како од сериозен, преминува во шеговит неговиот тон, како доверливото објавување на некој принцип, преминува во ерихонско. Но, кога ќе се појавеше некој што сакаше да му противречи, тој го прифаќаше предизвикот и додека другиот го образложуваше својот став, една широка насмевка се разлеваше врз лицето на Едуард Ерио...’** (Киш: 1998; 45).

И долу, во фуснота, стои изворот на позајмените редови: *André Ballit, *Le Monde*, од 28. март 1957 год.

Си земам слобода, ова свесно „позајмување гласови“ да го наречам *рудийно* – или *ејсистемолошко* – иако во времето кога се појавило Кишовото прозно остварување *Гробница за Борис Давидович*, било прогласувано за плагијаторство. За извесен господин Јеремиќ (и за неговите неупатени следбеници), описите на архитектурата и уметноста на Киевската Соборна црква кои ги среќаваме во расказот „Механички лавови“, биле директно и безобзирно преземени од книгата *Руска умейност* на Французинот Луј Рено. Како пак, тоа да го криел Данило Киш:

„Мајката на руските градови, славниот Киев – пишува тој во својот расказ – во почетокот на единаесетиот век имал околу четиристотини цркви и според кажувањето на Детмар од Мерзебург, бил ’ривал на Константинопол и најубавиот бисер на Византија’... но поради православието, како и поради својата шизма и одрекувањето на римската власт, Русија била препуштена на милост и немилост на монголските освојувачи... Тоа допринело за изолирање на руското православие од страна на Западот. Не знаејќи за

високиот замав на готските кули, Русија од тоа време продолжува да ги гради своите цркви врз потта и коските на мужиците... и останува сиромашна за витешкото влијание, па продолжува ‘да ги тепа своите жени, како култот кон дамата никогаш и да не постоел’. Сето тоа, помалку или повеќе, останало запишано врз фреските и сидовите на Киевско-софискиот собор. Останатото е само историски податок од помало значење... Но, колку и да е, на прв йох-лед, надвор од основниот тек на приказнава (ќе видиме, вирочем, дека тоа оддалечување е сосема привидно), не можеме а да не ги споменеме – ја продолжува својата приказна Данило Киш – и оние чудесни фрески кои ги красат сидовите од кружните скалила што водат кон горниот кат” (1998; 52-54; курсивот е мој), па дава детален опис на црковната церемонија во Киевско-софискиот собор, за неколку страници подолу да ја појасни својата намера: „Сепак, една неодредена ѹворечка йохреба, да им се приоддава на живите документи на ѹохребни бои, звуци и миризби, тоа декадентино светио тројство на модернистите, не ми добишиаше да не си тој замислам и она што го нема во Челустниковиот тексит: треперењето и пецкањето на свеќите во сребрените чираци донесени од ризниците на Киевскиот музеј – и тутка документот, йохорно се вилешува во нашата замислена слика...“ (Киш: 1998; 59; курсивот е мој).

Мислам дека не треба да потсетувам, но прашањето за влијанијата и позајмувањата во литературата е старо колку и самата литература: отсекогаш се позајмувале фабули, сижеа, теми, мотиви, ликови, дури и енциклопедиски податоци и архивска граѓа. Не е никаква тајна, на пример, дека кога ја пишувал својата *Травничка хроника*, Иво Андриќ штедро ги користел списите на Пјер Давид, реален француски конзул од раниот 19 век, чиј неутрален текст со документаристички карактер, поминал низ имагинацијата на овој уметник. Да не зборувам за Лав Николаевич Толстој⁹⁷ и неговата работа врз романот *Војна и мир*, или за Томас Ман⁹⁸ и неговиот *Доктор Фаусиус*. Станува, значи,

збор за писатели со огромна литературна култура, кои својот естетски вкус и етичка ерудиција ги формирале врз некои митски, културно-историски или литературно-теориски обрасци. Се работи, всушност, за синџир од влијанија, за еден таканаречен *културален универзум* кој го создала светската енциклопедија, за оној *Zeitgeist* (или *Spirit of time*) на англосаксонската традиција кој во теорискиот речник на Умберто Еко е познат како *Intentio intertextualitatis* (Eko: 2002; 115). Оттаму, грев е на „Механички лавови“ да се гледа како на еднонасочна цитатна употреба, наместо како преработка или *parodies*, како колаж од дискурси, едно виртуозно и отворено текстуално усогласување на најразновидни текстови и нарации: историски, документарни, есеистички и фикционални. Затоа, секогаш кога размислувам за феноменот Данило Киш, чувствуваам нескриена потреба да ја потенцирам сугестивната моќ на неговата наративна самосвест. Во фикционалната структура на своите текстови, освен како поетички коментар, тој секогаш умеел да ја покаже и својата иронија, небаре обрач околу гласот на раскажувачот. Но, тоа не значи дека Киш спроведувал диктатура, дека се обидувал да ја наложи сопствената волја. Напротив, тоа е само знак со кој тој ја покажувал својата ерудиција, синдромот на својата Александриска култура која допушта да го препознаеме во неа Бахтиновиот дијалогизам, оној натпревар меѓу гласот на раскажувачот и гласовите на непознатите и неброени туѓи свести кои се провлекле во него создавајќи ја најслатката илузија: писателот божем пишува сам, а не заедно со жанрот и со сета литература, со сите нејзини текови кои ја создале платформата на неговиот полемичен говор. Оттаму, сета говорна дејност во расказите на Данило Киш можам да ја сведам на распоредување на *тигите* и на *привидно тигите* зборови. Но, пред да го покажам тоа „на дело“, ќе ве потсетам дека рускиот шпион Челустников (фиктивниот лик од „Механички лавови“), се јавува за првпат во приказната за „Прасицата која го проголтува својот окот“⁹⁹. Припишувајќи му лоша репутација, Киш ќе го употреби како еден од главните про-

тагонисти во измамата што му била приредена на францускиот интелектуалец Едуард Ерио (историска личност), кој за време на својата посета на Русија покажал интерес за прашањето на верската слобода. За да го избегне резилот, тогашниот советски режим вешто исценирал лажна богослужба во познатата Киевска црква, која веќе била претворена во пиварница. Еве како е претставено тоа во дискурсот на Данило Киш:

„Ќе ја раскажам, значи, таа далечна средба меѓу Челустников и Ерио, онака како што знам и умеам ослободувајќи се за миг од страшниот наплив на документите кои ја затрупваат приказнава, а сомнничавиот и љубопитен читател го упатувам на наведената библиографија каде што ќе може да ги (про)најде потребните докази – вели тој – (Ќе беше можеби юумно ако се ојределев за некој друг облик на соопштување, за есеј или за студија каде што сите овие документи би можел да ги искористам на вообичаен начин. Но две работи ме спречуваат во тоа: непогодноста живите и усни сведоштва од доверливи луѓе да се наведуваат како документација; и второ: тоа што не можев да се ослободам од задоволството што го нуди раскажувањето кое кај писателот создава илузија дека креира свет и дека, како се вели тоа, го менува“ (Киш: 1998; 47; курсивот е мој) – и подолу – „Прелистувајќи го својот нотес (од кој назираа лица, предели и разговори, цел еден свет толку сличен а толку различен од оној кога пред дваесет години првпат допатува во Русија), Ерио се обиде да ги собере сите свои впечатоци... – продолжува приказната – Па, за да ја провери исправноста на својата одлука, од несесерот извади примерок на својата книга извезена во кожа, еден од оние дваесет примероци од кои му остана само уште овој (*Il a été tiré de cet ouvrage 20 exemplaires sur Alfa réservé à Monsieur Edouard Herriot*) и прелета со погледот преку посветата (која овде ја даваме во превод, со што без сомнение ќубиме многу од автентичноста и стилот на оригиналот): 'Драг пријателе; Кога тргнав за Русија... најдобронамерните ме сметаа за слика и прилика на оној беден фратар кој во

средниот век од Лион тргнал да го покрсти татарскиот кан. Тоа беше времето кога московските принцови, за да ги заплашат посетителите, под своите престоли криеле механички лавови чија должност била да за'ржат во вистинско време и на вистинското место во текот на разговорот. А вие, драг пријателе, бевте готов да ги сфатите моите намери и да поверувате во мојата непристрасност. – Се враќам сега од едно патување кое помина со смешна леснотија. Секаде бев пречекан во добро расположение. Не ги беа нас'скале механичките лавови да 'ржат на мене; можев слободно да набљудувам наоколу. Ги редигирам затоа своите белешки не водејќи сметка за тоа дали некому ќе му се допаднат. Ви ги посветувам сега во знак на внимание: примете ги. Вашиот верен Е. Ерио'. (*Консеквенциите од Ериово тој второ јазишување во Русија се од историско значење и како штоакви што се надвор од интересот на нашата приказна*)“ – го завршува своето пишување Данило Киш (1998; 63-64; курсивот е мој).

Забележувате дека дискурсот на раскажувачот, не ја прикрива желбата за толкување на настаниите во приказната, што од аспект на традиционалната поетика може да значи дека, на извесен начин, ѝ „противречи“ на нарацијата. Но, ако апелативната структура на препознатливите реферирања што ги спроведува авторот на расказот, упорно не држи во рамките на традиционалниот литературен декор, дркосста на непропознатливите цитирања, оние без почит и наводници, ги зацврстува темелите на писменоста, која денес се нарекува „литература врз основа на литературата“, оти се потпира врз истата материја од која е создадена. Но, иако е најчесто во текстот, таа знае да се задржи и на marginите од делото – на работите од самата структура – испртувајќи ја рамката¹⁰⁰ на интертекстуалноста. Таа, секако, допушта на местото од Бахтиновата интерсубјективност да се имплементира интертекстуалноста на Јулија Крстева, а јазик на писателот Данило Киш да се прочита како (у)двоен – double, не во смисла на дијадата означител–означено, туку во смисла на *едно и друго*, оти со него авто-

рот го исцртува амбивалентниот простор во своите приказни. Но, со оглед на фактот што *амбивалентноста*¹⁰¹ „имплицира исечок на *историјата* (на општеството) во текстот и на *текстот* во историјата“ (Kristeva, 1969; 88) за писателот Данило Киш тоа ќе биде... како се вели... една иста работа.

Спроведувајќи ги истражувањата за својата *семанализа*, Крстева бележи: „Сето она што се опишувава денес, открива можност... за преиспишување на историјата. Таа можност е очигледна во литературата..., во списите на една нова генерација која текстот го конструира како *сцена* (*théâtre*) и како четиво (*lecture*)“ (1969; 108-109). Тоа ни дава можност поетичниот јазик да го видиме како *табуларен модел* (*modèle tabulaire*). Но мора да признаеме, импресивен е бројот на литературните теоретичари, семиотичари и философи, кои му дале легитимитет на Бахтиновиот *дијалогизам* нарекувајќи го конгенијален концепт. Еве, Де Ман на пример, во него виде два дијалошки модела: првиот го нарече *херменевтички*, оти авторот и читателот учествуваат во верига од прашања и одговори – прашања од типот *кој и што*, вели Де Ман – кои допуштаат *замена* на авторот со читателот. Вториот го дефинираше како *йое-тички*, бидејќи допушта – „како во борба со мечеви или заведување преку писма“ – натпревар меѓу овие двајца. Во тоа *надигнување*, како веќе да не се поставува прашањето „кој“ или „што“, појаснува Де Ман и додава: „истина, наивно ќе биде да се прашуваме кој ја добива играта... Сиот интерес е, всушност, насочен кон тоа како се спротивставува (или како се заведува), кон она 'како' кое ѝ припаѓа на *йое-тиката на тешкувањето и читањето*, а не на она херменевтичко 'како'" (Pol de Man: 1992; 133; курсивот е мој). Во случајот на писателот Данило Киш, но и во рамките на сета денешна постмодерна литература, тоа како ја засега реториката, го засега она удвоено *écriture-léecture*, кое нè уverува уште еднаш, дека тајната на текстуалното производство лежи во умешноста на рецепцијата.

Ако се сеќавате, данскиот семиотичар Луис Јелмслев (Louis Hjelmslev) го воведе терминот *метајазик*¹⁰². Беше тоа јазик кој наместо кон реални, нелингвистички настани, реферира кон друг јазик. По аналогија на Сосировата структурална лингвистика во која означителот ја претставуваше звучната слика на зборот, а означеното – поимот што тој го евоира во нашата читателска свест, можеме да кажеме: метајазикот е таков јазик кој функционира како означител на некој друг јазик кој се претворил во негово означено. Се разбира, тие се меѓусебно суплементарни – како постојано да се борат за привилегија во литературниот текст – но кога тој „друг“ јазик е јазикот на литературата, наместо метајазик може да се употреби терминот *метадискурс* кој ги опфаќа сите настојувања на текстот да ја покаже својата конвенционална и артифицијелна природа. Дали тоа подразбира процес на самосвесно и систематско свртување внимание кон статусот на артефакт, или е можеби само свест за влијанието на теоријата во конструирањето на прозата, ќе покажат следниве редови:

„Книгата на кралевите и будалите“ – пишува Данило Киш¹⁰³ во *Post scriptum*-от на својата *Енциклопедија на мртвите* – во прв момент беше замислена како есеј, кој врз неа оставил значајни траги. Намерата ми беше да ја изложам, накусо, вистинитата и фантастична, ‘до неверојатност фантастична’, повест за постанокот на *Протоколот на Сионскиите мудреци*, неговото најудничаво влијание врз генерации читатели и трагичните последици кои се случиле... Но, замислениот есеј за *Протоколите* се распадна сам од себе оној миг *кога се обидов да го добијам, да ги домислам оние делови од таа мајна йовесија кои и денес дури османале во сенка и кои, по сè изгледа, никогаш и нема да бидат разјаснети; значи, кога ја раздвишив ‘онаа барокна йошреба на интелегенцијата која настапува да ги йојолнни празнините’* (Кортесар) и кога одлучив да ги ожиевам и оние ликови кои останаа во мракот: во прв ред таинствениот руски емигрант – кој во приказната се вика Бело-

горцев – и уште потаинствениот X., чија улога беше од најголемо значење за решавањето на мистеријата... Но, оној миг кога сфатив дека *на йланот на фактишите*, во истражувањето на оваа тема *не можам да одам йоштаму*, кога *йочнав да си ги замислувам настапите* онака као што би можеле да се случат, есејот го загуби своето жанровско значење. Тогаш, со чисто срце, насловот *Протокол* го променив во *Завера*. Зачната, значи, врз *маргините на фактишите* – *не изневерувајќи ги сосема – приказната йочна да се развива штаму каде што јодатијите беа недоволни а фактишите неизнанији*, во *йолушката на работите добиваат измесетени сенки и облици*. И, како што би рекол Борхес, заради драматичноста на раскажувањето, едни детали изоставав, други давав. Оттаму, 'кога некој писател ќе го нарече своето дело роман (*romance*) – вели Н. Хоторн – едвам треба да спомене дека со тоа бара извесна слобода, не само во поглед на формата на делото, туку и во поглед на неговата граѓа'. Тврдењето се однесува целосно и на овој расказ. Упатениот читател, верувам без тешкотија, во *Завера* ќе ги препознае фамозните *Протоколи*, исто како што лесно ќе ги идентификува и оние кои се кријат зад името 'завереници' и 'сатански секти'», појаснува Данило Киш (1997; 159-160; курсивот е мој).

Ако можам да се наречам упатен читател – или барем една од оние „добро упатените“ – допуштете ми ве молам да ја реконструирам замрсената фабула на овој расказ, а потоа да ги прокоментирам и горните редови. Еве ја, најпрво, фабулата:

Во 1906 год., главниот уредник на едно петербуршко списание, извесен Крушеван, објавил документ за постоење на сеопшт комитет против христијанството. Не откривајќи го неговото потекло, тој напоменал само толку дека станува збор за текст напишан 'некаде во Франција'. Анонимниот преведувач го нарекол *Завера или Каде се корениште за првасија на европското оиштесство*. Една година подоцна, чудниот пустиножител отец Сергеј (Александрович Нилус), во него видел доказ за својата загри-

женост по однос на верата, па свесно го вклучил меѓу кориците на својот *Антихрист*, не дознавајќи никогаш какви се последици ќе предизвика оваа одлука.

Судбината на неговата книга води до екс-императорката на Русија, која последните денови од своето заточеништво ги минува во Екатеринбург. Насетувајќи го неминовниот крај на царската фамилија, врз кориците на Нилусовиот *Антихрист*, таа ќе исцрта кукаст крст, симбол на среќата и Божијот благослов... Првите масовни жртви на книгата-убиец, се бројат со илјадници...

Во багажот на белогардејскиот офицер Аркадиј Иполитович Белогорцев, кој забрзано ја напушта татковината, се наоѓа еден примерок од Нилусовата творба. За да се спаси од морална пропаст, рускиот емигрант е принуден да ги продаде сите свои книги. Нивниот откупувач, извесен господин X. ќе се заинтересира за една со датум од 15 октомври 1864 год. Во неа ги препознава идеите на Макијавели. Споредувајќи ја со додатокот во Нилусовиот *Антихрист*, анонимната книшка-памфлет ја толкува како еден од изворите на *Завера*, „која веќе две децении ги возбудува духовите, сее недоверба, омраза и смрт“.

Во август 1921 година, известувајќи на лондонски *Tajms*, извесен господин Филип Грэвс, ќе го обелодени ова откритие: ненасловената ретка книга од 15 октомври 1864, покажува голема сличност со фамозната *Завера*, во која, по игра на случај, влегле делови од памфлетот на извесен Морис Жоли. Во својата куса автобиографска белешка тој оставил сведоштво за постанокот на својот *Дијалог во йеколот меѓу Монтиеске и Макијавели*. Но, благодарение на една бесмислена политичка манипулација, неговиот памфлет против тиранијата прераснал во манифест за доминацијата на злото, кој си изборил место меѓу кориците на Нилусовиот *Антихрист*. Тоа докажува само дека фамозната *Завера* била фалсификат и дека не постоела никаква мистериозна и опасна сила која би можела да предизвика политичка катализма во 20 век.

Остатокот од приказната (оној, самопојаснувачкиот) ќе ни го реконструираат зборовите на писателот Данило Киш, поради кои никако не можам да се ослободам од впечатокот дека, додека ја пишувал приказната, Киш можел да го контролира својот јазик само до извесна граница, дека постојано бил притиснат од мигот кога јазикот и логиката на приказната ќе ја преземат играта и контролата врз него, што во основа значи дека неговиот свет на фикцијата и оној на фактографијата се наоѓале во постојано меѓусебно надмудрување, дека ерудитната, емпириска (па ако сакате дури и теориска) подлога која писателот ја вградил во својот текст, се наоѓала во постојан *дијалошки однос* со имагинарното, фантазмагорично рамниште на неговото дело. Значи ли тоа дека саморефлексивната потреба на Данило Киш – ја давам, еве, во продолжение – ја покажува неговата решеност да се истражува теоријата на прозата, токму низ практиката *ишичување проза?* Можам ли, таа практика да ја напечатам *мейтапрозна?* Одговорот го содржат следниве редови:

„Потрагата по праизворите на *Завера*, претставува посебно поглавје на еден фантастичен и заплеткан роман – вели нараторот на „Книгата на кралевите и будалите“ а писателот додава во заграда – (Зборот роман се појавува овде по вторпат, со полна свест за неговото значење и тежина. Само принципот на економичноста ја спречува оваа повест, која и самата е парабола за злото, да се развие до чудесни размери на роман, чие действие би се одвивало во неизвесно траење, во огромните простори на Европскиот континент, до Урал и зад него, како и во двете Америки со неброени протагонисти и милиони мртви во позадината на некој страотен пејзаж). Тоа поглавје, жално шематизирано и соголено – небаре резиме во списание кое суштината на значајните дела ја редуцира до гола интрига – би можело, значи да се сведе на следниов заклучок:

Завера или Каде се корениште на пройасна на европското ишичество се појавила некаде во Франција (како што со право тврдеше Крушеван), во последните години на минатиот век, во времето на налетот на Драј-

фусовата афера која ја подели Франција на два непријателски табора. Рускиот превод... (оној фамозниот, на чија насловна страница се наоѓа големо петно од мастило, дамка која наликува на 'крвав печат од Антихрист') сведочи дека авторот на овој фалсификат бил некој Русин. И како што сите патишта водат во Рим..., така и сите сведоштва во врска со првата верзија на *Завера* (онаа која срамно ја ограби и обесмисли *Жолиевата книга*), водат до извесен Рачковски... Незадоволен од својата улога, шеф на руската тајна полиција во Париз, овој перфиден Русин игра на картата на високата политика... Претераната амбициозност на Рачковски може да се изедначи само со неговото отсуство на скрупули... Но, интригите можат да предизвикаат експлозија чија разорна моќ е поголема од онаа на бомбите, вели неговото искуство. А лутето се подложни на секакви интриги... Така овој роден интригант, ќе почне да објавува памфлети во вид на исповеди од некои поранешни револуционери... Произведена, значи, во ‘работилницата на Рачковски’, фалсификуваната верзија на *Жолиевиот Дијалог во иекологиј*, доаѓа во рацете на Нилус...“ (Киш: 1997; 135-139).

Очигледно е нели: како самосвесна активност, *мейтапрозна* ја покажува љубовта кон уметничкиот јазик, но и нескротената желба на писателот да го демистифицира неговото богопотекло. Оттаму и чувството дека, сето време додека го пишувал расказот, писателот Данило Киш не можел да ѝ одолее на желбата да ја урива илузијата дека се работи само за една уметничка приказна, иако постојано ја поттргнувал завесата откривајќи ја нејзината реална историска подлога. Всушност, станува збор за една *специфична дискурсивна практика* која го привлекува нашето читателско внимание, стимулирајќи ги дури и нашите подзаборавени знаења за создавањето на текстот. Но тоа, се разбира, не е нова постапка. Таа е, помалку или повеќе, карактеристична за сите дела во оваа дисертација, со кои сакав да го направам експлицитен *дијалошкиот йошенцијал на проза*, но ми се чини дека никаде со толкова

суптилност не е спроведен овој премин од фиктивност во фактивност и обратно, како што е сторено тоа во „Книгата на кралевите и будалите“. Затоа ѝ посветив повеќе простор на останатите. Всушност, сакав да го покажам оној од хетерономен феномен поради кој ги испишав сиве овие редови и заради кој го искомпонираат катархестичкиот поим *дијалошка диегеса*. Како ова виртуозно прозно остварување да е негова целосна потврда, оти – како што може да се забележи – фикционалниот нарративен тек е постојано пресекуван од еден метафикационален, од еден *себејолкувачки, антинаративен дискурс* (глас), кој упорно ја следи трагата на фалсификаторите:

„Со овој текст ќе се обидеме да го истражиме потеклото на таа книга – пишува Данило Киш – да фрлим еден површен поглед врз оние кои ја создале... Двете книги – Нилусовата која регрутirала одреди фанатици и на која ѝ биле принесувани крвни жртви и онаа, другата, жртвувањата, анонимната, уникатната, сирачето меѓу книгите – тие две противречни творби на човечкиот дух, толку слични а толку различни, речиси цели шеесет години... лежеле една до друга, на една кабалистичка дистанција... И додека отровниот здив на првата доаѓал во допир со здивот на читателот... втората била прекриена со прав, чувана не како мисла или дух, туку само како мртов непотребен предмет, како *книга* за која читателот, само ако случајно му дојде во рака, ќе се запита дали некогаш, некој пред него, ја отворил и дали воопшто, додека е светов и веков, некој некогаш би посегнал по неа... Но, кога по игра на случај, судбината и времето ќе се најдат во поволна консталација, пресекот на тие сили ќе падне врз таа книга осветлувајќи ја со ‘силна светлина’ и избавувајќи ја од заборав... Постојат сериозни сомневања дека таа извршила силно влијание, не само врз некогашниот сликар-аматер, авторот на прочуената книга *Mein Kampf*, туку и врз духот на еден анонимен грузијски семинарист, за кого допрва ќе се чуе... Зборовите на Завера мора врз него да делувале посилно од оние на Евангелието. Така – преку Жолиевата философска реинкарнација и Ни-

лусовото криво огледало – еден памфлет, пишуван како поука за ренесансниот принц, ќе стане прирачник на современите самодржци. Некој... историски рефлексии од тоа четиво, сведочат за судбинското влијание на оваа лектира...“ (Киш: 1997; 131-142).

Се чини дека ова е моментот кога писателот Данило Киш, речиси ги израмнил *фикциивното и факциивното*, па дијадата измислица-реалност, фикција-факт, не само што станала ирелевантна, туку ги надминала и утврдените граници на литературната теорија. А јас продолжувам да верувам дека не може веќе да се говори за некакво симптоматично, негативно и декадентно поведение на прозата, за нејзината нарцисоидна свртеност кон сопствениот медиум на изразот, оти денес, таа, свесно ги користи позитивните аспекти на својата литературна самосвест, потребата да воспостави рамнотежа меѓу иновацијата и конвенцијата. Како теорискиот и литературниот дискурс да се асимилираат еден во друг, како во саморефлексивната природа на метапрозата да ја пронашле точката која ги зближува. Тоа ме прави свесна за уметничките законитости на литературата која посакала да се теоретизира себеси, која *на рамништве* на текстот, започнала да оперира со „рамката и нејзиното кршење, со техниката и контра-техниката, со конструкцијата и деконструкцијата на илузијата“, вели Патриша Во (Patricia Waugh) (7/1997; 79). Затоа, не е случајно што метапрозата ги негува плуралистичките хиперактивни стилови, кои на ригидната читателска и критичка свест ѝ нудат улога на активен производител на значењето на текстот, ја претвораат во *особен читач* кој прифатил дека границите на дочитувањето се поместуваат постојано, дека вистинското читање¹⁰⁴ на приказната започнува по авторскиот коментар за неа. Можеби затоа писателот Данило Киш користи еден специфичен, поетичко-полемичен говор која си поигрува не само со јазикот на приказната, туку и со нејзината интенција, кој го претставува оној теориски вграден слој кој *поештички ја осмислува нарацијата и ја лијпераризира поештиката* – кој нè потсетува дека авторот е резултат на не-

кои претходно прочитани текстови, а не божја конструкција, дека *литература е чиста теориска из-мислица*, дека нејзиниот свет постои само во форма на книга.

¹ „Од аспект на вистината не постојат индивидуални свести. Единствениот принцип на сознајна индивидуализација што ја познава индивидуализмот е – *грешката*. Вистинскиот суд не може да биде резервиран за некоја одредена личност, туку е автархичен на некој единствен системско-монолошки контекст. Само грешката индивидуализира“ (Bahtin: 1967; 139).

² Зборот е телото на свеста. Неговото постоење зависи од *внайреиниот говор*, но неговата реалност е реалноста меѓу субјектите.

³ „Зборот е мост меѓу мене и другиот – велеше Бахтин – заедничка територија меѓу говорникот и соговорникот“ (Bahtin: 1980; 95).

⁴ Философски систем кој ја претпоставува душата, формирана од еден посебен флуид.

⁵ Густав Тард, вели Мукаржовски, инсистирал на становиштето дека „јазикот, најнапред и нужно, бил монолог. Дијалогот се појавил многу подоцна“ (1981; 266). Застанувајќи ја спротивната теза, која на дијалогот му обезбедила приоритет врз монологот, Јакубински подвлекол: „со вчуму доневиденост констатираам дека *никогаш* не сум чул монологи, туку само *фрагментирани дијалози*“ (1981; 266). Овие две спротивставени гледишта го поттикнале Мукаржовски да го напише есејот „Две студии за дијалогот“ (1981).

⁶ Лик од романот *Киклой* на хрватскиот писател Ранко Маринковиќ.

⁷ Таа е дури латентно структурирана и во секој монолошки текст. „Терминот *дијалогичност*, велеше Мукаржовски, означува една потенцијална тенденција кон сменување на два или повеќе значајни контексти, тенденција која се остварува не само во дијалогот, туку и во монологот. Ни преостанува само уште да го пресвртиме проблемот во смисла на поставување на прашањето за *монологичността* во дијалогот“ (Mukaržovski: 1981; 287). Да. Платоновите дијалози се добра илustrација за овој феномен.

⁸ „Уметничкиот, филосовскиот, реторичкиот... говор, стануваат царство на мислењето, заправо, на *размислувањето*, но дури ни во тие размисла увања на преден план не е она *што се мисли*, туку она *како... се мисли*“ (Bahtin: 1980; 185).

⁹ Сократовиот дијалог и Менипејската сатира, се два жанра од областа на сериозно-смешното. Сократовиот маевтички метод познавал две основни

постапки: *синкриза* (спротивставување на различни гледишта по однос на еден предмет) и *анакриза* (збор провоциран од збор). Тие ја дијалогизирале мислата, „ја претворале во *реплика*, ја приклучувале кон дијалошкото општење на луѓето. Овие две постапки произлегле од сфаќањето за дијалошката природа на вистината“ (Bahtin: 1967; 172-173), оти таа не постои во главата на еден човек, туку меѓу луѓето кои во процесот на дијалошкото општење заеднички доаѓаат до неа. Се разбира, *сократовиот дијалог* не опстанал долго како жанр. Во процесот на неговото распаѓање со создале други дијалошки жанрови, меѓу кои и *менипејската сатира*, која спаѓа во областа на сериозно-смешното, вели Бахтин во книгата за Достоевски (1967; 174). Таа асимилирала сродни, внатрешно дијалогизирани жанрови, како што се *дијатрибата, солилоквијот и симпозионот*. Дијатрибата е внатрешно дијалогизиран реторички жанр конструиран во форма на разговор со отсутниот соговорник. Солилоквијот претставува активен дијалошки пристап кон самиот себе-си. Симпозионот пак, е дијалог за време на гозба и по својата природа е чист карневалски жанр.

¹⁰ „Пародијата е неразделен елемент на ‘Менипејската сатира’ и воопшто на сите карневализирани жанрови“ (Bahtin: 1967; 191).

¹¹ „Да се изучува самиот збор занемарувајќи ја неговата ориентираност кон нештата надвор од него е бесmisлено, исто како што е бесmisлено да се изучува психичкото доживување надвор од стварноста кон која е ориентирано и која го одредува“ (Bahtin: 1989; 48).

¹² „Бил роден во VII век и се сметал за вампир, го преживеал VIII век и ги опишувал настаните во Кукулино од почетокот на XIV век – стои во една фуснота од *Век Седми на Деветише Керубинови векови* – Костурот му е најден во старата Јустинијанова тврдина на тоа село, како што се споменува во некои записи од тоа време. Вампир? Се смета дека тој збор бил непознат тогаш. Сепак, некој руски калуѓер во тој век, или малку пред тоа, се нарекол Упирлиј (Упир – име во некои наши наречја за вампир)“, пишува Јаневски (1986; 254).

¹³ Како субјект на нарацијата, авторот е преобразен во „тој што се вклучува во системот на раскажувањето; тој не е ништо друго освен лик, но со можност за пермутација од Субјект во Реципиент, од приказаната во дискурсот и од дискурсот во приказната“, велеше Јулка Крстева (1969; 95).

¹⁴ Да бидеш слушател – значи да бидеш отворен кон другите, а тоа подразбира многустарност и разновидност.

¹⁵ „Во категориите на Бахтиновото поимање – подвлекува Де Ман – дијалогизмот е слика на *јазикот* (не слика на јазикот) а не на општеството или на меѓучовечките односи“ (De Man: 1992; 129).

¹⁶ „Токму преку *еѓзотийјата*, може, конечно, и од философска гледна точка, да се констатира дека Бахтин не е само стручњак во уметноста на литературниот дискурс, туку и мислител, или метафизичар, чие име стои

зад името на Хусерл, Хайдегер, или како што проникливо сугерира Тодоров, зад името на Левинас“ (De Man: 1992; 130).

¹⁷ „Писателот се јавува како збир на емотивни и интелектуални искуства, каде што *искусството на литејтута*, на *логосот*, е нужен и неодделлив дел од *писашелот-мийтшворец* – велеше Данило Киш – Стварноста на прочитаните книги, во оваа и ваква митологија, влегува свесно..., како сума на емилирски сознанија за *свештот* кои *писашелот* ги стапекнал преку лекиштата“ (Kiš: 1990; 135 – курзивот е мој).

¹⁸ Книга со идентичен наслов (но со политичко-философска содржина) има англискиот философ Томас Хобс (Thomas Hobbes: *Leviathan*, Paris, 1651), како и францускиот католички писател од англосаксонско потекло, Жилиен Грин (Julien Green), еден од претходниците на францускиот егзистенцијалистички роман (види: Julien Green, *Leviathan* (*Léviathan*), Kršćanska sadařnost, Zagreb, 1979).

¹⁹ Јан Мукаржовски не уверува дека, за лингвистиката, монологот е онаа јазична манифестија која подразбира само еден активен учесник и која поседува само еден непрекинат контекст. Од лингвистичка гледна точка, раскажувањето би било типичен монолог.

²⁰ Види: Цветан Тодоров, „Движение на Другостта: Записки от подземето“ во: *Поетика на прозата*, Народна култура, София, 1985

²¹ Се работи, всушност, за две тенденции: едната укажува на демаркациските линии меѓу двата говора (туѓиот и авторскиот), а другата, на нивните граници кои се толку кревки што говорот кој пренесува „туѓ говор“, лесно и речиси целосно, го присвојува говорот кој го пренесува.

²² Според Михаил Бахтин, секој дијалог се одвива врз основата/подлогата на едно повратно разбирање од страна на „невидливиот присутен“, оној третиот кој е над сите учесници во дијалогот. „Тој третиот, вообщото не е некој мистичен или метафизички... – тој е конститутивниот момент во исказот и при една подлабока анализа може да биде и откриен. Тој произлегува од природата на зборот кој секогаш сака да биде *сослушан*, кој секогаш бара возвратено разбирање и никогаш не запира на *најблиското* разбирање, туку се пробива сè потаму и потаму (неограничено)... *Сослушувањето* е, веќе, дијалошка релација. Зборот сака да биде слушнат, разбирлив, да му се одговори, и повторно да одговори на одговорот, и така ад инфинитум. Тој влегува во дијалог кој нема *смисловен крај*...“ (Бахтин: 1/1978; 59-60).

²³ Така ја нарече Бахтин кога сфати дека текстот не е само лингвистички феномен, туку и надминување на правилата што ги наметнува кодот на лингвистиката. За опишувачето на тоа „надминување“ беа потребни придобивките на една друга дисциплина која откривајќи го дијалогизмот на писмото ги настаси моките на интертекстуални релации.

²⁴ „Консенсусот е хоризонт кој никогаш не може да се досегне“, велеше Пиотар (1996; 117).

²⁵ За разлика од Аристотел кој разликувал три вида подражавање: според *предметот*, *начинот* и *средсийтва* (гест или говор), Платон уважувал

само два: според *предметот* и според *начинот на исказувањето*. Под начин ги признавал: раскажувањето (халие диедесис - кога поетот говори во свое лично име) и драмското претставување на ликовите кои вршат некое дејство (мимеса - кога говорат само ликовите или поетот, прерован во некој од ликовите). Му се восхитувал на дитирамбот, а трагедијата и комедијата (како чисто подражавање или мимеса) и епопејата (како комбиниран начин од раскажување и прикажување), ги сметал за недостојни жанрови.

²⁶ Токму поради *поетовиот* воведен збор, кој XXV века подоцна прераснал во *внатрешен монолог*, Аристотел го третирал епот како наративен вид (во основа комбиниран и не-чист начин на раскажување).

²⁷ Јазикот на науката како да подзaborавил на својата *појмовија* улога, како сè повеќе да е склон кон голото и единствено пренесување на информациите.

²⁸ διαλογός (од предлогот δια „низ, преку, долж, раз-“ и именката λόγος „говор, слово, реч, вест, беседа“) = „раз-говор“.

²⁹ „Значи, зборот διηγησίς е составен од предлогот δι- (алфата /o/ ја нема заради присуството на почетниот вокал од другиот збор) и именката *τρυπος (која сама, без предлог не постои). Коренот на именката е глаголот τρύψει (од τρύποι – „водам напред, предводам, претходник сум во нешто“, но и „мислам, сметам, верувам“; запирката над η /eta/ е спиритус аспер кој го читаме како глас „x“, но во сложенките може, или да го аспирира консонантот со кој се допира, или да се загуби сосема), а она –σίς е суфикс за градба на именки“, објаснува мојот пријател д-р Валериј Софониевски, професор по морфологија и синтакса на старогрчкиот јазик.

³⁰ Со цел да го обнови несвесното, една ризоматична мисла ќе се развива во недоглед, ќе ја поткопува хегемонијата на означителот и ќе варира, сè додека не создаде ацентрична структура – апстректна линија со n-димензии. За италијанскиот семиотичар Умберто Еко, ризомската логика е блиска со енциклопедиската: не познава граници меѓу внатре и надвор, секоја точка може да се надоврзе на некоја друга, се разгранува на сите страни, никој не успева глобално да ја опише...

³¹ Тревата (шимширот) се развива ризоматично и ја прекрива целата копнена површина на Земјината топка. За разлика од дрвото кое создава ограноци, кое е структура, таа е ацентрична нехиерархиска отворена бесструктурна структура која поседува сопствени, коегзистивни начини на распространување. Тревата ја негува ризомската логика на сврзникот „и“, карактеристичен за номадскиот начин на мислење.

³² По повод излегувањето на англискиот превод на *Хазарски речник*, во својата критика за Обсервер (1989), Anthony Burgess истакнува дека Павиќ сакал да создаде книга, која ќе биде како „Кутија на Организирано Знаење“ која може да оптиши не само самата со себе, туку и со многу други книги (<http://www.khazars.com/kriticari.html>).

³³ „Лакомоста за сознавање нè тера да ги прескокнуваме пасосите кои ги сметаме за здодевни, за да ги пронајдеме, што е можно побрзо, убавите места во приказната – вели Барт – Тогаш личиме на оној кабаре-гледач, кој скокнува на сцената, па соблекувајќи ѝ ја облеката на танчерката, го забрзува стриптизот...“ (Bart: 1975; 13).

³⁴ Играта на „прогресивното разголување“ за која пишува Барт во есејот *Задоволството во шексијот*, сигурно дека не подразбира уживање во телесен strip-tease (или во некое вообично наративно одлагање). Тоа, едноставно, не ги почитува шевовите: сетете се само, перверзијата не познаваше ерогени зони. Напротив, Бартовото „разголување“ подразбира една интелектуална возбуда која потсетува на сонот на гимназијалецот – „надеж дека ќе се здогледа полот“ – задоволство кое истовремено е и *едијовско*, оти да се разголи нешто значи да се досегне почетокот и крајот, значи да се прифати дека „секоја приказна (секое разголување на вистината) е инсценирање на Таткото (кој е отсутен, скриен и хипостазиран)“ (Bart: 1975; 12-13).

³⁵ Истоимената книга на Мишел Шарл го третира ова прашање. Да се види: Michel Charles, *Rhetorique de la lecture*, Seuil, Paris, 1977.

³⁶ Како голем приврзаник на *свршенац-кон-чишашелот ѹараџема*, Еко ја поддржува идејата дека единственото правилно читање е, всушност, погрешното читање. Но, ако сум склона да ја отфрлам помислата дека текстот е само верига од предизвикани реакции, суптилната иронија што ја откривам во дискурсот на Цветан Тодоров (кој го цитира Лихтенберг по повод Беме), ме уверува дека текстот е „пикник на кој авторот ги носи зборовите, а читателот смислата“ (Тодоров: 2001; 176).

³⁷ „Приказната не почнува ‘in medias res’, наеднаш, туку постепено, како кога се смрачува в *шума*. Тоа е густа *дабова шума*, толку густа што зраците на зајдисонцето се пробиваат низ крошните на дрвата, местимично...“ (Данило Киш: „Огледало непознатот“, *Енциклопејдија мртвих*, Књига-комерц, Београд, 1997, 92; фуснотата во текстот беше моја. Намерно ја приододадов. Сакам кога го цитирам Киш).

³⁸ Индикативни во оваа насока, се и оние компјутерски романы (comprinovels), за кои Линда Хачион вели дека *процесот на производството* е најважната одлика, зашто нивните читатели се истовремено и произведувачи и реципиенти. Еден ваков интерактивен однос не подразбира конкретно (физичко) дело, туку само *активност* (Hacion: 1996; 138).

³⁹ Мислам дека тука треба да се бара моментот кој е директно искористен од Понтица (еден од четворицата автори на расказот „Проклетството на Фараонот“), кој алудирајќи на теоријата на својот пријател Умберто Еко, му ги приписал на ликот Робер дела Гриј следниве зборови кои се однесуваат на *семиотика* како писмо на иднината. „Тоа ќе биде првиот ческа на регресија – вели Дела Гриј – но, не назад кон хиероглифиите, туку кон *претходниот стадиум*, кон стадиумот на пиктографијата, кон *стадиумот на сликовното писмо*“ (Еко/Понтица: 1998/25; 157). Значи, нема опасност да се мисли дека писмото ги убива сликите, како што веруваше

Платон, дека книгите, наводно, „ги оддалечуваат лубето од врвните вредности поттикнувајќи ширење на непотребни информации, неразумна љубопитност“ (Еко: www.blesok.com.mk/index/en/16en.htm)

⁴⁰ По Бахтин, вториот голем руски теоретичар, еден од првите истражувачи на феноменот „руски постмодернизам“ и еден од највлијателните литературни теоретичари кои учествувале во актуелната дебата за тоталитарниот дискурс. Од почетокот на 90-те години на 20 век, предава литература, семиотика и философија на Универзитетот Емори во САД.

⁴¹ По аналогија на терминот *ген* (gene), английскиот зоолог-генетичар Ричард Докинс (Richard Dawkins), авторот на книгата *The Selfish Gene /Себичниот ген* (Sebični gen, Vuk Karadžić, Beograd, 1979), го креира поимот *мем* (meme) како „единица за пренесување на културата“, којашто „се пропагира и реплицира себеси низ процесот на комуникацијата“ („Мемите: нови умножувачи“, 241-255). Секоја идеја или фраза која, небаре вирус, го инфицирала нашиот ум и нè мотивирала да им зборуваме на пријателите за неа, се нарекува *мем*. Се однесува како жив организам кој нè тера да ги комбинираме аналитичките техники на науката, лингвистиката, семиотиката, во еден ефективен систем кој се интересира за тоа како идеите се умножуваат сами по себе. Таа дисциплина е позната под името *меметика*.

⁴² „...ниеден идентитет не го содржи сопственото објаснение во самиот себеси, туку мора да го побара во други идентитети – но без конечно шанса дефинитивно и да го пронајде. Така настана *оѓворениот процес на идентификација со вграден механизам на одложување...* Субјектот е немоќен пред таа разградувачка матица, дотолку повеќе што таа му е ‘од другата страна’ и секогаш - веќе - претходна“ (Бити: 3/1992; 11, курсивот е мој).

⁴³ Кажано со зборовите на Михаил Епштейн, „почитуваниот и неделлив Господин Автор им отстапил место на мноштвото хиперавтори, кои го користат печатениот став на неговото тело за да создадат сопствени уметнички и мисловни светови“ (Епштейн: 1998; 121).

⁴⁴ Со кратенката ТВА, Епштейн ја означи популарната американска синтагма „to be announced“ со значење: „да биде нешто дополнително објавено/огласено“, нешто слично на искуството кое го иницираше српскиот прозаист Светислав Басара, кога покажа спремност, во јавна лицитација, да им ги отстапи на институции и поединци авторските права на своите дела.

⁴⁵ ...која со појавата на неизбежниот Интернет создава хипер-романи во кои како коавтори „влегуваат“ различни умови креирајќи еден специфичен пачворк-текст. Необично духовито и прецизно во оваа насока е гледиштето на Михаил Епштейн: „Интернетот е најсоодветното место за фолклорно творештво во кое, секој миг, може да се вклучи секој што ќе посака, оттаму сижето и стилот (на она што се создава – заб. моја) мора да бидат очигледно просечни, истовремено ‘сечии’ и ‘ничии’“ (Епштейн: 1998; 111).

⁴⁶ Неговиот изумител Теодор Нелсон го дефинирал хипертекстот како „несериско пишување составено од мрежа текстуални парчиња кои не се, на некој уникатен начин, поврзани едни со други“ (Fenti: www.blesok.com.mk/tekst.asp?lang=mac&tekst=391).

⁴⁷ „Одамна сфатив – веление Милорад Павиќ – дека уметностите се делат на реверзибилни и на нереверзибилни. Постојат такви кои на корисникот (реципиентот) му овозможуваат да му пријде на делото од различни страни... како што е тоа случај со архитектурата... или сликарството, кои се реверзибилни. Но постојат, исто така и оние другите, нереверзибилните уметности, какви што се музиката или литературата кои личат на едносмртни улици, по кои сè се движи од почетокот кон крајот... Одамна посакував, литературата која е нереверзибилна уметност, да ја направам реверзибилна. Оттаму и моите романи немаат почеток и крај, во класична смисла на зборот“ (Pavić: www.khazar.com/rocetak-i-kraj.html).

⁴⁸ „Медиумот е пораката“, тврдеше некогаш Маршал Меклуан. Да, но развојот на нашиот хуманистички ум никогаш не одел во чекор со техничките можности на нашата цивилизација. Затоа денес медиумот не може да се изедначи со пораката што ја пренесува, оти далеку веќе ја надминува истата. Како таа да станала ограничена и релативна.

⁴⁹ Епштејн говори за *хиперлишеријера* (*hyperfiction*), за романи од компјутер – резултат на интерактивното пишување. Но, тоа е веќе сосема друга тема.

⁵⁰ Георги Господинов, *Природни роман*, Геопоетика, Београд, 2001

⁵¹ „Во еден монолошки систем, тертиум non datur: мислата, или се афирмира или се негира, таа едноставно престанува да биде полнозначна“ (Bahtin: 1967; 138).

⁵² Оваа способност за репродукција станува клучен фактор за промените што ги доживуваат зборовите, за нивните значења, оти секој нов и „неоригинален“ контекст, не само што обезбедува нов идентитет, туку ги чува и *фрагментите од претходниот*.

⁵³ Како материјален остаток од некоја претходна егзистенција, *штрагата* може да има и институционална природа, да биде архив, споменик или документ, да сведочи за *нешишто* наспроти самата себеси. Така, освен статус на „остаток“, таа може да стекне и значење на *знак*. Но каков?

⁵⁴ И за Жерар Женет, *начинот на пишувањето* ќе биде најуниверзалната категорија, оти се потпира врз трансисториски и транслингвистички парадигматски ситуации.

⁵⁵ „Од тоа пред-поимање, заедничко за писателот и за читателот, произлегува заплетот (интригата), а со него и текстуалната и литературната мимеса“ (Riker: 1993; 87).

⁵⁶ За Аристотеловиот термин *митхос* (систаса на прагми, сиже), Рикер ја користи конструкцијата *ла мисе ен интригуе* (градење на заплетот). Но, без оглед на референцијалната димензија и на дистинкцијата *мимеса* – *диеѓеса*, митхосот ќе биде оној интегративен дел кој ќе му овозможи на текстот да се види како приказна. Значи, Рикер инсистира *митхосот* и

мимесата да се сфатат динамички (како постапки), а не статички (како структури). Затоа, за него *приказна* ќе биде секој јазичен артефакт виден како склой на настани, а *мимеса* – она што му се противи на едноставното пренесување (имитирање), она што претставува *креативно подражавање*.

⁵⁷ „...неговите (на заплетот – заб. моја) вистински временски својстви, ни даваат право да го именуваме како *синтеза од разнородностите*“, а постапката *конфигурација* да ја препознаеме како *несогласно сојасје* (Riker: 1993; 89). На тој начин, митхосот (она *la mise en intrigue* или „градењето на заплетот“), не само што го негува во себе парадоксот на времето – кое Св. Августин го опиша со синтагмата *distentio animi* („времето не е ништо друго освен... расцветнување на душата“ /цитирано според Рикер: 1993; 26/ или она: „јас сум оној кој се сеќава, јас душата (*ego sum, qui memini, ego animus*)“ /пак според Рикер: 1993; 14/) – туку и го разрешува истото како *несогласно сојасје*, преку чинот на раскажувањето, преку *нарацијата* како *поетски чин*. Во рамките на ова „согласје“ (во рамките на неговата хармонија), Аристотел го потенцирал несогласјето (дискордот) оспорувајќи го, на тој начин, Августиновиот завет за хармонија на душата.

⁵⁸ Токму чинот на читањето ќе биде клучниот момент за поврзувањето на *мимеса2* и *мимеса3*, што пак, одговара на Гадамеровото поимање за „претопувањето на хоризонтите“.

⁵⁹ Содржи само навестувања, но не и експлицитни коментари за прашањето на рецепцијата.

⁶⁰ Позната како *мимеса3*, Рикеровата *рефиџурација* е многу поширок и посебопфатен поим од Аристотеловата *кайтарса*, таканареченото уживање во препознавањето и преживувањето на „страшните и жални событија“. Потврда за тоа се теориите на читањето изградени од страна на Роман Ингартен, Х. Р. Jays и Волфганг Изер, кои покажуваат дека траекторијата на мимесата завршува во читателот.

⁶¹ Затоа пак, говори за *чинот на читањето* и вели „текстот станува дело дури во интеракцијата со реципиентот... Самото дополнување на теоријата на пишувањето со теоријата на читањето е првиот исчекор на патот кон *мимеса3*. Естетиката на рецепцијата не може да го опфати проблемот на *комуникацијата* а, притоа, да го остави по страна проблемот на *референцијата*“ (Riker: 1993; 102).

⁶² „Читателот не го прима само значењето на делото, туку и неговата референција, поточно искуството коешто делото го внесува во јазикот...“ (Riker: 1993; 103).

⁶³ За Фердинанд де Сосир, основачот на структуралната лингвистика и за американскиот семиотичар Чарлс Сандерс Пирс, референцијата не постои надвор од јазикот. Неа ја создава интерпретацијата, оти стварноста е секогаш веќе интерпретирана, оти примарните лингвистички односи не произлизат од односот меѓу предметите и зборовите, туку од синцирот претстави за нив, од *техниката на претпоставувањето*, од струк-

турацијата на митхосот. Оттаму, *семиосаиа* ќе биде умешносӣ за создавање референцијални илузии.

⁶⁴ Неговиот дијалошки спис *Софисӣ* го третирал прашањето за мимесата како облик на поисесис. Ако Платоновото разликување на философи и софисти претставувало дијакритика на *идеаиа* (предметот) и *мимоӣ* (сликата – єјдо/идолот), миметичар ќе биде оној кој е склон кон вештините на уметничко создавање, т.е. кон прикажувањето идоли (єидолопоикé). Но, Платоновото разликување на оригинални (предмети) и слики (мимови) содржи и една друга, помалку очигледна а, сепак, мошне битна *дисийникја во самаиа мимеса*, која подразбира два вида слики: добри (*кoии*) и лоши (фантазми или *симулакруми*). Првите биле наречени *икони* – веродостојни слики кои ја покажувале лојалност кон оригиналот, а вторите – за кои биле задолжени софистите, поетите и сликарите – покажувале само надворешна, привидна сличност со оригиналот и биле опачина, инаквост, *другосӣ*, најлошиот облик на мимеса. Вештината на создавање привид била наречена фантастикé (фантастика). Нејзина задача била да ја дисквалификува и да ја поништи *разликаиа*, да го порекне *нееднаквото* кое постои во симулакрумот како процес (Асін: 1978; 233).

⁶⁵ Според Платон: *еикастикé* = „добра копија“ – илузија на *веројатносто* кое се изедначува со вистинитото.

⁶⁶ Според Платон: *фантастикé* = деградирана копија – „лош симулакрум“ кој нуди *веројатност на илузијата*.

⁶⁷ ...како оние за д-р Абу Кабир Муавија и д-р Исајло Сук, дваесетовековни пандани на гореспоменатите Бранковиќ и Коен. Ќе ве вовлечам за момент во мојата реконструкција на настаните сврзани со овие ликови: Еден од слугите на Аврам Бранковиќ, Никон Севаст, е олицетворение на Сатана. Во една расправија тој му се заканува на својот господар дека по 293 години, за време на еден појадок во Цариград, ќе се сртнат повторно. Три века подоцна, во еден цариградски хотел, за време на утринскиот обед се случува чудно убиство: д-р Абу Кабир Муавија, еден од ликовите во *Хазарскиот речник*, е убиен од тригодишно дете кое, всушност, и не е тоа. Збирот на сметката што ја остава зад себе и која ги содржи бројките 1689 и 293, ја дава годината 1982. Речиси истовремено, во својата хотелска соба под необични околности е убиен и д-р Исајло Сук. Сведокот на нејзината смрт, известна д-р Дорота Шулц, е обвинета за двојно убиство. Сите овие ликови им припаѓаат на различни книги од *Речникот*. Интересно е да се види како писателот Милорад Павиќ ја гради/создава оваа врска, растегната меѓу кориците на романот.

⁶⁸ „Зарем писателот (па дури и чистиот лиричар) не е истовремено и ‘драматичар’, во таа смисла што *своите зборови им ѝ раздава на шуѓије ёгласови*, меѓу кои е и ‘сликата на авторот’ (па и другите авторски маски)...“ (Бахтин: 1/1978; 48; курсивот е мой)

⁶⁹ Деконструктивистичката логика на Жак Дерида нè уверува дека секој текст, во основа, е *бриколаге* и дека субјектот никогаш не е апсолутен производ на својот сопствен дискурс, запшто таков не постои: не постои

однос на привилегирано средиште, туку референција кон мноштвото дискурси како остатоци или траги, кои најчесто остануваат недосегливи и непретставливи. Но дали Леви-Стросовата примена на терминот *бріколаж* („ракотворба“), која не подлежи на утврдени правила, претставува збир од сето она што може да се употреби како означувачка структура и дали е тоа еден од начините да се ослободиме од нашите навики, оптоварени со докси, од нашите логички и аналитички мисли својествени за дискурсот на теоријата, за да заклучиме дека она што го добиваме како резултат на инвентивноста, всушност, е *антирационалистичкиот бриколаж* кој стои наспроти, таканаречениот, инженерски дискурс? Да се присетиме: Жак Дерида не правеше строга разлика меѓу овие два дискурса. За него, тие не беа апсолутно спротивни, запшто и двата ѝ припаѓаат на структурата, на онаа „бесструктурна структура“ која подразбира извесно количество игра и отстапка. Оттаму, секој уметнички и секој теориско-критички дискурс ќе биде извесен метајазик, а *ракотворењето* (бріколаж-от), помалку или повеќе, ќе зависи од него, од она што постојано се обидува да го негира – теоријата. Напуштајќи го рамните на доксата, јазикот стана парадоксален.

⁷⁰ Ако фикцијата беше спекулативна историја, историјата ќе биде фикција во која ние живееме, резонира Линда Хачион.

⁷¹ „Без зборовите, историјата би останала глута и нема, како слика која..., за да биде слушната, мора да проговори со вистинскиот жив јазик... Но, освен ликови и слики, таа мора да раѓа и зборови... А во нив, историската случка се поткрева до степен на самосвест“ (Лосев: 2000; 136-137).

⁷² „Кните секогаш зборуваат за други книги и секоја приказна раскажува веќе напишана приказна“, велеше Еко во *Имејто на розата*.

⁷³ Пандан на Аристотеловиот *Фронесис*. Ја овозможува рецепцијата на приказната и нејзиното херменевтичко разбирање.

⁷⁴ „*Културниот иденитиет*“, како и секоја друга индивидуалност, претставува средиште на многубројни културни влијанија. Тој е ‘*йовекё-гласен*’ и *отворен за сопствени промени...*‘, вели Гурчинов (1998; 53; курсивот е мой) и посочува на Бахтиновата статија *Отврет на вйтрос редакции ‘Новојот мир’*, во која тој се залага за целосна отвореност кон некоја друга (туѓа) култура. Имено: „Останувањето исклучиво во рамките на една култура и игнорирањето на *взајемниот врски и меѓусебната зависносӣ на одделниот култури* – пишува Бахтин – може да доведе до тоа да испушшиме од предвид дека... најпродуктивните мигови во развојот на една култура се одигруваат на *границиите на одделните области*, а не таму и тогаш кога тие области ќе се затворат во својата специфика“. По таков пат – вели Гурчинов – Бахтин доаѓа до централната идеја на својата концепција, изразена преку неговиот категоријален систем во кој ‘*другоста*’, ‘*дијалогот*’ и ‘*вненаходимост*’ (Бахшинов *шермин кој го даваме во оригинал йоради неговата речиси нейреводливост*) се *појавуваат* како неоикодни корективи на *кайтегоријата ‘културен иденити-*

тиети“ (Гурчинов: 1998; 48 - курсивот е мој). Некои, како словенечката теоретичарка Јола Шкуљ, категоријата *културен иденититет* дури и ја изедначуваат со поимот *дијалогизам* подврекувајќи го неговото текстуално значење (види Jola Škulj, „Kulturna identiteta kot dialogizem“, *Primerjalna književnost*, Ljubljana 1992, št. 1, str. 21-30).

⁷⁵ Но, иако е јасно дека е достапна само во текстуална форма, за Фредерик Џемисон (Frederic Jamison) историјат не е текст, зашто, според негово лично уверување, таа не е наративна. За Мишел Рифатер (Michael Riffaterre), пак напротив, историјата толку не воспоставува референцијален однос со реалниот, колку со емпирискиот свет.

⁷⁶ „...зборот е поставен во просторот: тој функционира во три димензии (субјект-реципиент-контекст) како заедница од семички елементи *во дијалог* или како заедница на *амбивалентни елементи*“, вели таа и тврди дека кај Бахтин, двете оски кои тој ги нарекува *дијалог* и *амбивалентност*, не се јасно осветлени (Kristeva: 1969; 85)

⁷⁷ Подетална анализа на оваа книга давам во текстот „За тенденциите на постмодернизмот: амалгам или како да се надмине жанрот“ (*Културен живот*: 2/2000; 80-84).

⁷⁸ Мојата паракритичка интерпретација, заправо, е ре-конструкција на две одделни микро-стории. Првата има наслов „Дама со еднорог“, а втората „За еднорогот, нарвалот и рибата-сабјарка – повторно“. Во *Парискиите приказни* на Урошевиќ тие се поместени на стр. 42-45 и на стр. 53-54.

⁷⁹ Историјата на литературата, особено средновековната латинска, беше историја на *цреработка* и *имишација* на туѓи зборови, јазици и стилови, вели Бахтин (1989; 419).

⁸⁰ Со овој термин се служел и Виктор Шкловски, уште во 20-те години на 20 век, кога сакал да означи некои теми, постапки и мотивации (види: Šklovski, „Grada i stil i Tolstojevom romanu 'Rat i mir'“, Nolit, Beograd, 1984, 208-260). Неговата теорија на очудувањето, ја препознава *цифтиносита* на два начина: прво, кога мотивацијата во цитатниот однос тече од туѓиот кон сопствениот текст откривајќи нешто како полуплагијат, епигонско препишување на туѓи мотиви, ликови и структури; и второ, кога таа се одвива од сопствениот кон туѓиот текст откривајќи форма на *очуд(н)ување*. Кажано со јазикот на Шкловски, постојат *два види цифтиносита*: цитатност како автоматизација или „препознавање“ кое не влијае врз семантиката на делото, и цитатност како очуд(н)ување, како „ново гледање“ на туѓиот текст во рамките на авторскиот.

⁸¹ Како метод за проучување на цитатноста, хрватската теоретичарка Дубравка Ораиќ-Толик формира еден категоријален цитатен четириаголник во кој одредува два основни типа: *илустритивен* и *илуминативен* тип цитатност. Во првиот – туѓиот текст станува урнек, па цитатната мотивација се одвива од туѓиот кон сопствениот текст. Во вториот – ситуацијата е обратна. Авторката истакнува дека авангардната цитатност е илуминативен тип кој се остварува преку два историски непов-

торливи облика: големата *цифтина* и големиот *цифтилен дијалог* со институциите на европската цивилизација (Oraić-Tolić: 1990; 5-6).

⁸² Во наративните текстови, Бахтин видел три категории зборови: 1. директни – зборовите на авторот, на оној кој известува; тие се „несвесни“ за напливот на туѓите зборови; 2. објективни – го претставуваат директниот говор на ликовите; не влегуваат во говорното рамните на авторот, остануваат на дистанција од него; и 3. удвоени, амбивалентни, т.е. двогласни зборови – „туѓите“ зборови кои авторот ги користи како свои внесувајќи во нив смисла спротивна на онаа што веќе ја поседуваат. Последнава категорија зборови познава: а) еднонасочни двогласни зборови (ефект на стилизација, не на имитација) – авторот го експлоатира туѓиот збор без потиснување на смислата во корист на своите потреби; тоа еtabлира дистанција и почит кон зборот на Другиот; б) повеќенасочни двогласни – (сите видови пародија), кога авторот воведува значење спротивно на значењето на туѓиот збор; во нив нема ништо од почитувањето карактеристично за првата група двогласни зборови; тежнеат кон внатрешна дијалогизација, кон распаѓање на два гласа; и в) активен тип двогласни зборови – (нивен образец е скриената внатрешна полемика, но и сите оние кои ги имаат предвид „туѓите“ зборови), се одликуваат со активен притисок однадвор: туѓиот збор го менува зборот на авторот. Всушност, тој писателот „зборува“, но еден „туѓ“ говор е постојано присутен и го деформира неговиот збор (Bahtin: 1967; 340-341).

⁸³ За Рифатер, *интирешионист* (позајмен од семиотичкиот тријаголник на Фреге) е врската меѓу она „веќе-кажаното“ кое интертекстот го носи со себе и „повторно напишаното“, она *црепанишаното* на текстот.

⁸⁴ „Многу поопшто, метонимијата, како што веќе напоменав – вели Рифатер – ја претставува врската која ги спојува романот и интертекстот: во мигот кога читателот ќе сфати дека метонимот е фрагмент, дел кој ја предодредува целината, метонимијата ќе стане референција за комплексот кому му ја долги својата смисла, поточно, за дескриптивниот систем кој, или ѝ е достапен на нашата јазична компетенција, или е остварен/реализиран во рамките на некој друг текст“ (Рифатер: 11/1988; 642).

⁸⁵ „Мораме да дознаеме од каде ѝ е на метонимијата таа способност да се претвора во симбол или во метафора – повеќе од очигледен парадокс. Одговорот лежи, би рекол, во нужноста за правење разлика меѓу семантичкото и семиотичкото, меѓу смислата и значењето. Имено, во линеарниот текст, во вербалната низа, метонимијата си *остапнува* метонимиска, што значи, се работи за смислата. Но, наспроти неа, значењето се покажува внатре, во текстуалните односи: тоа значи дека, преземајќи ја символичката функција, метонимијата се претворила во замена за интертекстот“ (Рифатер: 11/1988; 650).

⁸⁶ Дијалогизмот во овие форми може да биде реализиран и како колаж – книгите *Париски приказни* на Влада Урошевиќ, *Insomnia* на Димче Дурацовски, *Вонземски приказни* на Александар Станковски, се одлична илustrација за овој тип односи.“

⁸⁷ Постои реален прототекст, но цитатниот контакт меѓу авторскиот и туѓиот текст е лажен.

⁸⁸ Кога не постои реален прототекст.

⁸⁹ „Најрадикален начин на уметничка дисемиотизација“, би рекла Дубравка Ораќ-Толик (1990; 19).

⁹⁰ Шољановото прозно остварување е објавено во книгата *Hrvatski Joyce i druge igre*, Grafički zavod Hrvatske, Zagreb, 1989.

⁹¹ Цитатот е јазик директно преземен од Другиот.

⁹² Едниот од синовите на даблинскиот меанција Ирвикер од романот на Џојс (*Finegan's Wake*).

⁹³ Бахтин велеше: „Сè има своја пародија, свој смешен вид, сè се препордува и обновува преку смртта“. Небаре систем од искривени огледала.

⁹⁴ Синтагмата ‘гуска печена’ од првата реченица на Шољановиот текст – „откриеното ремек дело“ – асоцира на Џојсовото *Финеганово бдеење*.

⁹⁵ Цитатноста е експлицитното паметење на културата. Го чува од заборавот и самоуништувањето нејзиниот канон. Но, ако тој „се закани со една прежестока семиотизација – му покажува дека не е ниту единствен, ниту вечен“ (Tolić: 1990; 203).

⁹⁶ „Орнаментални се оние цитати кои се вденати/прикачени во текстот заради создавање привид... Тие се, еден вид, стилска манија. *Ардументални* се оние чија намера е да го информираат читателот. Тие често преминуваат во гломазен критички и библиографски систем од белешки и апендикси: во тој случај чистата декоративност исчезнува пред јасно утилитарната цел“, вели Киш во *Час по анализа* (1990; 128-129) покажувајќи свест кон сопствената постмодерна техника, едуцирајќи ги квази-интелектуалците на својата епоха.

⁹⁷ Види: Šklovski, *Grada i stil u Tolstojevom romanu „Rat i mir“*, Nolit, Beograd, 1984

⁹⁸ „Ја открив во себе, поточно, повторно ја пронајдов, одамна познатата спремност да си го присвојувам сето она што си го примам како своја сопственост... Можам да кажам: кога човек долго време се занимава со интелектуална дејност, се случува, мошне често, мислите кои ги рaseал низ ветрот да му се враќаат назад, па формирани од некоја друга помлада рака и пренесени во некои други околности, да го потсетуваат уметникот на самиот него и на неговите сопствени проблеми“ (Tomas Man, „Postanak Doktora Fausta: roman jednog romana, Treći program, Beograd, zima 1975; цитирано според Danilo Kiš: 1990; 198-199).

⁹⁹ Тоа е еден од начините со кои Данило Киш ја покажува длабинската поврзаност на деловите од својот новелистички синџир, но исто така, открива дека во текот на своето континуирано раскажување, споредните ликови ги претвора во главни, а потоа повторно ги враќа на самиот раб од приказната, формирајќи ја нивната заедничка повест.

¹⁰⁰ Толкувајќи ја атописката природа на *шартероналаното*, Жак Дерида ќе ја инициира *семиотика на народништвие*: „Јас не знам што е во едно дело битно а што дополнително – ќе рече – Особено не знам што значи тоа

‘нешто’ кое не е ниту битно, ниту дополнително, ниту сопствено, ниту несопствено, кое Кант го нарече *шартердон*, можеби, рамка. Каде се случува таа рамка. Се случува ли воопшто. Каде завршува. Која е нејзината внатрешна граница. Надворешната. Површината меѓу двете нејзини граници... На прашањето ‘што е тоа рамка’, Кант одговара: тоа е *шартердон*, комбинација од надворешност и внатрешност, но комбинација која не е смеса или полумера, туку *нешто надворешно кое се нарекува внатрешност на внатрешното*, како би можело *тоа да се конституира однайре...* Поставен на границата меѓу делото и неговото отсуство, *шартердонот* е, значи, поделеност на две“ (Derrida: 1990; 66; курсивот е мой). Гледаме дека деконструктивистичката логика на Дерида не врамува, но таа не се обидува ниту да сонува без рамки.

¹⁰¹ Кристева го користи терминот *амбивалентност* како „замена за двата простора кои ја исполнуваат романескната структура: 1) просторот на дигалогизмот и 2) просторот на монологизмот“ (Kristeva: 1969; 92).

¹⁰² Louis Hjelmslev „Konotativni jezik i metajezik“ in: *Prolegomena teoriji jezika*, Grafički zavod Hrvatske, Zagreb, 1980: „Постојат јазици на кои рамништето на израз им е јазик, и такви на кои рамништето на содржина им е исто така јазик. Првите ќе ги наречеме *конотативни јазици*, а вторите *метајазици...* јазици кои се занимаваат со јазикот.... чија содржина е јазик. Таков метајазик мора да биде лингвистиката“ (Hjelmslev: 1980; 106-110).

¹⁰³ „Значи, молам – вели Киш во *Час по анализа* – Што значи сево ова, ако не една мошне експлицитно образложена поетика и методологија на книгата за која станува збор, јасно и недвосмислено „признавање“ дека: а) се служам со документ, со графа и б) како и колку се служам со документот, графата; Цело едно книжевно проседе! ‘Оголување на постапката“ (Kiš: 1990; 106).

¹⁰⁴ „Секое ново читање е само фуснота на маргините на делото, in marginibus encyclopoediae“, вели Михајло Пантиќ во предговорот на *Енциклопедија на мртвите*.

POST-SCRIPTUM

Ролан Баріш

Кога американскиот писател и критичар Џон Барт (John Barth) го употребил терминот „литература на исцрпеноста“, сигурно мислел на сите оние излитени можности во кои нè затвораат традиционалните жанровски форми, на начините кои полека но сигурно преминуваат во наративни стереотипи. Ја имал, веројатно, и предвид „заситеноста“ на литературата од самата себеси, но чувствува дека во таа синтагма ја препознал и моќта на *ослободената имагинација* кај оние писатели кои ги уважиле отворените можности на писмото. Проширувањето на неговите граници подразбира искушување на минатото, дијалог со претходните литературни дела кои од Текстот прават самосвесен и продуктивен методолошки процес. Затоа, како активно настанување содржано во јазикот и во движењето на дискурсот, дијалошкиот принцип во литературата е она бесконечно *самопроизведување на шексийот*. Неговата вистинска природа е неговата природа да биде прашање (Луси: 1999; 76-77).

Кога нагласката на моето истражување ја ставив врз отворената и хетерогена природа на наративните текстови кои допуштаа дискусија меѓу малите наративи, ја имав предвид *хешероглосијата*, несинтетизирачката плуралност на различните јазици и дијалекти, кои во процесот на мојата интерпретација градеа подвижни структури. Тие ме направија отворена за исказите, полни со траги од други искази, за *разлика* (différance) која го формирала нивниот внатрешен простор. Затоа, придобивките на феноцентричната теорија почнаа да ми создаваат проблеми.

Западната метафизика тврдеше дека со јазикот (каако систем од знаци) управува Логосот, Сезвучниот Моќен Глас, чија крајна цел беше *царството на присутиноста*. Но, фактот што во некои дискурсивни пракси, некои искази остануваа невидливи и недосегливи за моето око, ме поттикнуваше да ги изнаоѓам патиштата, начините и формите со кои „скриените“ искази ги придвижуваа манифестните, го претставуваа она што ја дефинирало *нината исказ*.

ливосӣ, системот на нивното функционирање. Нивната замена сукцесија и коегзистенција ме уверуваше дека се работи за крупен влог, кој иако не создава илузија дека е возможна генерална типологија на постоечките интердискурсивни модели – им ја препуштам оваа идеја на некои посистематични умови од мојот – ја придвижуваше во мене желбата да ги скрицирам *тайшинашташа то кои се движат дискурсите*. Нивното упорно одбивање да го сочуват единствениот идентитет ме водеше низ една „интертекстуална авантура“, кон писмата на Другите, кон *тирагиите* кои ме соочуваа со *дијалогизмот* како херменевтички и реторички процес. Тоа го иницираше и прашањето, зошто некои дискурсивни практики размислуваат за себеси, за корените на својата автореференцијалност. Но, кога итро конструираните приказни ме пресретнуваа со својата мета-литературна рамка, имав чувство дека нивните автори сакаат да ја покажат својата недоверба кон мене (како читател), но и својата иронија кон историјата и кон митовите кои го формирале нивното писмо.

И продолжуваше така, тоа спорување на литературните жанрови. Наративниот континуитет сè помалку се почитуваше: центарот и маргините лесно си ги менуваа местата. Ексцентричното добиваше поинакво значење. Кај Павиќ, Киш и Шољан постојано ја чувствуваа онаа „дрска“, но толку посакувана самосвест за статусот на нивниот авторски дискурс, кој сите обиди за демистифирање на традиционалните литературни принципи, ги претвораше во докса. И необично среќно успеваше во тоа: впрочем, метадискурсот никогаш и не бил изолирана интелектуална практика, независна од уметноста. Барем не во моето интимно разбирање, во мојата интелектуална надградба што ја создаваа литерати и теоретичари од типот на Борхес, Еко, Барт или Дерида, оти кога нив ги читав станував свесна дека, имплицитно или експлицитно, литературата не може да го одбегне соучешништвото на метанарациите. Нејзиниот дискурс неизбежно ги вклучуваше и размислувањата за неа. Нејзината автореферентна и метатекстуална рамка покা-

жуваше дека уметноста е саморефлексивна, што оставаше впечаток дека е, божем, елитна, дека е создадена само за еден академски круг читатели, дека е премногу херметична. Но, во тоа се состоеше сиот нејзин парадокс: наспроти сите озборувања, наспроти влијанијата на централизираните, тоталитарни, хиерархизирани и затворени системи, ова литература не само што не ги уништуваше, туку настојувајќи да го историзира и контекстуализира своето исказување, ги вклучуваше во игра маргините и работите корумпирајќи ги етаблираните вредности: затвореноста, телеологијата, тоталитетот. Контекстот во кој функционираше таа стана претесен, па мораше – неизоставно мораше – да ги проширува своите граници, да станува *интигексијуална* и во просторот на меѓутекстовноста да го гради својот амбивалентен (академско-популарен) статус. Така стануваше двогласна. Го развиваше својот дијалогизам.

Говорот за уметноста во самата уметност е Александриска особина од прв ред. Важна е исто колку и уметноста. Понекогаш е надополнувачка, понекогаш паралелна на основниот наративен тек, другпат речиси доминантна. По примерот на Ролан Барт, или по некоја своја сопствена интуиција, се врзва за една група текстови за кои го прифатив терминот „*писмотворни*“¹, оти за разлика од „*читливи*“², тие не поседуваат доминантно lecto-свойството. Вториве свесно ги поттурнував оти ги доживеав како завршен процес, како монотона структура полна со сингуларни означители кои дури ни Ролан Барт не би можел повторно да ги (пре)напише, но првите ги препознав како „*себе-шишување*“. И веднаш ги прифатив, оти како хетерогени и флуидни, тие беа доволно *нечитливи*², полни со страст и мистерија која им недостигаше на оние читливите, обесчестените текстови, лишени од изненадувачката моќ на писмото. Како и да е, беа тоа текстови кои покрај својата изразена фикционалност, покрај реалните историски личности и настани, наспроти сета онаа епистоларна и био(библио)графска форма, се претвораа во scripto-стапици, исплетени³ од цитати, од одгласи на други јазици и култури. Небаре некакви големи

полифонии, тие остануваат плурални и дисеминантни и, по којзнае кој пат, потврдуваа дека интертекстуалноста е содржана во нив, дека текстот е само „мегутекстовност на некој друг текст“ (Bart: 1986; 184). Нивните ко-референтни и цитатни структури бараат една поинаква интерпретација, која нема да препознае во нив само синхир од зборови, туку мултидимензионален простор во кој се вклучиле разновидни пишувања, како еха од други книги и текстови. Затоа, мојот режим на читање реши да се откаже од намерата да ги артикулира нивните приказни; се насочи кон идејата да го артикулира *дијалогот на нивните јазици*, оти она што го прикриваат нивните дискурси, го покажуваа јазиците кои, со и без наводници, го сечеа просторот на текстот формирајќи еден стереографски плурал од синтагми, кој постојано се обраќаше кон еден друг постар текст, чија дијалошка логика зависеше само од нивната отворена топологија. Тоа значеше дека секогаш, некоја друга книга (или повеќето од нив), беа константно присутни во она кое се конституирало благодарение на таа зависност, благодарение на способноста на пишувачкиот субјект да се претвори во текст. Така од консумент се претворав во ко-производител, во примерен читател кој учествува во нивното ресоздавање. Можеби затоа, не сакав да прифатам дека текстот е лингвистички (само лингвистички) феномен: да, тој е негова *рожба*, но неа можев да ја исчитам само ако вертикално се искачам по нејзината генеза, ако ја усвојам онаа алпинистичка стратегија со која Јулија Крстева го подели текстот на означена структура и означувачка продуктивност. Ја нарече гено-текст⁴:

„Гено текстот – велеше таа – не е структура, но тој не би знаел да биде ниту структурант, бидејќи не е *она* што формира, ниту пак *она* што на структурата ѝ допушта да биде, тоа е *она што спаѓа на цензурирано*. Гено-текстот е еден бесконечен означувач кој не може да биде едно *што* бидејќи не е единечен; него најдобро би можеле да го именуваме како множински ‘означувачи’ (*pluriels ‘les signifiants’*) и различни во бесконечноста, по однос на кои претставениот означувач, означувачот на формулата-присутна-во-

предметот-на-кажаното е само граница, едно изговорено место, едно случување (што ќе рече, еден пристап, една апраксимативност која се додава на означувачите при напуштањето на нивната позиција)“ (Kristeva: 1969; 222).

Како резонантни тела кои поседуваат плуридимензионалност, текстовите од оваа книга ме упатуваат на некои присутни или отсутни дискурси, укажуваат на своите хиероглифски значење, на отпечатоците кои се речиси нечитливи, но бескрајно плурални. Затоа, веројатно, и можев да ги препознаам нивните нехомогени тела, составени од калеми кои имаат боја на двојно сеќавање. Нивниот јазик претставуваше дијалог на дискурси: еден тут текст секогаш дишеше во мрежата на авторското писмо. Таа мрежа ме уверуваше дека концептот на мојата *дијалошка диедеса* оправдува еден хетероген сплет од разлики кои немаат идентитет и кои се насочени кон надворешноста, оти само нејзе ѝ припаѓаат.

Конечно, во текстовите од оваа книга препознав два модела на интертекстуален дијалог. Едниот посегаше кон некои конкретни дела од минатото остварувајќи препознатлив интертекстуален дијалог во форма на цитат, алузија, полемика, травестија или пародија. Вториот, воспоставуваше однос со нешто поопшто, се повикуваше на жанрот или на некоја стара книжевна конвенција, па збогатувајќи ја со псевдоцитати и мистификацији, со специфични метатекстуални операции, ја уриваше илузијата за автономноста на книжевните дела, укажувајќи на нивната историчност и контекстуалност. Но, и во двета случаја, се работеше за отворени *хијерархискиуални структури* кои ги искушуваат можностите на писмото. Тоа не можеше да се задоволи со стандардни, линеарни и хиерархизирани лексии (текстуални единици), туку со такви кои создаваат платформа за различни реторички и наративни маневри. Беа тоа дела со нагласен процес на текстуално создавање кое ми помогна да сфатам дека текстовите – тоа сме самите ние, составени од знаците кои ги користиме. Во мигот кога говориме или кога пишуваме (дури и тогаш кога си се обраќаме себеси),

ние коинцидират со нашиот природен медиум – свеста. Гласот е нашата формална страна, како и нашето писмо. Заедно, тие се нашето тело, нашата материјална егзистенција која не може да има целосна контрола над нашите мисли, но затоа пак, може да биде репродуцирана, повторена или цитирана. Тоа е нешто коешто не може да се предвиди – ниту пак може да се спречи – затоа, едно е сигурно: постоиме само во процесот на артикулацијата, во процесот на диференцирањето – сопствено или туѓо – зашто, нашите фрагменти, *фрагментиите на мојот дискурс, на моето писмо, на мојот текст, живеат во иденитиетои на Другиот кој шукушио го најушил мојот...*

Како да сум се вратила назад, во ератата на *александрийска култура* – нема веќе „изворни“ писатели, литературата не постои веќе надвор од литературата. Можеби затоа идејата за постоење оригинални дела ми се стори анахона, по малку наивна и бесцелна. Конечно сфатив дека прифаќањето на еднодимензионалното пишување (она кое не се ослободило од намерата за доминантен глас, за личен и неповторлив стил), не може да продуцира комуникација со читателот кој стана клучен во естетиката на 21 век, па спротивно на централизираното, затворено и единствено значење што ми го нудеа традиционалните теории и писма, се видов себеси во потрага по една јазична размена, во една активна, дијалошка интерпретација која и не беше ништо друго освен потрага по хоризонт, настојување „да ја разбераам неподносливата состојба – отсутството на одговор“ (Todorov: 1981; 171), да го разбераам хипостазираниот дијалошки потенцијал на исказот. Затоа, заместо авторитарниот метајазичен пристап кој можеше да ме oddалечи од текстовите и од самата себеси, избраав – не разговор за – ами, дијалог со делата, онака како што во рамките на полифониските романи, писателите разговараат со своите ликови а не исклучиво за нив, оти текстовите ги видов како запис на нечиј тутг глас, на гласот на некој Друг. Некој. И најмногу ме радуваше моментот кога тие се „отвораа“ кон текстуалните инфильтрации на некои претходни дискурсив-

ни практики, кога ги впиваа во себе тутгите гласови, кога го градеа онаа *разноречие* небаре „крстопат и место на средби“ (Тодоров). Тоа ме водеше кон прашањето за децентрирањето на јазикот и на текстуалноста, кон потребата од контекст, но не ограничен или затворен, телеолошки или авторитарен, туку историски – контекст како трансценденタルен и флуиден означител, како знак за знакот – во кој односот меѓу означителот и описаното добиваше културална плурална, хетерогена (или во најмала рака контекстуална) смисла. Затоа, во парадоксалниот, несоборлив и не помалку возбудлив начин на кој се градени овие дела – чија хипертекстуална поетика произлезена од привилегиите на двете големи парадигми (модерната и постмодерната), опстојува во напорите на авторите да пренесат отворени и поливалентни значења до публиката – препознав еден „ослободувачки детерминизам“ благодарение на кој ги надраснав заблудите за индивидуалниот талент.

Сепак, признавам, сè уште се будам со чувството како никој повеќе не се занимава со ова прашање. А кој, по гаволите, некогаш и знаел што е тоа?

Скопје, јуни 2002

¹ Вангелов негува латинизми. Вели, се работи за текстови кои имаат изразено scripto-својство, „нешта кои можат да бидат напишани“.

² Освен двета споменати, Ролан Барт разликува и трет текстуален ентитет – она што тој го нарекува прием(ч)ливост: „*Pрием(ч)ливо* би било она *нечийливо* кое го обзема горештиот текст, непрекинливо создаван надвор од секоја веројатност, чија функција – видливо преземена од неговиот писател – е да ја оспорува меркантилната принуда на напишаното. Наоружен и воден од идејата за *необјавливо*, таквиот текст би барал ваков одговор: не можам ниту да го читам, ниту да го пишувам она што го создавате, но го *премам* како орган, како опијум, како таинства разградба“ (Bart: 1992; 141).

3 „Текстот значи Ткаење... во ова ткаење се нагласува генеративната идеја дека текстот се изработува со вечно плетење. Изгубен во тоа ткаење – во таа текстура – субјектот се ослободува во него како пајак кој и самиот се растворува во градителското излучување на својата мрежа“ (Bart: 1975; 86).

⁴ Наспроти дистинкцијата што во наративната граматика ја воведе Ноам Чомски, Крстева дава сопствено толкување на поделбата фено/генотекст. За неа, како апстрактно ниво на лингвистичко дејствување, генотекстот не постои пред структурите на исказот, ниту пак ги испрпува истите. Напротив, тој е *она нешто* кое ја предизвикува нивната *анамнеза*. „Се работи за означувачко функционирање кое се создава во јазикот и кое не може да се сведе на манифестирачкиот збор во обичната комуникација“ (Kristeva: 1969: 221). Гено-текстот не генерира икази за фенотекстот, оти тој е едно *означено* кое може да се препознае во различните стадиуми од процесот на означувањето, нешто како диспозитив на историјата на јазикот кој ги покажува потенцијалите на сите постоечки и идни јазици пред да бидат маскирани или цензурирани во рамките на фено-текстот.

Теориско-критичка библиографија (кирилична)

- БАНОВИЌ-Марковска, Ангелина (2/2001): „Јазикот на паракритиката“, *Културен живот*, Скопје – (1/2002): „Од Гутенберг до ИнтеЛнет: кибер-теориите на Михаил Ештейн и Умберто Еко“, *Културен живот*, Скопје
- БАРТ, Ролан (1996): „Увод во структуралната анализа на раскажувањето“ во: *Теорија на йрозашта*, Детска радост, Скопје
- БАХТИН, Михаил (1/1978): „Проблем текста. Покушај философске анализе“, *Књижевносӣ*, Београд
- (1986): „Проблема содержания, материала и формы в словесном художественном творчестве“, *Литературно критические статьи*, Художественная литература, Москва
- (1986): „Проблема речевых жанров“, *Литературно критические статьи*, Художественная литература, Москва
- БЕСТ Стивен & КЕЛНЕР Даглас (1996): *Постмодерна теорија*, Култура, Скопје
- БИТИ, Владимир (3/1992): „Отпорот кон интертекстуалноста – дали е балкански?“, *Културен живот*
- ВАНГЕЛОВ, Атанас (1992): *Преиспитие на Божин Павловски*, Македонска книга, Скопје
- ВЕЛШ, Волфганг (2000): *Наша постмодерна модерна*, Издавачка књижарница Зорана Стојановића, Сремски Карловци, Нови Сад
- ВО, Патриша (7/1997): „Што е метафикација и зошто за неа велат ужасни нешта“, *Lettre Internationale*, Скопје
- ГАДАМЕР, Ханс Георг (1996): *Похвалата теорији: филозовски есеји*, Октоих, Подгорица
- (8/1997): „Историчноста на разбирањето“, *Lettre Internationale*, Скопје
- ГЕОРГИЕВ, Никола (<http://litternet.bg/publish/ngeorgiev/statii/zaekvashtiat.htm>): „Заеквацият дијалог“ (Публикација в сп. „Литературна мисъл“, 1999, бр. 2)
- (<http://litternet.bg/publish/ngeorgiev/cit/predgovor.htm>): „Език мой... и не мой“ ин: *Цитирацијат човек в художествената литература*
- ДЕЛЕЗ, Жил (1998): *Пруси и знаци*, ПЛАТΩ, Београд

- ДЕРИДА, Жак (1994): *Мамузи: сийловиите на Ниче*, Табернакул, Скопје
- (1998): *Писмеността и различието*, Наука и изкуство, София
- ГУРЧИНОВ, Милан (1998): „Михаил Бахтин и корените на интертекстуалноста“ во: *Компаративни студии*, МАНУ, Скопје
- (1998): „Категоријата културен иденитет во светлината на современата теорија и компаративната наука“ во: *Компаративни студии*, МАНУ, Скопје
- ЕКО, Умберто (1997): „Интерпретация и историја“ ин: *Интерпретация и свръхинтерпретация: Умберто Еко в дискусия с Ричард Рортி, Джонатан Калър, Кристин Брук-Роуз*, Наука и изкуство, София
- (1997): „Свръхинтерпретиране на текста“ ин: *Интерпретация и свръхинтерпретация: Умберто Еко в дискусия с Ричард Рортӣ, Джонатан Калър, Кристин Брук-Роуз*, Наука и изкуство, София
- (1997): „Между автора и текста“ ин: *Интерпретация и свръхинтерпретация: Умберто Еко в дискусия с Ричард Рортӣ, Джонатан Калър, Кристин Брук-Роуз*, Наука и изкуство, София
- (<http://www.blesok.com.mk/index/en/16en.html>): „Од Интернет до Гутенберг“
- ЕПШТЕИН, Михаил (1998): *Постмодернизам*, Zepter Book World, Београд
- ЕТКИНД, Александар (1999): *Ерос немогућег: исисторија психоанализе у Русији*, Zepter Book World, Београд
- ЖЕНЕТ, Жерар (1996): *Уметничко дело: иманениност и трансцендентност*, Светови, Нови Сад
- (1998): *Уметничко дело: естетика релација*, Светови, Нови Сад
- ИГЛТОН, Тери (1997): *Илузије постмодернизма*, Светови, Нови Сад
- (2000): *Литературни теории*, Тера Магика, Скопје
- ИС Чарлс, (<http://www.blesok.com.mk/tekst.asp?lang=mac&tekst=390>): „Модерноста и постмодернизмот во Хипертекст белешки: повик кон теориска конзистентност и комплетност“
- КАВКА, Маќеј (9/1998): „Игрите во текстот“, *Lettre Internationale*, Скопје
- КОМПАЊОН, Антоан (2001): *Демон теорије*, Светови, Нови Сад
- КОНСТАНТИНОВИЋ, Зоран (1984): *Увод во упоредно проучавање книжевности*, Београд, СКЗ
- (300/1987): „Интертекстуалност и алтеритет“, *Књижевна реч*
- КОТЕСКА, Јасна (2002): *Постмодернистички литературни студии*, Македонска книга, Скопје

- КОЦЕВСКИ, Данило (1989): *Поетика на постмодернизмот: читача, фрагменти, тела*, Култура, Скопје
- ЛИОТАР, Жан-Франсоа (1996): *Постмодерната ситуация*, Наука и изкуство, София
- ЛОСЕВ, Алексеј (2000): *Диалектика мита*, Zepter Book World, Београд
- (1996): *Философија имена*, ПЛАТΩ, Београд, 1996
- ЛУСИ, Најал (1999): *Постмодернистичка теорија книжевности*, Светови, Нови Сад
- МЕК-ХЕЈЛ, Брајан (5-6/1997): „Постмодерната проза“, *Lettre Internationale*, Скопје
- МИЛИЋ, Бранислава (1993): *Семиотичка естетика: проблеми, могућности, ограничења*, Институт за книжевност и уметност, Београд
- МУХИЌ, Ферид (1983): *Философија на иконокластика: негативна утопија на 20-от век*, Македонска книга, Скопје
- (1995): *Јазикот на филозофијата: nobilissima substantia: истражување од филозофската мейодологија*, Култура, Скопје
- НУМЕРИКО, Валерија (25/1998): „Расказ без преседан (воведни забелешки)“, *OKO (македонска ревија за литеатура)*, Скопје
- ПЛАТОН (1979): *Гозба или за љубовта * Федар или за убавината*, Македонска книга/Култура, Скопје
- (1994): *Дијалози: Протагора * Евтифрон * Ион*, Култура, Скопје
- ПРЕСНЯКОВ, О. П. (1981): „А. А. Потебня об особенностях художественной речи“, *Потебняnsкі читання*, Наукова думка, Київ
- РИКЕР, Пол (8/1997): „Херменевтика: обновување на значењето или редукција на илузијата“, *Lettre Internationale*, Скопје
- РИФАТЕР, Мајкл/Мишел (11/1988): „Флоберова предодређења“, *Лейбонис Майище сриске*, Нови Сад
- (11/1988): „Разговор са Мајклом Рифатером“, *Лейбонис Майище сриске*, Нови Сад
- РОРТИ, Ричард (1998): *Случайнот, ирония и солидарност*, Издателска къща, София
- САРКАЊАЦ, Бранко (18/2000): „За една буква Б или за Вергеблишкеят на Диффранце“, *Lettre Internationale*
- СТАРДЕЛОВ, Георги (1995): *Керубиновојто љеме*, Детска радост, Скопје

СТОЈМЕНСКА-Елзесер, Соња (1997): *Пулсирачка филологија: теориско-методолошкиот начела на Михаил Бахтин*, Култура, Скопје

ТОДОРОВ, Цветан (1985): „Движение на Другостта: Записки от подземието“, ин: *Поетика на прозата*, Народна култура, София – (1998): *Живот с другите: опит по опица антропология*, Наука и изство, София

КУЛАВКОВА, Ката (1996): „Интертекстуални опции и модификации (некои концепти на интертекстуалноста во науката за книжевноста)“, во: *Поштод и исход: начела и дела*, Култура, Скопје

ФУКО, Мишел (1998): *Археологија знања*, ПЛАТΩ, Београд
ФЕНТИ, Шин (<http://www.blesok.com.mk/tekst.asp?lang=mac&tekst=391>):

„Надраснување на границата: како хипертекстот и философијата се среќаваат во *Сократ во лавиринтот* од Дејвид Колб“

ХВАТИК, Квјетослав (7/1997): „Постмодерната како самокритика на модерната“, *Lettre Internationale*, Скопје

ЦЕПАРОСКИ, Иван (1998): *Умейничкото дело во виоратиа половина на 20 век*, Култура, Скопје

ЦОРДАН, Глен Џ ВЕДОН, Крис (1999-2000): *Културна идентичка: класа, род, раса и идентимодерниот свет*, ТЕМПЛУМ, Скопје

ШЕЛЕВА, Елизабета (2000): *Од дијалогизам до идентикситуалност*, Магор, Скопје

ШЕРИФ, Џон К. (9/1998): „Судбината на значењето“, *Lettre Internationale*, Скопје

ЭПШТЕЙН, Михаил (http://www.russ.ru/netcult/20000616_epshtein.html): „От Интернета к ИнтелЛнету“
– (http://www.russ.ru/ist_sovr/99-05-24/shklov.htm): „Эти идеи – из воздуха. Как рождается Книга книг (Беседа Евгения Шкловского с Михаилом Эпштейном)“

Теориско-критичка библиографија (латинична)

ADORNO, Teodor W. (1979): *Estetička teorija*, NOLIT, Beograd

АĆИН, Јовица (1978): *Paukova politika: za kritiku književne metafizike*, Prosveta, Beograd

ALLEN, Graham (2000): *Intertextuality*, Routledge, London/New York

BARTHES, Roland (1970): *S/Z*, Editions du Seuil, Paris

– (1971): *Le degré zéro de L'écriture * Eléments de sémiologie*, Editions Gonthier, Paris

BART, Roland (1975): *Zadovoljstvo u tekstu*, Gradina, Niš

– (1981): „Kritika i istina“ in: *Francuska nova kritika*, Svetlost, Sarajevo

– (1986): „Smrt autora“ in: *Suvremene književne teorije*, SNL, Zagreb

– (1986): „Od djela do teksta“ in: *Suvremene književne teorije*, SNL, Zagreb

– (6/1988): „O čitanju“, *Književna kritika*, Beograd

– (1992): *Rolan Bart po Rolanu Bartu*, Svetovi, Novi Sad

BAHTIN, Mihail (1967): *Problemi poetike Dostoevskog*, NOLIT, Beograd

– (1976): *Formalni metod u nauci o književnosti*, NOLIT, Beograd

– (1980): *Marksizam i filozofija jezika*, NOLIT, Beograd

– (1989): *O romanu*, NOLIT, Beograd

– (1991): *Autor i junak u estetskoj aktivnosti*, Bratstvo-Jedinstvo, Novi Sad

*** (1992): *BAHTIN I DRUGI* (zbornik priredio Vladimir Biti), Naklada MD, Zagreb

BENVENIST, Emil (1975): *Problemi opšte lingvistike*, Beograd

БЕЧАНОВИЋ-Николић, Зорица (1998): *Hermemeutika i poetika: teorija priповедanja Pola Rikera*, Geopoetika, Beograd

BITI, Vladimir (5-6/1989): „Pripitomljavanje drugog: alternativa argumentacijskog diskursa u postmoderni“, *Quorum*

– (1997): *Pojmovnik suvremene književne teorije*, Matica Hrvatska, Zagreb

BODRIJAR, Žan (1991): *Simulakrumi i simulacija*, Svetovi, Novi Sad

– (1995): *Iluzija kraja ili štrajk dogadaja*, Rad, Beograd

BORHES, Horhe Luis (1990): *Usmeni Borhes*, Rad, Beograd

BORSTIN, Danijel Đž. (2001): „Proširivanje zajednica učenin“ in: *Svet otkrića: pripovest o čovekovoj potrazi za spoznajom sveta i sebe samog*, Geopoetika, Beograd

BUBER, Martin (1977): *Ja i Ti*, Vuk Karadžić, Beograd

- GADAMER, Hans Georg (1978): *Istina i metoda*, Veselin Masleša, Sarajevo
- GENETTE, Gérard (1982): *Palimpsestes: La littérature au second degré*, Editions du Seuil, Paris
- (1983): *Nouveau discours du récit*, Editions du Seuil, Paris
- DAMJANOV, Sava
(www.rastko.org.yu/knjizevnost/pavic/knjiz_portret/index.htm): „Postmodernizacija fantastike kod Pavića“ in: *Književni portret Milorada Pavića* (Zbornik izlaganja sa devetih književnih susreta „Savremena srpska proza“ 6.-7. novembar 1992, Trstenik)
- DeJEAN, Joan (1992): „Bahtin i povijest/Bahtin u povijesti“ in: *Bahtin i drugi*, Naklada MD, Zagreb
- DELEZ, Žil & GATARI, Feliks (1990): *Anti-Edip: kapitalizam i shizofrenija*, Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, Sremski Karlovci
- DE MAN, Pol (1975): *Problemi moderne kritike*, NOLIT, Beograd
- (1992): „Dijalog i dijalogizam“, in: *Bahtin i drugi*, Naklada MD, Zagreb
- DERRIDA, Jacques (1972): *La dissémination*, Editions du Seuil
- (1990): *Istina u slikarstvu*, Svjetlost, Sarajevo
- (1976): *O gramatologiji*, Veselin Masleša, Sarajevo
- (1993): *Razgovori*, Književna zajednica, Novi Sad
- (1997): *Uliks gramofon: Da-govor kod Džojsa*, Rad, Beograd
- DIKRO, Osvald & TODOROV, Cvetan (1987): „Tekst“ in: *Enciklopedijski rečnik: nauka o jeziku II*, Prosveta, Beograd
- EKO, Umberto (1965): *Otvoreno djelo*, „Veselin Masleša“, Sarajevo
- (1973): *Kultura, informacija, komunikacija*, NOLIT, Beograd
- (2000): *Između laži i ironije*, Paideia, Beograd
- (2000): *Kant i kljunar*, Paideia, Beograd
- (2001): *Granice tumačenja*, Paideia, Beograd
- (2002): *O književnosti*, Narodna knjiga - Alfa, Beograd
- (<http://www.mostovi.co.yu/archiva/96/104>): „Čudan slučaj ulice Servandoni“ in: *Šetnje kroz fiktivne šume (Six Walks in The Fictional Woods)*, Harvard, University Press, 1994
- (<http://www.mostovi.co.yu/archiva/96/104>): „Šume Loazija“ in: *Šetnje kroz fiktivne šume (Six Walks in The Fictional Woods)*, Harvard, University Press, 1994)
- ŽENET, Žerar (1985): „Uvod u arhitekst“ in: *Figure*, Vuk Karadžić, Beograd
- (1985): „Granice pripovedanja“ in: *Figure*, Vuk Karadžić, Beograd
- (1985): „Književna utopija“ in: *Figure*, Vuk Karadžić, Beograd
- ŽMEGAĆ, Viktor (1993): „Tipovi intertekstualnosti i njihova funkcija“ in: *Intertekstualnost & autoreferencijalnost*, Zavod za znanost o književnosti, Zagreb

- ISER, Wolfgang (1978): „Apelativna struktura tekstova“ in: *Teorija recepcije u nauci o književnosti*, NOLIT, Beograd
- *** (1993): *INTERTEKSTUALNOST & AUTOREFERENCIJALNOST*, Zavod za znanost o književnosti, Zagreb
- JAMESON, Fredric (1988): „Postmodernizam ili kulturna logika kasnog kapitalizma“ in: *Postmoderna: nova epoha ili zabluda*, Naprijed, Zagreb
- JAUS, Hans Robert (1978): *Estetika recepcije* (izbor studija), NOLIT, Beograd
- JERKOV, Aleksandar (1991): *Od modernizma do postmoderne: pripovedač i poetika, priča i smrt*, Jedinstvo, Priština/Dečje novine, Gornji Milanovac
- JUVAN, Marko (1997): *Domači Parnas v narekovajih: parodija in slovenska književnost*, Literarno-umetničko društvo Literatura, Ljubljana
- KRISTEVA, Julia (1969): *Σημειωτική (Recherches pour une sémanalyse)*, Editions du Seuil
- (1979): „Značenjska praksa i način proizvodnje“ in: *Prelaženje znakova*, Svjetlost, Sarajevo
- (1989): *Moći užasa*, Naprijed, Zagreb
- KIŠ, Danilo (1990): *Čas anatomije*, Svjetlost, Sarajevo
- *** (1998): *KNJIŽEVNA KRITIKA O ANTUNU ŠOLJANU (1956-1997), „Dora Krupičeva“*, Zagreb
- KOS, Janko (1995): *Postmodernizem*, (izdaja Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede); Literarni leksikon, Študije; zv. 43, DZS, Ljubljana
- KRAVAR, Zoran (1-2/1983): „Povjest u tekstu (Claus Uhlig, *Theorie der...)*“, *Umjetnost riječi*
- LACHMANN, Renata (2/1981): „Potebnjin pojam slike“, *Umjetnost riječi*
- LEVI-STROS, Klod (1999): „Čas pisanja“ in: *Tužni tropi*, Zepter Book World
- LIOTAR, Žan-Franoa (1991): *Raskol*, Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, Sremski Karlovci
- (1988): „Odgovor na pitanje: što je postmoderna?“ in: *Postmoderna: nova epoha ili zabluda*, Naprijed, Zagreb
- LOGDE, David (1988): *Načini modernog pisanja: metafora, metonimija i tipologija moderne književnosti*, GLOBUS, Zagreb
- LOTMAN, Jurij (1970): *Predavanja iz strukturalne poetike*, Sarajevo
- MacCANNELL, Juliet Flower (1992): „Temporalnost tekstualnosti. Bahtin i Derida“ in: *Bahtin i drugi*, Naklada MD, Zagreb
- *** (1982): *MAKLUANOVA GALAKSIJA: Makluan – za i protiv*, Prosveta, Beograd
- MEDARIĆ, Magdalena (1993): „Ono što upućuje na sebe (prilog terminologiji autoreferencijalnosti)“ in: *Intertekstualnost & autoreferencijalnost*, Zavod za znanost o književnosti, Zagreb

*** (1992): *MODERNISM / POSTMODERNISM*, Longman, London/New York
MIKULIĆ, Borislav (5-6/1989): „Postmoderna: ime-simulacrum“, *Quorum*
MUKARŽOVSKI, Jan (1981): „Dve studije o dijalogu“ in: *Moderna teorija drame*, NOLIT, Beograd
NEMEC, Krešimir (11-12/1989): „Aluzije, citati i literarne reminiscencije u Marinkovićevu *Kiklopu*“, *FORUM*, Zagreb
– (1993): „Autoreferencijalnost i romaneskna samosvijest“ in: *Intertekstualnost & autoreferencijalnost*, Zavod za znanost o književnosti, Zagreb
NORIS, Kristofer (1990): *Dekonstrukcija: kraj metafizike i novo mišljenje – od Ničea do Deride*, NOLIT, Beograd
ORAĆ-TOLIĆ, Dubravka (1990): *Teorija citatnosti*, Grafički zavod Hrvatske, Zagreb
– (1993): „Autoreferencijalnost kao metatekst i kao ontotekst“ in: *Intertekstualnost & autoreferencijalnost*, Zavod za znanost o književnosti, Zagreb
PAVIĆ, Milorad (<http://www.khazars.com/pocetak-i-kraj.html>): „Početak i kraj romana“
PAVLJIČIĆ, Pavao (1/1989): „Moderna i postmoderna intertekstualnost“, *Umjetnost riječi*, Zagreb
– (1993): „Čemu služi autoreferencijalnost?“ in: *Intertekstualnost & autoreferencijalnost*, Zavod za znanost o književnosti, Zagreb
PANTIĆ, Mihajlo (1987): *Aleksandrijski sindrom: eseji i kritike iz savremene srpske i hrvatske proze*, Prosveta, Beograd
*** (1988): *POSTMODERNA: NOVA EPOHA ILI ZABLUDA*, Naprijed, Zagreb
PLATON (1988): *O jeziku i saznanju: Sofist, Reč i misao*, Beograd
POPOVIĆ, Anton (2/1982): „Opozicija prototekst/metatekst i razvojna interpretacija umetnosti“, *Delo*
RAJAN, Tilottama (1991): „Intertextuality and the Subject of Reading/Writing“ in: *Influence and Intertextuality in Literary History*, The University of Wisconsin Press, Wisconsin
RIKER, Pol (1993): *Vreme i priča I*, Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, Sremski Karlovci & Novi Sad
RIFATER, Majkl (5/1984): „Generisanje Lotreamonovog teksta“, *Delo*
ROBERTS, Mathew (1992): „Poetika, hermeneutika, dijalogika: Bahtin i Paul de Man“ in: *Bahtin i drugi*, Naklada MD, Zagreb
RORTI, Ričard (1992): *Konsekvence pragmatizma*, NOLIT, Beograd
RUSO, Žan-Žak (2001): *Ogled o poreklu jezika (gde se govori o melodiji i muzičkom podražavanju)*, Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, Sremski Karlovci

SOSIR, Ferdinand de (1989): „Predstavljanje jezika pomoću pisma“ in: *Opšta lingvistika*, NOLIT, Beograd
STANFORD-FRIEDMAN, Susan (1991): „Weavings: Intertextuality and the (Re)Birth of the Author“ in: *Influence and Intertextuality in Literary History*, The University of Wisconsin Press, Wisconsin
TODOROV, Tzvetan (1978): *Les genres du discours*, Editions du Seuil, Paris
– (1981): *Mikhail Bakhtine le principe dialogique (suivi de Ecrits du cercle de Bakhtine)*, Editions du Seuil, Paris
*** (1980): *THE READER IN THE TEXT: Essays on Audience and Interpretation* (Edited by Susan R. Suleiman and Inge Crosman), Princeton University Press, New Jersey
USPENSKI, Boris (1979): *Poetika kompozicije. Semiotika ikone*, NOLIT, Beograd
FRANK, Manfred (1995): *Conditio moderna*, Svetovi, Novi Sad
*** (1975): *FENOMENOLOGIJA*, NOLIT, Beograd
FUKO, Mišel (1971): *Riječi i stvari: arheologija humanističkih nauka*, NOLIT, Beograd
HASSAN, Ihab (11-12/1989): „Komadanje Orfeja (prema postmodernoj književnosti). Preludij: Lira bez struna“, *FORUM*, Zagreb
HAĆION, Linda (1996): *Poetika postmodernizma: istorija, teorija, fikcija*, Svetovi, Novi Sad
HAJDEGER, Martin (1975): „Fenomenologiski metod“ in: *Fenomenologija*, Nolit, Beograd
– (1982): „Jezik“ in: *Mišljenje i pevanje*, NOLIT, Beograd
– (1982): „Put ka jeziku“ in: *Mišljenje i pevanje*, NOLIT, Beograd
– (1988): *Bitak i vrijeme*, Naprijed, Zagreb
HOLQUIST, Michael (1990): *Dialogism: Bakhtin and his World*, London/New York
– (1992): „Razabrani muk“ in: *Bahtin i drugi*, Naklada MD, Zagreb
HUSSERL, Edmund (1976): *Kartezijsanske meditacije II. Prilog fenomenologiji intersubjektivnosti*, Izvori i tokovi, Zagreb
CARROLL, David (1992): „Pripovjedni tekst, raznorodnost i pitanje političnosti“ in: *Bahtin i drugi*, Naklada MD, Zagreb
CLAYTON, Jay & ROTHSTEIN, Eric (1991): „Figures in the Corpus: Theories of Influence and Intertextuality“ in: *Influence and Intertextuality in Literary History*, The University of Wisconsin Press, Wisconsin
ŠEFER, Žan-Mari (2001): *Zašto fikcija?*, Svetovi, Novi Sad
ŠKLOVSKI, Viktor (1984): *Grada i stil u Tolstojevom romanu „Rat i mir“*, NOLIT, Beograd
ŠKULJ, Jola (19/1996, št. 2): „Dialogizem kot nefinalizirani koncept resnice“, *Primerjalna književnost*, Ljubljana

Белетристичка литература

ЕКО, Умберто (25/1998): „Проклетството на фараонот“
 (заеднички расказ со Џузепе Понтица, Џани Риота и Антонио Табуки), *ОКО (македонска ревија за литература)*, Скопје
ЈАНЕВСКИ, Славко (1986): *Девет Керубинови векови*, Култура, Скопје
 – (1987): *Миракули на ѕрозомората*, Македонска книга, Скопје
УРОШЕВИЌ, Влада (1997) *Париски ѹриказни*, Магор, Скопје
ГОСПОДИНОВ, Георги (2001): *Природни роман* (Естествен роман, София, 1999), Геопоетика, Београд
КИШ, Данило (1997): *Енциклопедија мртвих*, Књига-комерџ, Београд
 – (1998): *Гробница за Бориса Давидовича*, Књига-комерџ, Београд
PAVIĆ, Milorad (1991): *Hazarski rečnik*, Prosveta, Beograd
MARINKOVIĆ, Ranko (1988): *Kiklop*, Globus, Zagreb
ŠOLJAN, Antun (1989): *Hrvatski Joyce i druge igre*, Grafički zavod Hrvatske, Zagreb
ZUPAN, Vitomil (1983): *Levitam: roman, koji to i nije*, Globus, Zagreb

ИНДЕКС

А

Аќин · 106, 120, 122
 Адорно · 15
 Андриќ · 154
 Аристотел · 13, 83, 87, 107, 117

Б

Бахтин · 34-41, 53-57, 60-61, 64-65, 72-73, 75-76, 80-81, 90, 99-100, 112, 127, 129, 133-135, 141-142, 145, 147-148, 192, 194, 196-199, 206
 Бали · 127
 Барт · 10, 13-14, 18, 23, 54, 92, 96, 103, 106, 126, 149, 151, 183-185, 195
 Бодријар · 131-132
 Борхес · 25, 33, 160, 184, 195

В

Вангелов · 150, 185
 Витгенштајн · 13, 25

Г

Гадамер · 96
 Гатари · 90, 102
 Георгиев · 35
 Господинов · 107, 109-110
 Гутенберг · 191-192

Д

Дамјанов · 121-122
 Де Ман · 72, 158, 198
 деконструкција · 42, 151, 165, 205
 Делез · 90, 98, 102
 Дерида · 9, 24, 29, 30-32, 34-35, 37, 39, 43, 71, 74, 82, 89, 92, 96-97, 105-107, 110, 114, 131, 157, 184, 197, 205
 диеѓеса · 85, 117
 différAnce · 5, 33
 дијалошка диеѓеса (*дијалоѓо-диеѓесис*) · 5, 53, 85-88, 164, 187
 дијалоѓизам · 16, 41, 35, 37, 40, 45, 64, 72-73, 80-81, 84-85, 87, 102, 110, 119, 133, 137, 143, 146, 158, 184-185, 194, 196
 дијалоѓ · 18, 25, 38, 35, 40-41, 54-55, 60-61, 64, 66, 79-80, 83, 86, 133, 148, 186
 Диотима · 26
 дисеминација · 5, 106
 дисенсус · 18, 206
 Докинс · 99
 Дурацовски · 134

Ѓ

Ѓурчинов · 41, 133

E

Еко · 24-26, 90, 93, 99, 101, 105, 109, 111, 114, 133, 155, 184, 191-192
Епштейн · 14, 39, 99, 100-102, 105, 191

Ж

Жабес · 33, 106
Женет · 40, 42-43, 83-85, 87, 116, 126-127, 148, 150,

З

Зупан · 75-79

И

интаркстуалност · 12, 40, 64, 133, 149, 194, 198
Ис · 104

J

Јаневски · 66-71
Jayc · 111, 117
Јелмслев · 159

K

Киш · 74, 94, 150-159, 162-165, 184
Колб · 102, 194
Кон · 28, 42, 59, 68, 127
Конески · 134

Крстева · 17, 71, 40-41, 54, 63, 73, 80, 92, 95, 110, 144, 157-158, 186, 205

Л

Лакан · 74-75
Леви-Строс · 13, 28-29, 85
Лиотар · 65, 72, 82, 86,
логоцентризам · 28, 31
Лосев · 11, 131
Лотман · 111
Лоц · 128
Луси · 24, 90, 94, 183

M

Мажуруниќ · 145
Ман · 72, 154, 158,
Маринковиќ · 55-58, 60-64,
Меклуан · 103, 105
Мекканел · 38
мештекстуалност · 68, 151, 187
мимеса · 9, 83, 115-117, 120, 128, 134
монолог · 5, 53-57, 76
Мукаржовски · 54-55, 76

N

Норис · 31
Нумерико · 25

O

Ораик-Толик · 142-143, 146-147

П

Пантиќ · 43, 131, 165
парерсон · 15, 157
parole-soufflée · 5, 111
Павиќ · 89-94, 98, 102-104, 106, 113-114, 119-126, 129-131, 184
Павличиќ · 61
писмо (шишуваше) · 10-12, 15-18, 25, 27-32, 34, 37, 39-40, 64, 89-90, 97-103, 105-110, 113-114, 116, 121-122, 127-128, 152, 157, 162, 184-185, 188, 205
Платон · 5, 25-30, 32, 83, 85, 90, 99, 105, 120-121, 127
Понтица · 25-26, 99, 200
постмодерна · 42, 33, 97, 105, 150, 152, 158, 191, 197-198

P

Рифатер · 43, 81, 142-133
Рикер · 116-118, 128, 132
Риота · 25-26, 200
Русо · 28, 29, 31-32, 28, 34

C

Сократ · 26, 29-30, 62, 77, 194
Сосир · 28-29, 32, 36, 110, 119
Стрејчи · 94-95

T

Табуки · 25-27, 200
Тамус · 26, 28
Тодоров · 35, 72-73, 76, 93, 188
Толстој · 42, 154
Tot · 26-28, 32

У

Урошевиќ · 134-138, 143

Ф

фармакон · 30
Фенти · 103
Фројд · 32, 40, 79, 144
Фуко · 10-13, 16, 24, 37-39, 41, 74, 100, 133, 138

X

Хачион · 88, 96, 132-131
Хайдегер · 13-14, 72
Хасан · 13, 122
хиперавторство · 5, 100
Холквист · 34, 35, 37, 35

Ц

Carroll · 65, 66
Цепенков · 136-137
цитац · 141-142, 147, 149, 152

Ч

чишље · 89-90, 93, 95, 98, 102, 104, 109-110, 115-116, 122, 151, 165, 186

И

Цојс · 143-145, 147

Шкловски · 42, 141, 154

Шољан · 143-145, 147, 184
Штајнер · 152

ЗА АВТОРКАТА И КНИГАТА



Ангелина Бановиќ-Марковска препдава на Филолошкиот факултет во Скопје. Истражува во областа на литературната теорија. Автор е на книгите *Интерпретативни спратешти: теориско-критички есеи* (1999); *Ликови-антагонисти* (2001).

Книгата *Хипертекстуални дијалози* е конципирана како начин за исчитување на саморазликувачката структура на јазикот виден како писмо. Во нејзината основа влегуваат Бахтиновата теорија за двојгласноста на зборот, концептот на интертекстуалноста на Јулија Крстева и методот на деконструкцијата на Жак Дерида. Релевантниот апликативен материјал од јужнословенскиот литературен 20 век покажува дека метајазичното препрочитување на делата и нивните инскрипции, претставува специфично *рекреирање* на литературното минато, кое во согласност со парадигмите на постмодерните теории, може да се нарече *интертекстуално*.

ABSTRACT

The work *Hypertextual dialogues* is conceived as a way of reading up the selfdifferentiating structure of *language seen as writing*. It is based on Bahtin's theory on the *twovoicedness of the word*, the idea of *intertextuality* of Julia Kristeva, Liothar's *disensus* and Jacques Derrida's *Deconstruction* method. The relevant material from the South Slavic Literatures, demonstrate that the metalinguistic rereading of the works and their inscriptions, represents a specific *recreation* of the literary past, which in accordance with the paradigms of postmodern theories, could be styled *Intertextual*.

Key words: *Dialogism, Dialogical Diegesis, Intertextuality, Dissemination, Hypertext, Post-modern, Deconstruction*

Едиција *Крејостии*

- Јадранка Владова: *Македонско-чешки речник*
- Зоран Сулејманов: *Пенологија* (две книги)
- Александар Прокопиев: *Патувањата на сказната*
- Лидија Капушевска-Дракулевска: *Во лавиринтите на фантастиката*
- Никола Серафимов: *Оштита патофизиологија на хомеостазата*
- Дамјан Димчевски: *Хистеросалпингографија со радиолошки аплас*
- Нина Симова – Никола Серафимов: *Тироидологија*
- Елена Андреевска: *Националните малцинства на Балканот...* (двојазично, англиски и македонски јазик)
- Бранко Хорват: *Економска анализа*
- Лилјана Минова Гуркова: *Синтакса на македонскиот стапнадарен јазик*
- Елизабета Шелева: *Од дијалогизам до интертекстуалност*
- Гордана Давкова Силјановска – Владимир Митков: *Локална самоуправа*
- Ангелина Бановиќ-Марковска: *Ликови-антагонисти*
- Љубомир Данаилов Фрчкоски: *Мезунардно право за правата на човекот*
- Лидија Капушевска-Дракулевска: *Поетиката на несознајното*
- Весна Пендовска: *Даночно право*
- Катерина Петровска-Кузманова: *Ришуален шеатар*
- Анастасија Гурчинова: *Приличев и Ариосто, за смешта и меланхолијата*
- Роберт Алабозовски: *Обвинети за юстицијеризам*
- Лилјана Минова-Гуркова: *Стилистика на современиот македонски јазик*
- Елизабета Шелева: *Одворено јисмо: стапуви за македонската литаратура и култура*
- Валериј Софониевски: *Поетика на лежлото во стародржката книжевност*
- Владимир Мартиновски: *Од слика до џесна*
- Лидија Капушевска-Дракулевска: *Поетиката на изненадувањето*
- Јелена Лужина: *Teатралика, иак*
- Соња Стојменска-Елзесер: *Игротиис*

Едиција КРЕПОСТИ

Ангелина БАНОВИЌ-МАРКОВСКА
ХИПЕРТЕКСТУАЛНИ ДИЈАЛОЗИ
Интертекстуалноста и јужнословенскиот
литературен 20 век

Издавач
МАГОР ДОО Скопје, 2004

За издавачоӣ
Павлина Ачи Митреска-Лазаревска

Лекїура
Јадранка Владова

Дизајн на корица
Искра Петровска

Печати
Дата Понс, Скопје

Тираж
500